



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**  
**ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

---



**ГЛАСНИК / BULETINI**

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 3 / Viti 2022 nr.3


31 Март 2022 / 31 Mars 2022

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ  
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

---

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



**ГЛАСНИК / BULETINI**

---

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 3 / Viti 2022 nr. 3


31 Март 2022 / 31 Mars 2022

# КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

|                                                                   |                                                                                             |                                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AD – Андора / Andora                                              | EC – Еквадор / Ekuador                                                                      | KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman                   | RW – Руанда / Ruanda                             |
| AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara            | EE – Естонија / Estonia                                                                     | KZ – Казакстан / Kazahstan                               | SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite           |
| AF – Авганистан / Afganistan                                      | EG – Египет / Egjipt                                                                        | LA – Лаос / Laos                                         | SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon         |
| AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda                        | EH – Западна Сахара / Saharaja                                                              | LB – Либан / Liban                                       | SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles        |
| AI – Антигуа - Antigua                                            | ER – Еритреја / Eritreja                                                                    | LC – Света Луција / Shën Lucia                           | SD – Судан / Sudan                               |
| AL – Албанија / Shqipëria                                         | ES – Шпанија / Spanja                                                                       | LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn                          | SE – Шведска / Suedia                            |
| AM – Ерменија / Armenia                                           | ET – Етиопија / Etiopia                                                                     | LK – Шри Ланка / Shri Lanka                              | SG – Сингапур / Singapor                         |
| AN – Холандски Антили / Antile Holandeze                          | FI – Финска / Finlanda                                                                      | LR – Либериа / Liberia                                   | SH – Света Елена / Shën Elena                    |
| AO – Ангола / Angola                                              | FJ – Фиџи / Fijhi                                                                           | LS – Лесото / Lesoto                                     | SI – Словенија / Sllovenia                       |
| AR – Аргентина / Argjentina                                       | FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland                                                   | LT – Литванија / Lituania                                | SK – Словачка / Slovakia                         |
| AT – Австрија / Austria                                           | FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve                                                         | LU – Луксембург / Luksemburg                             | SL – Сiera Леоне / Siera Leone                   |
| AU – Австралија / Australia                                       | FR – Франција / Franca                                                                      | LV – Латвија / Letonia                                   | SM – Сан Марино / San Marino                     |
| AW – Аруба / Aruba                                                | GA – Габон / Gabon                                                                          | LY – Либија / Libia                                      | SN – Сенегал / Senegal                           |
| AZ – Азербејџан / Azerbejxhan                                     | GB – Велика Британија / Britania e Madhe                                                    | MA – Мароко / Maroko                                     | SO – Сомлија / Somlija                           |
| BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina                 | GD – Гранада / Granada                                                                      | MC – Монако / Monako                                     | SR – Суринам / Surinam                           |
| BB – Барбадос / Barbados                                          | GE – Грузија / Gruzija                                                                      | MD – Молдавија / Moldavia                                | ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe |
| BD – Бангладеш / Bangladesh                                       | GH – Гана / Gana                                                                            | ME – Црна Гора / Mali i Zi                               | SV – Салвадор / Salvador                         |
| BE – Велџија / Belgjika                                           | GI – Гибралтар / Gjibraltari                                                                | MG – Мадагаскар / Madagaskar                             | SY – Сирија / Siria                              |
| BF – Горна Волта / Volta e Epërme                                 | GL – Гренланд / Grenlanda                                                                   | MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut             | SZ – Свазиланд / Svaziland                       |
| BG – Бугарија / Bullgaria                                         | GM – Гамбија / Gambija                                                                      | ML – Мали / Mali                                         | TC – Турки / Turki                               |
| BH – Бахреин / Bahrain                                            | GN – Гвинеа / Guinea                                                                        | MM – Бурма / Burma                                       | TD – Чад / Cad                                   |
| BI – Бурунди / Burundi                                            | GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit                                              | MN – Монголија / Mongolia                                | TG – Того / Togo                                 |
| BJ – Бенин / Benin                                                | GR – Грција / Greqia                                                                        | MO – Макао / Makao                                       | TH – Тајланд / Tajlanda                          |
| BM – Бермуди / Bermuda                                            | GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduic të Jugut | MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore | TJ – Таџикистан / Tashikistan                    |
| BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam                          | GT – Гватемала / Guatemala                                                                  | MR – Мавританија / Mavritania                            | TM – Туркменија / Turkmenistan                   |
| BO – Боливија / Bolivija                                          | GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao                                                            | MS – Монсерато / Monserator                              | TN – Тунис / Tunis                               |
| BR – Бразил / Brazil                                              | GY – Гвајана / Guajana                                                                      | MT – Малта / MAlta                                       | TO – Тонга / Tonga                               |
| BS – Бахами / Bahama                                              | HK – Хонг Конг / Hong Kong                                                                  | MU – Маурициус / Mauricius                               | TP – Источни Тимор / Timori Lindor               |
| BT – Бутан / Butan                                                | HN – Хондурас / Honduras                                                                    | MV – Малдиви / Maldive                                   | TR – Турција / Turqia                            |
| BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves                            | HR – Хрватска / Kroacia                                                                     | MW – Малави / Malavi                                     | TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago     |
| BW – Боцвана / Bosvana                                            | HT – Хаити / Haiti                                                                          | MX – Мексико / Meksika                                   |                                                  |
| BY – Белорусија / Bellorusia                                      | HU – Унгарија / Hungaria                                                                    | MY – Малезија / Malajzia                                 |                                                  |
| CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore | ID – Индонезија / Indonezia                                                                 | MZ – Мозамбик / Mozambik                                 |                                                  |
| CG – Конго / Kongo                                                | IE – Ирска / Irlanda                                                                        | NA – Намибија / Namibia                                  |                                                  |
| CH – Швајцарија / Zvicra                                          | IL – Израел / Izraeli                                                                       | NE – Нигер / Niger                                       |                                                  |
| CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë                | IN – Индија / India                                                                         | NG – Нигерија / Nigeria                                  |                                                  |
| CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk                                  | IQ – Ирак / Irak                                                                            | NI – Никарагва / Nikaragua                               |                                                  |
| CL – Чиле / Cile                                                  | IR – Иран / Iran                                                                            | NL – Холандија / Hollanda                                |                                                  |
| CM – Камерун / Kamerun                                            | IS – Исланд / Islanda                                                                       | NO – Норвешка / Norvegjia                                |                                                  |
| CN – Кина / Kina                                                  | IT – Италија / Italia                                                                       | NP – Непал / Nepal                                       |                                                  |
| CO – Колумбија / Kolumbia                                         | JM – Јамајка / Xhamajka                                                                     | NR – Неру / Neru                                         |                                                  |
| CR – Костарика / Kostarika                                        | JO – Јордан / Jordani                                                                       | NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re                           |                                                  |
| CU – Куба / Kuba                                                  | JP – Јапонија / Japonia                                                                     | OM – Оман / Oman                                         |                                                  |
| CV – Капе Верде / Kape Verde                                      | KE – Кенија / Kenia                                                                         | PA – Панама / Panama                                     |                                                  |
| CY – Кипар / Qipro                                                | KG – Киргизија / Kirgizija                                                                  | PE – Перу / Peru                                         |                                                  |
| CZ – Чешка / Cekia                                                | KH – Камбоџа / Kamboxha                                                                     | PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re                           |                                                  |
| DE – Германија / Gjermania                                        | KI – Кирибати / Kiribati                                                                    | PH – Филипини / Filipine                                 |                                                  |
| DJ – Џибути / Xhibuti                                             | KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit                                                    | PK – Пакистан / Pakistan                                 |                                                  |
| DK – Данска / Danimarka                                           | KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis                                               | PL – Полска / Polonia                                    |                                                  |
| DM – Доминика / Domenika                                          | KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë                            | PR – Порторико / Portoriko                               |                                                  |
| DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës               | KR – Република Кореја / Republika e Koresë                                                  | PT – Португалија / Portugalia                            |                                                  |
| DZ – Алжир / Algjeri                                              | KW – Кувајт / Kuvajt                                                                        | PY – Парагвај / Paraguaj                                 |                                                  |
|                                                                   |                                                                                             | QA – Катар / Katar                                       |                                                  |
|                                                                   |                                                                                             | RO – Романија / Rumania                                  |                                                  |
|                                                                   |                                                                                             | RS – Србија / Srbia                                      |                                                  |
|                                                                   |                                                                                             | RU – Руска Федерација / Federata Ruse                    |                                                  |

## КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

|    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP | - Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI) |
| BX | - Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele                                               |
| EA | - Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë                                                               |
| EM | - Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)            |
| EP | - Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)                                                        |
| IB | - Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)                         |
| OA | - Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)                    |
| WO | - Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)                       |
| GC | - Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin                                     |



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА  
ИНДУСТРИСКА  
СОПСТВЕНОСТ /  
ENTI SHTETËROR I  
PRONËSISË INDUSTRIALE**

**ГЛАСНИК / BULETINI**

*Год. 2022 бр 3, 31 Март 2022 /*

*Viti 2022 nr. 3, 31 Mars 2022*

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /  
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

*месечник / botimi mujor*

*за издавачот / për botuesin*

Ибуш Јусуфи, директор /  
IBUSH JUSUFI, drejtor

*уредувачки одбор / bordi editorial*

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA  
СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

*главен уредник / kryeredaktor*

ИБУШ ЈУСУФИ / IBUSH JUSUFI

*компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik*

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

*адреса на издавачот / adresa e botuesit*

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: [info@ippo.gov.mk](mailto:info@ippo.gov.mk)

web страна / web faqja: [www.ippo.gov.mk](http://www.ippo.gov.mk)

**Гласник / Buletini**

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbytja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze



# СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

## СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

|                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nËl e vendimive pËr njohjen e tË drejtave tË pronËsisË industriale ..... | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## ПАТЕНТИ / PATENTA

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Национални патенти .....                         | 2 – 78  |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                         | 4 – 6   |
| Меѓународни патенти / Patenta ndËrkombËtar ..... | 7 – 10  |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                         | 11 – 67 |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                         | 68 – 78 |

## ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

|                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Пријави на Трговски Марки / Aplikime pËr marka tregtare .....                                                                                                                                                                                              | 79 – 145  |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                                                                                                                                                                                                                                   | 80 – 89   |
| Решенија на Трговски Марки / Vendime pËr marka tregtare .....                                                                                                                                                                                              | 90 – 91   |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                                                                                                                                                                                                                                   | 92 – 140  |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                                                                                                                                                                                                                                   | 141 – 145 |
| Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kËrkesave, Regjistrimi i liçencËs, VazhdimËsi e vlefshmËrisË dhe NdËrprerje (Mbarim) ..... | 146 – 169 |

## ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale ..... | 155 – 169 |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                                               | 156 - 158 |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                                               | 159 - 160 |
| Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale .....    | 161 - 167 |
| ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA .....                                               | 168 - 169 |
| ИСПРАВКИ / KORRIGJIME .....                                            | 170       |



# СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

## ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

# ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID\* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID \* (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

---

\* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **A 47B 97/00, A 47B 95/04**(11) **12301**(13) **A**(21) **2020/510**(22) **08/07/2020**(45) **31/03/2022**(30) **П/2020/510 08/07/2020 МК**(73) **Реџепи Таир ул.Вардарска бр.7  
Кичево, МК**(72) **Реџепи Таир**(54) **Подметка за одвојување на мебел од  
сид**

(57)

Подметката за одвојување на мебел од сид се состои од еден единствен дел. Може да се произведе како од дрво така и од пластика.

Формата на Подметката за одвојување на мебел од сид е четириаголна. Предниот раб во кој се вглавува парчето мебел е со должина од 20цм (200мм) и на средината има вдлабнување во полукружна форма во ширина од 5 цм (50мм) во кое вдлабнување влегува парчето мебел.


Спротивниот раб е рамен со должина од 20цм (200мм).

Страничните два раба се рамни со ширина од 15цм (150мм).

Висината на Подметката за одвојување на мебел од сид е 1цм (10мм).

Подметката за одвојување на мебел од сид може да се произведе во различна боја и евентуален релјеф на горниот дел со што би се постигнала естетска привлечност на предметот.

Мерките, 3Д приказот и податоците за кодирање на машинско производство на Подметката а одвојување на мебел од сид се дадени во Скицата која е прилог на Пријавата за патент.



(51) **A 01N 61/00**(11) **12262**(13) **A**(21) **2021/164**(22) **25/02/2021**(45) **31/03/2022**(73) **Друштво за трговија и услуги****МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје Ул. 20-ти****Октомври бр.20/7 Скопје, МК**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Дејан Ѓуриќ and Кристина Депо

(54) **ТАБЛЕТИ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ЛАРВИ  
ОД КОМАРЦИ**

(57)

Таблетите за сузбивање на ларви од комарци се пронајдок кој припаѓа од областа на хемијата. Пронајдокот претставува препарат кој претставува новитет во примената на дезинсекцијата за уништување на ларвите од комарци од родовите *Aedes* и *Culex* на сите места каде има задржана вода (стоечки води збогатени со органски материји): бари, канали, езера, потоци и реки,

сите области покриено со одстоена вода, буриња, стари автомобилски гуми, базени, септички јами, фонтани и шахти.

Препаратот настанa со мешавина на одговараачките компоненти, од кои основната активна материја ја сочинува биолошки инсектицид во облик на инактивираната бактерија *Bacillusthuringiensisvar. Israelensis*. Освен инактивираната бактерија, *bacillus* таблетите содржат носач (zeolit), сврзено средство (микрокристални целулозни влакна) и катализатори (винска киселина и *natrijum hidrokarbonat*). Препаратот претставува оптимална мешавина за уништување на ларви од комарци, која мешавина е составена од 15,0% инактивираната бактерија *Bacillusthuringiensisvar. Israelensis* 85,0% од тежинскиот удел на вкупната маса е составена од носечка компонента, сврзна компонента и катализатори.

(51) **E 05B 65/08**(11) **12304**

(13) A

(21) **2021/193**

(22) 03/03/2021

(45) 31/03/2022

(30) 20200100124 04/03/2020 GR

(73) **LEONTARIDIS,Athanasios 5 Kalafati Str.17671 Kallithea, GR**(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал  
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) LEONTARIDIS,Athanasios

(54) **ДВОЈНО РЕЗЕ ЗА ОТВАРАЊЕВРАТИ  
И ПРОЗОРЦИ**(57) Пронајдокот се однесува на двојно резе  
за отворање профили кои се состојат од

основа (1) и рачка (10) со два продолжени  
клина (6). Рачката (10) има две прачки (12) со  
брановидни вдлабнатини (13), формирајќи  
различни позиции кога клиновите (6) ќе се  
истегнат. Рачката е имобилизирана во една  
од различните позиции со вртење на копчето  
(23), што благодарение на неговата  
конфигурација го истиснува својот испакнат  
раб (25), пружината за задржување на  
копчето (22) спречува преку потпорната  
пластика (21), понатаму движење на рачката  
(10) навнатре или нанадвор. Клиновите (6)  
може да се вметнат во дупките на ударот (8),  
но исто така и директно во дупките во  
земјата или рамката.




Fig. 1



## ПРЕНОС / BARTJE

(11) **7588**

(73) **Theravance Biopharma R&D IP, LLC 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080 , US**

---

(11) **10116**

(73) **ECOGLOBAL DOOEL uvoz-izvoz Skopje Jane Sandanski 64/3-2,Skopje, MK**

---

(11) **10448**

(73) **Integrated Biotherapeutics, Inc. 4 Research Court, Suite 300 Rockville, Maryland 20850 , US**

---

(11) **11365**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE**

---

(11) **11515**

(73) **ECOGLOBAL DOOEL uvoz-izvoz Skopje Jane Sandanski 64/3-2,Skopje, MK**

---

(11) **11909**

(73) **Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Brünigstrasse 50 65929 Frankfurt am Main, DE**

---

## ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **3014**

(73) **Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL**

---

(11) **4772**

(73) **Norgine B.V. Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL**

---

(11) **6944**

(73) **TRIMO d.o.o. Prijateljjeva cesta 12, 8210 Trebnje,, SI**

---

(11) **7667**

(73) **ViroPharma Biologics LLC 300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US**

---

(11) **9686**

(73) **Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL**

---





(11) **10998**

(73) **Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL**

---

(11) **9876**

(73) **Convergence Pharmaceuticals Limited 70 Norden Road, Maidenhead Berkshire SL6 4AY, GB**

---

(11) **11518**

(73) **Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL**

---

## СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM

(11) **8574**

(73) **FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. 14-1, Kyobashi 2-chome Chuo-Ku Tokyo 104-0031, JP**

---

## ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1465**

(73) **ELBEX Video Ltd Elbex Building, 1-11 Nishi Gotanda 8-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, JP**

---

(11) **1596**

(73) **DOMPE S.P.A Via Campo di Pile I - 67100 L'Aquila, IT**

---

(11) **2046**

(73) **ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ourietaz, 1170 Aubonne, CH**

---

(11) **2240**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE**

---

(11) **2499**

(73) **Aventis Pharma S.A 20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, FR**

---

(11) **2810**

(73) **NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR**

---

(11) **2494**

(73) **Acufriend AS Gamlevegen 6 3550 Gol , NO**

---

(11) **2712**

(73) **ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

---

(11) **2711**

(73) **Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US**

---

(11) **2980**

(73) **Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR**

---

(11) **3125**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

---

(11) **3288**

(73) **UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE**

---

(11) **4149**

(73) **Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR**

---

(11) **3789**

(73) **SERASTONE TECNOLOGIA Calle Murillo 04700 EL EJIDO, ALMERIA, ES**

---

(11) **3919**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

---

(11) **4097**

(73) **ICOS Corporation 22021 20th Avenue S.E. Bothell, WA 98201, US**

---

(11) **4015**

(73) **Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US**

---

(11) **5356**

(73) **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, DE**

---

(11) **5686**

(73) **BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM and The Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine, Inc. Office of the General Counsel, 201 West 7th Street Austin Texas 78701, US and 1401 Rockville Pike Rockville, MD 20852, US**

---

(11) **6347**



**(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**

---

**(11) 7276**

**(73) Dompé farmaceutici s.p.a. 20122 Milano, IT**

---

**(11) 6754**

**(73) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, DE**

---

(51) **C 07K 16/28**(11) **12261**

(13) T1

(21) **2021/195**

(22) 03/03/2021

(45) 31/03/2022

(96) 21/07/2016 EP16744353.0

(97) 16/12/2020 EP3325509

(73) **INATHERYS 4 Rue Pierre Fontaine  
Pépinière Génopole Entreprise Campus 1  
91058 Evry Cedex , FR**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.  
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,  
Скопје**

(72) **LAUNAY, Pierre; BELANGER, Coralie and  
SOUCHET, Hervé**

(54) **АНТИ-TfR АНТИТЕЛА И НИВНОТО  
КОРИСТЕЊЕ ВО ТРЕТАМАН НА  
ПРОЛИФЕРАТИВНИ И ВОСПАЛИТЕЛНИ  
ПОРЕМЕТУВАЊА**

(57) 1 Изолираното хуманизирано антителио на рецептор за трансферин (анти-TfR) или протеин со антиген-сврзувачки дел на хуманизираното анти-TfR антителио, кое што опфаќа или,  
(а) полипептид на варијабилен тежок ланец кој што опфаќа HCDR1 од SEQ ID NO:HCDR2 од SEQ ID NO:2, HCDR3 од SEQ ID NO:3 и полипептид на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа LCDR1 од SEQ ID NO:4, LCDR2 од SEQ ID NO:5 и LCDR3 од SEQ ID NO:6;

(b) полипептид на варијабилен тежок ланец кој што опфаќа HCDR1 од SEQ ID NO:HCDR2 од SEQ ID NO:2, HCDR3 од SEQ ID NO:3 и полипептид на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа LCDR1 од SEQ ID NO:4, LCDR2 од SEQ ID NO:8 и LCDR3 од SEQ ID NO:6;


(c) полипептид на варијабилен тежок ланец кој што опфаќа VH од SEQ ID NO:11 и полипептид на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL од SEQ ID NO:13;

(d) полипептид на варијабилен тежок ланец кој што опфаќа VH од SEQ ID NO:11 и полипептид на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL од SEQ ID NO:14;

(e) полипептид на варијабилен тежок ланец кој што опфаќа VH од SEQ ID NO:12 и полипептид на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL од SEQ ID NO:13; или,

(f) полипептид на варијабилен тежок ланец кој што опфаќа VH од SEQ ID NO:12 и полипептид на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL од SEQ ID NO:14;  
при што спомнатото анти-TfR антителио или протеин специфично се врзува за рецепторот за трансферин (TfR) од SEQ ID NO:16.

има уште 15 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**(11) **12260**

(13) T1

(21) **2021/200**

(22) 05/03/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201562146766P 13/04/2015 US and  
US201562190945P 10/07/2015 US

(96) 12/04/2016 EP16718802.8

(97) 13/01/2021 EP3283527





Ab е антителио што содржи тежок ланец што има  
аминокиселинска секвенца опишано како CEK  
ИД БР: 37 и лесен ланец што има  
аминокиселинска секвенца опишано како CEK  
ИД БР: 47; и

L е поврзувач и D е ауристатин, при што  
поврзувачот и ауристатинот ја имаат  
формулата:  
има уште 1 патентни барања

>gi|47938093|gb|AAH7557.1|PTK7 протени тирозин киназа 7 [Хомо сапинс]

```

1  MGAARGSPAR  PRRLPLLSVL  LLPLLGGTQT  AIVFIKQPSS  QDALQGRRAL  LRCEVEAPGP
61  VHVYWLDDGA  PVQDTERFRA  QGSSLSFAAV  DRPQDSGTFO  CVARDDVTGE  EARSANASFN
121 IKWIEAGPVV  LKHPASEAEI  QPQTQVTLRC  HIDGHPRTY  QWFRDGTPLS  DGQSNHTVSS
181 KERNLTLRPA  GPEHSGLYSC  CAHSAFQOAC  SSQNFTLSIA  DESFARVVLA  PQDVVVARYE
241 EAMFHCQFSA  QPPPSLQWLF  EDETPTNRS  RPPHLRRATV  FANGSLLLTQ  VRPRNAGIYR
301 CIGQGQRGPP  IILEATLHLA  EIEDMPLFEP  RVFTAGSEER  VTCLPPKGLP  EPSVWWEHAG
361 VRLPTHGRVY  QKGHELVLAN  IAESDAGVYT  CHAANLAGQR  RQDVNITVAT  VPSWLKKPQD
421 SQLEEGKPGY  LDCLTQATPK  PTVVWYRNQM  LISEDSRFEV  FKNGTLRINS  VEVYDGTWYR
481 CMSSTPAGSI  EAQARVQVLE  KLFKTPPPQP  QQCMFEDKEA  TVPCSATGRE  KPTIKWERAD
541 GSSLPEWVTD  NAGTLHFARV  TRDDAGNYTC  IASNGPQQGI  RAHVQLTVAV  FITFKVEPER
601 TTVYQGHIAL  LQCEAQGDPK  PLIQWKGKDR  ILDPTKLGPR  MHIFQNGSLV  IHDVAPEDSG
661 RYTCIAGNSC  NIKHTEAPLY  VVDKPVPEES  EGPGSPPPYK  MIQTIGLSVG  AAVAYIIAVL
721 GLMFYCKKRC  KAKRLQKQPE  GEEPEMECLN  GGPLQNGQPS  AEIQEEVALT  SLGSGPAATN
781 KRHSTSDKMH  FPRSSLQPI  TLGKSEFGEV  FLAKAQGLEE  GVAETLVLVK  SLQSKDEQQQ
841 LDFRRELEMF  GKLNHANVVR  LLGLCREAEP  HYMVLEYVDL  GDLKQFLRIS  KSKDEKLKSO
901 PLSTKQKVAL  CTQVALGMEH  LSNMRFVHKD  LAARNCLVSA  QRQVKVSALG  LSKDVYNSEY
961 YHFRQAWVPL  RWMSPEAILE  GDFSTKSDVW  AFGVLMWEVF  THGEMPHGGQ  ADDEVLADLQ
1021 AGKARLPOPE  GCPSKLYRLM  QRCWALSPKD  RPSFSEIASA  LGDSTVDSKP

```

**(CEK ИД БР 73)**

## НАЦРТ 1

(51) C 01B 11/18, C 01B 11/02, C 01F 11/18, C 01F 11/02, B 05C 3/00, B 05D 1/30, C 08J 3/20, C 08K 9/02, C 08K 9/10, C 09C 1/02, C 09C 3/06

(11) 12308

(13) T1

(21) 2021/271

(22) 01/04/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201161546675P 13/10/2011 US

(96) 12/10/2012 EP12840442.3

(97) 30/12/2020 EP2766434

(73) Biosenta Inc. 1120 Finch Avenue West, Suite 503, Toronto ON M3J 3H7, CA

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MARTIN, Marcus E. and PARDIAK, Edward K.

(54) МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЕСТИЧКИ НА КАЛЦИУМ ХИДРОКСИД ОБЛОЖЕНИ СО КАЛЦИУМ КАРБОНАТ

(57) 1 Метода за подготвување честички на

калциум хидроксид (Ca(OH)<sub>2</sub>) обложени со

калциум карбонат (CaCO<sub>3</sub>) како производ на

реакција што содржи:

воведување честички на калциум хидроксид во

сад за реакција;

реагирање на честичките на калциум хидроксид

со јаглерод диоксид во форма на сув мраз со

воведување на сувиот мраз во садот за

реакција и овозможување на јаглерод

диоксидот да се измеша со честичките на

калциум хидроксид и реагира да се формира


облога од калциум карбонат на честичките на



калциум хидроксид;  
назначено со тоа, што пропорцијата на честичките на калциум хидроксид кон сув мраз се контролира врз основа на мерење на специфична тежина на производот на реакција за да се обезбеди честички на калциум

хидроксид обложени со калциум карбонат што содржат 70-95% w/w калциум хидроксид и 5-30% w/w површинска облога на калциум карбонат.

има уште 15 патентни барања



(51) C 07D 413/04, C 07D 405/14, C 07D 417/14, C 07D 405/04, A 61K 31/426, A 61K 31/4155, A 61K 31/4178, A 61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P 43/00

(11) 12305

(13) T1

(21) 2021/277

(22) 05/04/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201562151274P 22/04/2015 US

(96) 22/04/2016 EPA16719191.5

(97) 27/01/2021 EP3286181

(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SINGH, Rajinder; LI, Hui; CHEN, Yan; YEN, Rose; HECKRODT, Thilo; TAYLOR, Vanessa; KELLEY, Ryan; MCMURTRIE, Darren; TSO, Kin and MAUNG, Jack

(54) ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДА ЗА ПРАВЕЊЕ И УПОТРЕБА НА СОЕДИНЕНИЈАТА

(57) 1 Соединение што ја има формулата



или негова сол, назначено со тоа, што:

R2 е H, супституиран или несупституиран алифатик, супституиран или несупституиран хетероалифатик, супституиран или несупституиран хетероциклоалифатик, супституиран или несупституиран арил, амид, супституиран или несупституиран хетероцикпил или супституиран или несупституиран арилифатик;  
секој R3 независно е H, супституиран или несупституиран алифатик, халоген, супституиран или несупституиран хетероалифатик, супституиран или несупституиран -O-алифатик, супституиран или несупституиран хетероцикпил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или

несупституиран арилифатик, супституиран или несупституиран -О-хетероциклил, хидроксил, нитро, циано, карбоксил, карбоксил естер, ацил, амид, амино, сулфонил, сулфонамид, сулфанил, сулфинил, халоалкил, алкилфосфат, или алкилфосфонат, каде што R3 не е пиридинил;

x е од 1 до 6;

y е од 1 до 6;

z е од 1 до 6;

Het-1 е фурил, тиазолил или оксазолил;

Het-2 е 5- или 6-член хетероарил

Het-3 е пирозолил

каде што супституент за супституирање еден или повеќе водородни атоми на заситен јаглероден атом во наведената група или средина е -R60, хало, =O, -OR70, -SR70, -N(R80)2, халоалкил, перхалоалкил, -CN, -NO2, =N2, -N3, -SO2R70, -SO3-M+, -SO3R70, -OSO2R70, -OSO3-M+, -OSO3R70, -P(O)(O-)2(M+)2, -P(O)(O-)2M2+, -P(O)(OR70)O-M+, -P(O)(OR70)2, -C(O)R70, -C(S)R70, -C(NR70)R70, -CO2-M+, -CO2R70, -C(S)OR70, -C(O)N(R80)2, -C(NR70)(R80)2, -OC(O)R70, -OC(S)R70, -OCO2-M+, -OCO2R70, -OC(S)OR70, -NR70C(O)R70, -NR70C(S)R70, -NR70CO2-M+, -NR70CO2R70, -NR70C(S)OR70, -NR70C(O)N(R80)2, -NR70C(NR70)R70 и -NR70C(NR70)N(R80)2, каде што R60 е C1-6алкил опционално супституиран со 2, или 3 OH; секој R70 е независно за секое јавување водород или R60; секој R80 е независно за секое јавување R70 или алтернативно, две R80 групи, земени заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени, формираат 3- до 7-член хетероалициклил што опционално вклучува од 1 до 4 од истите или различни дополнителни хетероатоми селектирани од O, N и S, од кои N

опционално има H или C1-C3алкил супституција; и секој M+ е контра-јон со нето единечен позитивен полнеж; супституент за заменување водороден атом на незаситен јаглероден атом во група што содржи незаситени јаглериоди е -R60, хало, -O-M+, -OR70, -SR70, -S-M+, -N(R80)2, перхалоалкил, -CN, -OCN, -SCN, -NO, -NO2, -N3, -SO2R70, -SO3-M+, -SO3R70, -OSO2R70, -OSO3-M+, -OSO3R70, -PO3-2(M+)2, -PO3-2M2+, -P(O)(OR70)O-M+, -P(O)(OR70)2, -C(O)R70, -C(S)R70, -C(NR70)R70, -CO2-M+, -CO2R70, -C(S)OR70, -C(O)NR80R80, -C(NR70)N(R80)2, -OC(O)R70, -OC(S)R70, -OCO2-M+, -OCO2R70, -OC(S)OR70, -NR70C(O)R70, -NR70C(S)R70, -NR70CO2-M+, -NR70CO2R70, -NR70C(S)OR70, -NR70C(O)N(R80)2, -NR70C(NR70)R70 или -NR70C(NR70)N(R80)2, каде што R60, R70, R80 и M+ се како што е претходно дефинирано, под услов да во секој случај на супституиран алкен или алкин, супституентите не се -OM+, -OR70, -SR70, или -S-M+; и

супституент група за заменување водороден атом на азотен атом во група што содржи таков азотен атом е -R60, -O-M+, -OR70, -SR70, -S-M+, -N(R80)2, перхалоалкил, -CN, -NO, -NO2, -S(O)2R70, -SO3-M+, -SO3R70, -OS(O)2R70, -OSO3-M+, -OSO3R70, -PO32-(M+)2, -PO32-M2+, -P(O)(OR70)O-M+, -P(O)(OR70)(OR70), -C(O)R70, -C(S)R70, -C(NR70)R70, -CO2R70, -C(S)OR70, -C(O)NR80R80, -C(NR70)NR80R80, -OC(O)R70, -OC(S)R70, -OCO2R70, -OC(S)OR70, -NR70C(O)R70, -NR70C(S)R70, -NR70CO2R70, -NR70C(S)OR70, -NR70C(O)N(R80)2, -NR70C(NR70)R70 или -NR70C(NR70)N(R80)2, каде што R60, R70, R80 и M+ се како што е претходно дефинирано. има уште 20 патентни барања

(51) A 61L 2/22, A 61L 2/20

(11) 12309

(21) 2021/279

(13) T1

(22) 05/04/2021

(45) 31/03/2022

(30) EP17159043.3 03/03/2017 EP

(96) 03/03/2017 EP17159043.3

(97) 17/02/2021 EP3369437



(73) **SOL S.p.A. Via Gerolamo Borgazzi, 27  
20900 Monza (MB), IT**

(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** Бул. Кочо  
Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) Valtolina, Daniele

**(54) АПАРАТ И ПОСТАПКА ЗА  
ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ  
АПАРАТ СО КОРИСТЕЊЕ НА РАСПРСКАН  
ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД**

(57) 1 Апарат (100, 200, 300) за дезинфекција на електромедицински апарат (10), при што електромедицинскиот апарат (10) е издвоен од група која се состои од медицински вентилатор или респиратор, пулмални вентилатор со висока волуменска ефикасност со постојан притисок, уреди BiLevel, N-PAP уреди, уреди за отстранување секрет, трахеални пумпи за вшмукување, уреди за надзор, антидекубитни компресори, загрејани овлажувачи на воздух и било која нивна комбинација која се состои од:

куќиште (110, 310) со прифатен простор (118) конфигуриран за прием на електромедицинскиот инструмент (10) при што прифатниот простор (118) има волумен;

најмалку еден уред за распрскување (120) конфигуриран за распрскување на средство за дезинфекција,


контролор (130) конфигуриран за контрола на најмалку еден апарат за распрскување (120)

означен со тоа што

инструментот понатаму вклучува електричен приклучок за приклучување (150) во прифатниот простор (118), при што електричниот приклучок за приклучување (150) е конфигуриран за спојување со електромедицинскиот апарат (10) за работа на електромедицинскиот апарат (10) за време на постапката на дезинфекција, најмалку еден распрскувач (120) е поставен внатре во прифатниот простор (118) за внесување средство за дезинфекција во прифатниот простор (118); при што управувачкиот дел (130) е конфигуриран за внесување на повеќе

доза (601) од распрскувачко средството за дезинфекција во однапред определени временски интервали (610) во приемниот простор (118) во тек на постапката за дезинфекција, каде средството за дезинфекција е водороден пероксид како средство за дезинфекција кое има концентрација на водороден пероксид помеѓу 4% и 10%. има уште 10 патентни барања

Слика 1

(51) **C 25B 15/08, C 25B 1/04**(11) **12271**

(13) T1

(21) **2021/819**

(22) 18/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) NOA20171090 03/12/2016 NO


(96) 02/07/2018 EP18822162.3

(97) 11/08/2021 EP3649276


(73) **HYSTAR AS S.H. Lundhs vei 21 0287 Oslo, NO**(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28  
лок.8, 1000, Скопје(72) THOMASSEN, Magnus S. and BARNETT,  
Alejandro Oyarce(54) **МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  
ВОДОРОД ВО СИСТЕМ НА ПЕМ  
ЕЛЕКТРОЛИЗЕР НА ВОДА,ЌЕЛИЈА НЕ ПЕМ  
ЕЛЕКТРОЛИЗЕР НА ВОДА,НИЗА И СИСТЕМ**(57) 1 Метода за производство на водород во  
ќелија за електролиза на вода со полимерна  
електролитна мембрана (ПЕМ), методата  
вклучува:

аплицирање на еднонасочна електрична струја  
на ќелијата за електролиза на вода;  
овозможување на молекулите на вода од  
катодниот оддел да дифузираат низ  
полимерната електролитна мембрана во  
анодниот оддел;  
оксидирање на молекулите на вода на  
анодниот катализаторски слој во протони,  
кислород и електрони;  
овозможување на протоните да мигрираат низ  
полимерната електролитна мембрана во  
катодниот оддел; полимерната електролитна  
мембрана има дебелина под 50  $\mu\text{m}$ ;  
редуцирање на протоните на катодниот  
катализаторски слој за да се произведе  
водород;  
снабдување со течна вода на катодниот оддел,  
и  
снабдување со навлажнет воздух на анодниот  
оддел.  
има уште 10 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **A 61F 13/15, A 61F 13/533, A 61F 13/532, A 61F 13/53**

(11) **12269**

(13) T1

(21) **2021/825**

(22) 15/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) IT UB20161229 02/03/2016 IT

(96) 02/03/2017 EP17718407.4

(97) 28/07/2021 EP3423012

(73) **Texol S.R.L. Via Corradino D'Ascanio 3 65020 Alanno (PE), IT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) DI BERARDINO, Fabio and DI BERARDINO, Marino

(54) **АПАРАТ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АПСОРБИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА САНИТАРНИ ПРОИЗВОДИ**

(57) 1 Апсорбирачки елемент (1; 2; 3) за биолошки течности, погодни да бидат вклопени во санитарен артикал,


кој апсорбирачки елемент содржи:

- прв слој на ламиниран материјал (11), со мноштво на први празнини (111);
- мноштво на супер-апсорбирачки маси на материјал (10), секој еден примен во соодветната прва празнина (111) на наведениот

прв слој на ламиниран материјал (11);

- втор слој на ламиниран материјал (12), со мноштво на втори празнини (121), поставени така за секој еден да биде примен во соодветна прва празнина (111) на наведениот прв слој на материјалот (11), конвексноста (123) на втората празнина свртена кон конкавноста (112) на првата празнина и соодветната супер-апсорбирачка маса на материјал (10) примена таму, при што споменатите прва (111) и втора (121) празнина соработуваат за да дефинираат седиште кое ја прима соодветната супер-апсорбирачка маса на материјалот (10), при што споменатите прв (11) и втор (12) слој на ламиниран материјал се фиксирани еден за друг барем на средните делови (114, 124) без наведените празнини (111, 121) и без наведените супер-апсорбирачки маси на материјали (10), и при што целокупната конфигурација е таква што наведените супер-апсорбирачки маси на материјали (10) се способни за апсорбирање на биолошката течност, со проширување и деформирање на соодветните втори празнини (121) до отстранување на конкавноста/конвексноста на истите (122, 123).

има уште 17 патентни барања




СЛ. 1А




СЛ. 1В

СЛ. 2А



СЛ. 2В



(51) **C 12N 15/86**(11) **12267**

(13) T1

(21) **2021/827**

(22) 19/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) EP13005541 28/11/2013 EP

(96) 25/11/2014 EP14806215.1

(97) 11/08/2021 EP3074517

(73) **Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgaard, DK**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HAUSMANN, Jürgen and WOLFERSTÄTTER, Michael

(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИНДУЦИРАЊЕ ЗАСИЛЕН ИМУНОЛОШКИ ОДГОВОР СО УПОТРЕБА НА ВЕКТОРИ НА ВИРУС НА СИПАНИЦИ**

(57) 1 Рекомбинантен вирус на сипаници што содржи хетерологни нуклеински киселини што

експресираат вишок дво-верижна РНК (двРНК) рано во инфекција, назначено со тоа, што хетерологните нуклеински киселини што создаваат двРНК содржат секвенци што кодираат делумно или целосно комплементарни РНК транскрипти, каде што експресија на секвенците што кодираат комплементарни РНК транскрипти се секоја насочена со рани или непосредно рани промотори на вирус на сипаници, каде што комплементарните делови на РНК транскрипти се издолжуваат после транскрипција за да се формира двРНК, и каде што комплементарните делови на РНК транскриптите или комплементарните РНК транскрипти се преклопуваат со повеќе од 100 нуклеотиди. има уште 14 патентни барања



(51) **C 07K 14/52, A 61K 48/00, A 61K 47/12, A 61K 47/02, A 61K 39/00, A 61K 31/7115, A 61K 31/7088, A 61K 9/08, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P 9/00, A 61P 43/00, A 61P 17/02, A 61P 13/12, A 61P 11/00**

(11) **12288**

(13) T1

(21) **2021/837**

(22) 21/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201662346979P 07/06/2016 US;

US201662411091P 21/10/2016 US and

US201662432005P 09/12/2016 US

(96) 06/06/2017 EP17734885.1

(97) 21/07/2021 EP3464338

(73) **Moderna, Inc. 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PARINDER, Leif Karlsson; FRITSCHÉ DANIELSON, Regina Desirée; HANSSON, Kenny Mikael; GAN, Li Ming; CLARKE, Jonathan; EGNELL, Ann-Charlotte Eva and CHIEN, Kenneth Randall

(54) **МОДИФИЦИРАНА РНК ШТО КОДИРА VEGF-A ПОЛИПЕПТИДИ, ФОРМУЛАЦИИ, И УПОТРЕБИ ПОВРЗАНИ СО ИСТОТО**

(57) 1 Состав што содржи модифицирана иРНК што кодира VEGF-A полипептид од СЕК ИД БР: 2 и цитрат пуфериран солени раствор, назначено со тоа, што цитрат пуферираниот солени раствор е ослободен од двовалентни

катјони, каде што наведениот состав е за употреба во метода на терапија.

има уште 11 патентни барања

#### НАЦРТ 1А



#### НАЦРТ 1Б

5' <sup>7Me</sup>G<sub>ppp</sub>G<sub>2'OMe</sub>GGAAUAAGAGAGAAAAGAAGAGUAAGAAGAAUUAAGAGCCACCAUGAACUUUCUGCUGUCUUG  
GGUGCAUUGGAGCCUUGCCUUGCUGCUCUACCUCCACCAUGCCAGUGGCCAGGCUGCACCCAUUGGCAGAAG  
GAGGAGGGCAGAAUACACGAAGUGGUAGUUCUAGGAGUCUACAGCGCAGCUACUGCCAUCCAAUUCGAG  
ACCCUGGGGACAUUCUCCAGGAGUACCCUGAUGAGAUCAUUAAGCCAUCCUUGUGCCCUCAU  
GCGAUGCGGGGCGUGCAUAGCAGGGGCCUGGAGUGUGGCCACUGAGGAGUCCAAUACCAUCCAUUGCAG  
AUUAUGCGGAUCAAACCUACCAAGGCCAGCACAUAGGAGAGAUAGCUUCCUACAGCACAAUUGUGAAUUGC  
AGACCAAGAAAGAUAGAGCAAGACAAGAAAUCCUUGGGCCUUGCUCAGAGCGGAGAAAGCAUUUGUUUGUA  
CAAGAUCCGCGAGACGUGUAAUUGUCCUGCAAAACACAGACUCGCGUUGCAAGCGGAGGCGAGCUUAGUUAAC  
GAACGUACUUGCAGAUUGACAGACAGCGGAGCGUGAUAAUAGGUGGAGCCUUGGUGGCCAUUCUUGCCCC  
UUGGGCCUCCCCCAGCCCCUCCUCCUCCUUGCAGCCCGUACCCCGUGGUCUUUGAAUAAAGUCUGAGUGGG  
CGGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUCUAG<sub>OH</sub>3'

Каде што:

A, C, G & U=AMP, CMP, GMP & N<sup>1</sup>-метил-псевдоUMP, соодветно

Me=метил

p=неорганички фосфат

(51) В 01F 7/00, В 01F 3/00, В 01F 7/04, В 01F 7/02, А 61K 9/14

(11) 12287

(13) Т1

(21) 2021/839

(22) 21/10/2021

(45) 31/03/2022

(96) 18/04/2014 EP14889332.4

(97) 01/09/2021 EP3131667

(73) Dispersol Technologies, LLC 111 W. Cooperative Way, Building 2, Suite 200 Georgetown, TX 78626, US

(74) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(72) BROUGH, Chris

(54) ПРОЦЕС И МЕШАЛКА СО ПОВЕЌЕ БРЗИНИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ТЕРМОСЕНЗИТИВНИТЕ ДЕЛОВИ НА ТЕРМОКИНЕТИЧКИ РАСТОПЕНА МЕШАНА СЕРИЈА

(57) 1 Постапка за мешање на состав од две или повеќе состојки, каде што состојките содржат една или две термолабилни компоненти, каде што добиениот состав е аморфен или хетерогено-хомоген, при што постапката се состои од мешање на состојките

во термокинетичка комора за мешање (МС), каде што вратилото на термокинетичката мешалка (2, 23) работи во прва брзина во прв временски период сè додека не се постигне однапред одреден параметар, во којшто момент брзината на вратилото се поставува во втора брзина за втор временски период, при што процесот на мешање се одвива непрекинато помеѓу првиот и вториот временски период, каде што термолабилните компоненти содржат една или повеќе активни фармацевтски состојки и/или еден или повеќе полимерни фармацевтски прифатливи ексципиенси и каде што крајот на првиот временски период настанува пред температурата на комората за мешање (МС) да ја достигне транзиционата температура на смолкнување или точката на топење на која било компонента од состојките, или каде што крајот на првиот временски период е однапред одреден временски период и промената во втората брзина се врши автоматски од страна на термокинетичката



мешалка на крајот од првиот временски период, или  
 каде што крајот на првиот временски период настанува пред температурата на комората за мешање (MC) да ја достигне транзиционата температура на смолкнување на некоја активна фармацевтска состојка во состојките, или  
 каде што крајот на првиот временски период

настанува пред температурата на комората за мешање (MC) да ја достигне транзиционата температура на смолкнување на некој фармацевтски прифатлив ексципиенс во состојките,  
 назначена со тоа, што втората брзина е поголема од првата брзина.  
 има уште 12 патентни барања




FIGURE 1

(51) C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04, C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 409/14, A 61K 31/498, A 61P 35/00

(11) 12284

(13) T1

(21) 2021/841

(22) 22/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) GB201007286 30/04/2010 GB and US32988410P 30/04/2010 US

(96) 28/04/2011 EP19175481.1

(97) 25/08/2021 EP3590934

(73) **Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA, GB**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
 (72) MEERPOEL, Lieven; MURRAY, Christopher William; BERDINI, Valerio; FREYNE, Eddy Jean Edgard; PERERA, Timothy Pietro Suren; REES, David Charles; WEERTS, Johan Erwin Edmond; BESONG, Gilbert Ebai; HAMLETT, Christopher Charles Frederick; WOODHEAD, Steven John; ANGIBAUD, Patrick René; WROBLOWSKI, Berthold; PAPANIKOS, Alexandra; EMBRECHTS, Werner Constant Johan; AKKARI, Rhalid; JOHNSON, Christopher Norbert; MEVELLEC, Laurence Anne; GILISSEN, Ronaldus Arnodus Hendrika Joseph; LACRAMPE, Jean Fernand Armand; QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; PASQUIER, Elisabeth Thérèse Jeanne; PILATTE,

Isabelle Noëlle Constance; SAXTY, Gordon;  
READER, Michael and BONNET, Pascal Ghislain  
Andre

#### (54) ПИРАЗОЛИЛ КИНОКСАЛИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Употреба на соединението со формула (I) за производство на лек за профилакса или третман на канцер кај пациент за кого е дијагностицирано дека е дел од под-популација која поседува генетска аберација на FGFR3 киназа, при што соединението со формула (I) е:



вклучувајќи било која тавтомерна или стереохемиска изомерна форма, каде што n претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4; R1 претставува водород, C1-балкил, C2-4алкенил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксиалоC1-балкил, цијаноC1-4алкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, C1-балкил супституиран со -NR4R5, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NHS(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, C1-балкил супституиран со R6, C1-балкил супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC1-балкил супституиран со R6, C1-балкил супституиран со -Si(CH3)3, C1-балкил супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-балкил супституиран со -P(=O)(OC1-балкил)2;

секој R1a е независно избран од водород, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-4алкил заменет со amino или моно- или ди(C1-4алкил)амино или -NH(C3-8циклоалкил), цијаноC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил и C1-4алкил супституирани со еден или повеќе флуоро-атоми; секој R2 е независно избран од хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил, хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC1-4алкокси, хидроксиалоC1-4алкил, хидроксиалоC1-4алкокси, C1-4алкоксиC1-4алкил халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил каде што секој C1-4алкил може по желба да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, хидроксиалоC1-4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил супституиран со R13, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-R13, C1-4алкокси супституиран со R13, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со -NR7R8, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR7R8, C1-4алкокси заменет со -NR7R8, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи се прикачени на соседните јаглеродни атоми, може да се земат заедно формираат радикал со формула:

-O-(C(R17)2)p-O-;

-X-CH=CH-;

или

-X-CH=N-;

каде што R17 претставува водород или флуор, p претставува 1 или 2 и X претставува O или S; R3 претставува хидроксил, C1-балкокси, хидроксиC1-балкокси, C1-балкокси супституиран со -NR10R1C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, халоC1-балкил по избор супституиран со -O-C(=O)-C1-балкил, хидроксиC1-балкил по избор супституиран со -O-C(=O)-C1-балкил, хидроксиC2-балкенил, хидроксиC2-балкинил, хидроксиалоC1-балкил, цијаноC1-балкил, C1-балкил супституиран со



карбоксил, C1-балкил супституиран со  $-C(=O)-$  C1-балкил, C1-балкил супституиран со  $-C(=O)-O-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со C1-балкоксиC1-балкил- $O-C(=O)-$ , C1-балкил супституиран со C1-балкоксиC1-балкил- $C(=O)-$ , C1-балкил супституиран со  $-O-C(=O)-C1$ -балкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може по желба да биде супституиран со една или две хидроксилни групи или со  $-O-C(=O)-C1$ -балкил, C2-балкенил супституиран со C1-балкокси, C2-балкинил супституиран со C1-балкокси, C1-балкил супституиран со R9 и по избор супституиран со  $-O-C(=O)-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со  $-C(=O)-R9$ , C1-балкил супституиран со хидроксил и R9, C2-балкенил супституиран со R9, C2-балкинил супституиран со R9, C1-6 алкил супституиран со -NR10R1C2-балкенил супституиран со -NR10R1C2-балкинил супституиран со -NR10R1C1-балкил супституиран со хидроксил и -NR10R11, C1-балкил супституиран со еден или два халогени и -NR10R1-C1-балкил- $C(R12)=N-O-R12$ , C1-балкил супституиран со  $-C(=O)-NR10R1C1$ -балкил супституиран со  $-O-C(=O)-NR10R1-S(=O)2-C1$ -балкил,  $-S(=O)2$ -халоC1-балкил,  $-S(=O)2-NR14R15$ , C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2$ -халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2-NR14R15$ , C1-балкил супституиран со -NR12- $S(=O)2-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2$ -халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR12- $S(=O)2-NR14R15$ , R13, C1-балкил супституиран со  $-P(=O)(OH)2$  или C1-балкил супституиран со  $-P(=O)(OC1-балкил)2$ ; R4 и R5 секој независно претставува водород, C1-балкил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може по желба да биде супституиран со една или две хидроксилни групи,  $-S(=O)2-C1$ -балкил,  $-S(=O)2$ -халоC1-балкил,  $-S(=O)2-NR14R15$ , C1-балкил

супституиран со  $-S(=O)2-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2$ -халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2-NR14R15$ , C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2$ -халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2-NR14R15$ , R13 или C1-балкил супституиран со R13; R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероцикпил кој содржи најмалку еден хетероатом избран од N, O или S; наведениот C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероцикпил, по избор и секој независно се заменува со 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно се избира од цијано, C1-балкил, цијано C1-балкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-балкил, халоген, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкокси, C1-балкоксиC1-балкил, C1-балкил- $O-C(=O)-$ , -NR14R15,  $-C(=O)-NR14R15$ , C1-балкил супституиран со -NR14R15, C1-балкил супституиран со  $-C(=O)-NR14R15$ ,  $-S(=O)2-C1$ -балкил,  $-S(=O)2$ -халоC1-балкил,  $-S(=O)2-NR14R15$  C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2$ -халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со  $-S(=O)2-NR14R15$ , C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2-C1$ -балкил, C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2$ -халоC1-балкил или C1-балкил супституиран со -NH- $S(=O)2-NR14R15$ ; R7 и R8 секој независно претставува водород, C1-балкил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил или C1-балкоксиC1-балкил; R9 претставува C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, нафтил или 3 до 12 члена моноцикличен или бицикличен хетероцикпил кој содржи најмалку еден хетероатом избран од N, O или S, наведениот C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил,

нафтил, 3 до 12 члена моноцикличен или бицикличен хетероциклически секој по избор и секој независно се супституира со 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно е избран од =O, C1-4алкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкокси C1-4алкил каде што секој C1-4алкил може опционално да се замени со една или две хидроксилни групи, халоген, халоC1-4алкил, хидроксиалоC1-4алкил, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NR14R15, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, -S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15, R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со R13, фенил по избор супституиран со R16, фенилC1-балкил каде што фенилот е евентуално супституиран со R16, 5 или 6-член ароматичен моноциклически хетероциклически кој содржи најмалку еден хетероатом избран од N, O или S каде што споменатиот хетероциклически е евентуално супституиран со R16; или кога два од супституентите на R9 се прикачени на ист атом, тие може да се земат заедно за да формираат 4 до 7-член заситен моноциклически хетероциклически кој содржи најмалку еден хетероатом избран од N, O или S; R10 и R11 секој независно претставува водород, карбоксил, C1-балкил, цијаноC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR14R15, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, халоC1-балкил, хидроксиC1-балкил,

хидроксиалоC1-балкил, C1-балкокси, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може по желба да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, R6, C1-балкил супституиран со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C1-балкил, -C(=O)-хидроксиC1-балкил, -C(=O)-халоC1-балкил, -C(=O)-хидроксиалоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -Si(CH3)3, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил или C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15; R12 претставува водород или C1-4алкил по избор супституиран со C1-4алкокси; R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 до 6-член моноциклически хетероциклически кој содржи најмалку еден хетероатом избран од N, O или S, каде што споменатиот C3-3циклоалкил или моноциклически хетероциклически е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти, секој независно избран од халоген, хидроксил, C1-балкил, -C(=O)-C1-балкил, C1-балкокси, или -NR14R15; R14 и R15 секој независно претставува водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил евентуално супституиран со супституент избран од хидроксил, C1-4алкокси, amino или моно- или ди(C1-4алкил)амино; R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -C(=O)NR14R15; негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват. има уште 18 патентни барања


(51) C 08B 37/16, C 08L 1/26, C 08L 5/00, C 08L 5/04, C 08L 5/12, A 61K 9/16, A 61K 9/70, A 61K 9/00, A 61K 47/40, A 61K 47/38, A 61K 47/36, A

61K 31/616, A 61K 45/06, A 61P 31/20, A 61P 29/00, A 61P 25/04, A 61P 17/00, A 61P 15/00, A 61P 31/16


(11) **12283** (13) T1  
 (21) **2021/842** (22) 22/10/2021  
 (45) 31/03/2022  
 (30) IT2015UB03407 04/09/2015 IT and  
 IT2016UB03415 13/05/2016 IT  
 (96) 05/09/2016 EP16794406.5  
 (97) 01/09/2021 EP3344259  
 (73) **Poli MD S.r.l. and Poli, Elena Piazza di  
 Spagna 31 00187 Roma, IT and Piazza  
 Sant'Ignazio 170 00186 Roma, IT**  
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија  
 бр.27/2/22, 1000 Скопје  
 (72) POLI, Elena

(54) **СОСТАВ И МЕДИЦИНСКИ УРЕД КОЈШТО  
 СОДРЖИ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА  
 ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА КОЖНИ ИНФЕКЦИИ ОД  
 ЧОВЕЧКИ ПАПИЛОМА ВИРУС**


(57) 1 Ацетилсалицилна киселина за употреба  
 во локален третман на HPV (ЧПВ) кожни  
 инфекции, каде што ацетилсалицилната  
 киселина е содржана во лепенка или фластер  
 којшто содржи слој на адхезивни материјали  
 свртени кон кожата којашто треба да биде  
 лекувана и непропустлив слој од надворешната  
 страна.  
 има уште 11 патентни барања



Сл.1



Сл.2



(51) **A 61M 5/20, A 61M 5/24, A 61M 5/32, A 61M  
 5/3A 61M 5/28**

(11) **12281** (13) T1  
 (21) **2021/843** (22) 22/10/2021  
 (45) 31/03/2022

(30) GB20100005014 25/03/2010 GB;  
 GB20100006781 23/04/2010 GB;  
 GB20100008406 20/05/2010 GB;  
 GB20100008640 25/05/2010 GB;  
 GB20100009896 14/06/2010 GB;  
 GB20100009954 15/06/2010 GB;

GB20100010403 22/06/2010 GB and  
 GB20100013738 17/08/2010 GB

(96) 25/03/2011 EP17151875.6  
 (97) 02/06/2021 EP3184136  
 (73) **New Injection Systems Ltd Unit 64  
 Basepoint Business Centre 70-72 The Havens  
 Ransomes Europark Ipswich, Suffolk IP3 9BF,  
 GB**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА  
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

## ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) Dunne, Stephen Terence

## (54) ИНЈЕКТОР

(57) 1 Инјектор за испорака на течен  
медирамент што се состои од,  
склоплив сад (1002) за содржина на течниот  
медирамент,  
нормално-затворен вентил (1004) поврзан со  
склопливиот  
сад за задржување на течниот медирамент во  
склопливиот сад,  
средства за инјектирање (1006) споени со  
нормално-затворен  
вентил (1004) за испорака на течен медирамент  
од склопливиот сад, и  
средства за притисок (1003) за постојано

притискање на течниот медирамент содржан во  
склопливиот сад за време на складирањето,  
така што течниот медирамент се доставува со  
средства за инјектирање



(1006) кога нормално-затворениот вентил е  
отворен,

каде што:

средството за инјектирање е игла и нормално-  
затворениот

вентил е направен да се отвори кога иглата е  
вметната на однапред одредено растојание во  
пациентот, однапред одреденото растојание во  
зависност од видот на медираментот што се  
испорачува и во зависност од ткивото каде што  
испораката треба да се изврши.

има уште 14 патентни барања



(51) A 61K 31/00, A 61K 31/4155, A 61K 31/416,  
A 61K 31/437, A 61K 31/4468, A 61K 45/06, A  
61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 31/675, A 61K  
39/395, A 61K 31/454

(11) 12291

(21) 2021/844

(13) T1

(22) 25/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201462035795P 11/08/2014 US;

US201462088240P 05/12/2014 US;

US201562115497P 12/02/2015 US and

US201562181160P 17/06/2015 US

(96) 11/08/2015 EP15757002.9

(97) 06/10/2021 EP3179991

(73) **Acerta Pharma B.V. Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss, NL**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) BARF, Tjeerd; HAMDY, Ahmed; ROTHBAUM, Wayne; IZUMI, Raquel; LANNUTTI, Brian; COVEY, Todd; ULRICH, Roger; JOHNSON, Dave and KAPTEIN, Allard

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ НА ИНХИБИТОР НА ВТК И ИНХИБИТОР НА BCL-2**

(57) 1 Фармацевтска комбинација што содржи

(1) инхибитор на Б-клеточен лимфом 2 (BCL-2)

или негова фармацевтски прифатлива сол, и (2) инхибитор на Брутонова тирозин киназа (ВТК) или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во третманот на канцер во човечки субјект, назначено со тоа, што инхибиторот на BCL-2 е соединение со формулата:  
и инхибиторот на ВТК е соединение со формулата:  
има уште 9 патентни барања



(51) A 61K 31/506, A 61K 31/513, A 61K 45/06, A 61K 9/20, A 61K 9/24, A 61P 31/18, A 61P 43/00

(11) 12292

(13) T1

(21) 2021/845

(22) 25/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US254869P 26/10/2009 US

(96) 21/10/2010 EP10827338.4

(97) 20/10/2021 EP2493312

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(72) LI, Feng; MAHJOUR, Majid; MA, Decheng and SOTTHIVIRAT, Sutthilug

(54) **ЦВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ ИНТЕГРАЗА ИНХИБИТОР**

(57) 1 Компресирана таблета за орална употреба која содржи:

(А) интрагрануларна компонента која содржи:  
(i) алкално метална сол на ралтегравир, која е натриумова или калиумова сол употребена во количина во опсег од 50 wt.% до 65 wt.% врз база на слободен фенол;

(ii) прв супердезинтегратор, употребен во количина во опсег од 5 wt.% до 10 wt.%;

(iii) врзивно средство, употребено во количина во опсег од 2 wt.% до 6 wt.%;

(Б) екстрагрануларна компонента која содржи:

(i) втор супердезинтегратор, употребен во количина во опсег од 6 wt.% до 12 wt.%;

(ii) полнеж, употребен во количина во опсег од 6

wt.% до 25 wt.%; и

(iii) лубрикант, употребен во количина во опсег од 1 wt.% до 2,5 wt.%;


каде што вкупната количина на супердезинтеграторот е во опсег од 10 wt.% до 18 wt.%; и

каде што процентот на тежина на секоја

состојка во компресираната таблета се базира на вкупната тежина на компресираната таблета,

под услов таблетата да не содржи атазанавир или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 16 патентни барања



(51) A 61K 31/00, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 31/573, A 61K 9/16, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61K 45/06

(11) 12293

(13) T1

(21) 2021/846

(22) 25/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) EP20150194660 16/11/2015 EP

(96) 14/11/2016 EP19205936.8

(97) 11/08/2021 EP3628331

(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Cafiero, Claudio; Ortenzi, Leonardo and Schiaretta, Francesca

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА СУВ ПРАШОК КОЈШТО СОДРЖИ

АНТИХОЛИНЕРГИК, КОРТИКОСТЕРОИД И БЕТА-АДРЕНЕРГИК

(57) 1 Постапка за добивање на прашкаста формулација за инхалација за употреба во инхалатор на сув прашок, споменатиот прашок

содржи:

(A) носач којшто содржи:

(a) 80 до 95 процент од тежината, базирано на вкупната тежина од споменатиот носач, груби честички на алфа-лактоза монохидрат којшто има средна големина на честички од барем 175  $\mu\text{m}$  и дијаметар на маса којшто содржи помеѓу 100 и 600 микрон; и

(b) 19.6 до 4.9 процент од тежината, базирано на вкупната тежина од споменатиот носач, од микронизирани честички на алфа-лактоза монохидрат и 0.1 до 0.4 процент од тежината, базирано на вкупната тежина од споменатиот носач на магнезиум стеарат; и

(B) микронизирани честички на глукопирониум бромид, формотерол фумарат дихидрат и беклометазон дипропионат како активни состојки, споменатата постапка содржи:



(i) мешање на сите споменати груби честички на алфа-лактоза монохидрат, сите од споменатиот магнезиум стеарат, прв дел од споменатите микронизирани честички на алфа-лактоза монохидрат, сите микронизирани честички на активните состојки во сад на мешач со брзина на ротација не пониска од 16 r.p.m. за време од не помалку од 60 минути, за да се добие прва смеса; и

(ii) додавање на останатиот дел од споменатите микронизирани честички на алфа-лактоза

монохидрат кон споменатата прва смеса, за да се добие втора смеса и мешање на втората смеса со брзина на ротација не пониска од 16 rpm за време од барем 120 минути; каде што споменатиот прв дел од споменатите микронизирани честички од алфа-лактоза монохидрат е содржан помеѓу 40% и 60%, базирано на вкупната тежина од сите споменати микронизирани честички на алфа-лактоза монохидрат.

има уште 9 патентни барања

(51) **C 07F 5/02, A 61K 31/69, A 61P 31/04**

(11) **12294**

(13) T1

(21) **2021/847**

(22) 26/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US380596P 07/09/2010 US

(96) 07/09/2011 EP17176654.6

(97) 20/10/2021 EP3251678


(73) **Anacor Pharmaceuticals, Inc. 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PLATTNER, Jacob, J.; HERNANDEZ, Vincent, S.; ZHOU, Ding; LI, Xianfeng; DING, Charles; ALLEY, Michael, Richard, Kevin; ROCK, Fernando; ZHANG, Suoming and EASOM, Eric

(54) **БЕНЗОКСАБОРОЛНИ ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ**

(57) 1 Соединение со структура која е:



(I)

при што

R4 е избран од групата составена од халоген, метил, етил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, сек-бутил, метокси, етокси, пропокси, изопропокси, бутокси, изобутокси и сек-бутокси; и

каде што а е 2, 3 или 4; и

R12 е избран од групата составена од H, OH, NH2, метил, етил, -NHS(O)2CH3, цијано, -NHC(O)CH3, -NHC(O)NHCH2CH3, -C(O)NH2, -C(O)OH, 4-(метокси)фенил, бензил, бензокси, -NHC(O)OCH2Ph, -C(O)NHCH2CH2OH и -C(NH2)(NH);

или негова сол, хидрат или солват.

има уште 14 патентни барања



| Соединение # | A. Баумани<br>ATCC 17978<br>MIC | Е.коли ATCC<br>25922 MIC | Х.инфлуенца<br>ATCC 49766<br>MIC | K.<br>пневмония<br>ATCC 13883<br>MIC | П.аеругиноза<br>ATCC 27853<br>MIC | MABA M.<br>туберкулоза<br>H37Rv MIC | LORA M.<br>туберкулоза<br>H37Rv MIC | M.<br>туберкулоза<br>LeuRS IC50<br>( $\mu$ M) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A            | 16                              | 6                        | 3                                | 6                                    | 20                                | 0.37                                | >64                                 | 0.97                                          |
| B            | >64                             | >64                      | 2                                | >64                                  | >64                               | <0.025                              | >64                                 | 0.13                                          |
| C            | 8                               | 4                        | 1                                | 4                                    | >64                               | 0.04                                | 0.52                                | 0.13                                          |
| D            | >64                             | >64                      | 0.5                              | >64                                  | >64                               | <0.02                               | 0.07                                | 0.09                                          |
| E            | >64                             | >64                      | 1                                | >64                                  | >64                               | 0.05                                | 0.70                                | 0.07                                          |
| F            | >64                             | >64                      | NT                               | >64                                  | >64                               | <0.2                                | 26.20                               | 0.2                                           |
| G            | 8                               | 16                       | NT                               | 8                                    | >64                               | <0.2                                | 31.90                               | 0.31                                          |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
| I            | >64                             | >64                      | NT                               | >64                                  | >64                               | 0.30                                | <0.391                              | 0.04                                          |
| J            | >64                             | >64                      | NT                               | >64                                  | >64                               | 0.59                                | 0.69                                | 0.03                                          |
| K            | >64                             | >64                      | >64                              | >64                                  | >64                               | >64                                 | NT                                  | NT                                            |
| L            | >64                             | 64                       | <0.12                            | 32                                   | >64                               | <0.004                              | <0.039                              | 0.02                                          |
| M            | >64                             | >64                      | NT                               | >64                                  | >64                               | NT                                  | NT                                  | 21.02                                         |
| N            | 1.5                             | 0.5                      | NT                               | 1                                    | 3                                 | NT                                  | NT                                  | 0.09                                          |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
|              |                                 |                          |                                  |                                      |                                   |                                     |                                     |                                               |
| V            | >64                             | >64                      | 32                               | 64                                   | >64                               | NT                                  | NT                                  | 0.114                                         |

(51) **A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28**

(11) **12295**

(13) T1

(21) **2021/848**

(22) 26/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201035885710P 25/06/2010 US;  
US201036078610P 01/07/2010 US;  
US201038786210 29/09/2010 US;  
US201161435710P 24/01/2011 US;  
US201161442115P 11/02/2011 US;  
US201161476210P 15/04/2011 US and  
US201161495268P 09/06/2011 US

(96) 25/06/2011 EP19192508.0

(97) 04/08/2021 EP3626257

(73) **Shire Human Genetic Therapies, Inc.  
300 Shire Way Lexington MA 02421 , US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија  
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles;  
SALAMAT-MILLER, Nazila; TAYLOR, Katherine;


CAMPOLIETO, Paul; PAN, Jing; CHARNAS,  
Lawrence and WRIGHT, Teresa Leah

(54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА  
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АРИЛСУЛФАТАЗА ВО  
ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ**

(57) 1 Формулација базирана на сол или  
пуфер којашто содржи 10 mg/ml или повеќе од  
арилсулфатаза А (ACA) за употреба во  
постапка за лекување на метахроматична  
леукодистрофична болест кај субјект кадешто  
споменатата постапка содржи директно  
администрирање на споменатата формулација  
во цереброспиналната течност кај споменатиот  
субјект преку интрапаренхимална,  
интрацеребрална, интравентрикуларно  
церебрална (ИБЦ) или интратекална (ИТ)  
администрација.  
има уште 14 патентни барања



Сл.1



Сл.2

(51) **A 61K 31/282, A 61K 31/513, A 61K 31/555, A 61K 31/7072, A 61K 45/00, A 61K 33/24, A 61P 35/00, A 61P 43/00**

(11) **12296**

(13) T1

(21) **2021/849**

(22) 26/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) JP2014078242 04/04/2014 JP and JP2015024802 10/02/2015 JP

(96) 03/04/2015 EP15773963.2

(97) 15/09/2021 EP3127544

(73) **Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 1-27, Kanda Nishiki-cho Chiyoda-ku Tokyo 101-8444, JP**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) ОКАБЕ, Hiroyuki

(54) **АНТИ-ТУМОРЕН ЛЕК КОЈ СОДРЖИ АНТИ-ТУМОРЕН ПЛАТИНА КОМПЛЕКС, И АНТИ-ТУМОРЕН ЕФЕКТ НА ЗАСИЛУВАЊЕ**


(57) 1 Анти-туморен агенс кој се состои од комбиниран лек кој содржи трифлуридин и типирацил хидрохлорид во моларен сооднос од 1:0.5,

при што анти-туморниот агенс се користи во комбинација со анти-туморен платина комплекс при што дневна доза на комбинираниот лек на ден на администрација на комбинираниот лек е 50 до 100% од препорачана доза на комбинираниот лек за употреба во монотерапија, и дневна доза на анти-туморниот платина комплекс на ден на администрација на анти-туморниот платина комплекс е 50 до 100% од препорачана доза на анти-туморниот платина комплекс за употреба во монотерапија за употреба при лекување на тумор. има уште 9 патентни барања

Сл. 1



Сл. 2



(51) **A 61F 2/26, A 61F 5/4A 61M 5/142**

(11) **12297**

(13) T1

(21) **2021/850**

(22) 27/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US136892P 10/10/2008 US

(96) 09/10/2009 EP15171219.7

(97) 22/09/2021 EP3005986

(73) **MedicalTree Patent Ltd. Ideon Science Park 223 70 Lund, SE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Forsell, Peter

(54) **ИНФУЗИЈА ЗА ЛЕКАРСТВА**

(57) 1 Барем делумно имплантиран систем за инјектирање супстанција во телото на пациентот, кој вклучува:

- барем една игла за инфузија (11) сместена барем делумно во најмалку едно прво куќиште (12) со врв (13) од најмалку една игла за инфузија подесена за пенетрација на надворешниот сид (15) од најмалку првото куќиште во најмалку една област за пенетрација (14) за да се овозможи инјектирање на супстанција преку наведената барем една област за пенетрација преку најмалку една игла за инфузија, барем едно прво куќиште е прилагодено за имплантација во телото на пациентот, и

- најмалку едно второ куќиште (40) поврзано со првото куќиште, при што барем едно второ куќиште има далечинска локација во телото на пациентот до најмалку една игла за инфузија и

прво куќиште, второто куќиште е прилагодено за имплантација во телото на пациентот,

- барем еден резервоар прилагоден (RR2) за имплантација во телото на пациентот во второто куќиште, дополнително прилагоден за да биде во флуидна врска со барем една игла за инфузија за снабдување на иглата за инфузија со супстанција што треба да се инјектира во телото на пациентот,


- барем една погонска единица (D) прилагодена за имплантација во телото на пациентот со барем дел од погонската единица сместена во барем едно од првото и второто куќиште, при што барем една погонска единица е поврзана со барем една игла за инфузија и подесена барем за внесување и повлекување на врвот на барем една игла за инфузија, така што барем една игла за инфузија пенетрира, при внесување на врвот или неговите врвови во споменатата барем една област за пенетрација за да се овозможи инјектирање на супстанцијата преку наведената барем една област за пенетрација преку барем една игла за инфузија, и

- барем една пумпа (P) прилагодена за имплантација во телото на пациентот, за да ја внесе супстанцијата од резервоарот до најмалку една игла за инфузија, карактеризирана по тоа што:


пумпата е сместена во барем едно од првото и второто куќиште, и со тоа што иглата за инфузија се води во футрола помеѓу првото и второто куќиште.

има уште 13 патентни барања

СЛ.1



СЛ.2



(51) C 05C 3/00, C 05F 11/02, C 05F 11/08, C 05G 3/00

(11) 12298

(13) T1

(21) 2021/851

(22) 27/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) EP20160167503 28/04/2016 EP

(96) 27/04/2017 EP17721094.5

(97) 01/09/2021 EP3448831

(73) Novihum Technologies GmbH Weidenstr. 70-72 44147 Dortmund, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) NINNEMANN, Horst; SORGE, Reinhard and LANGER, Peter

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОРГАНСКО ЃУБРИВО СО ХУМУСЕН КАРАКТЕР

(57) 1 Постапка за добивање на органско ѓубриво со својства на хумусна супстанција за оксидирање и амонифицирање на лигнит, каде што органското ѓубриво има содржина на азот од се до 8 тп.%, базирано на сувата тежина на ѓубривото и C/N однос од 7 до 15, се карактеризира со тоа што

постапката е изведена со континуирана постапка и ги содржи следните чекори:

а) полнење на честички од лигнит и воден раствор на амонијак, како и евентуално повратен производ од чекор б) како почетни материјали во дисперзирачко коло со уред за диспергирање, контејнер за рецикулација и циркулациона пумпа и диспергирање на почетните материјали, додека истовремено ги намалуваме честичките на лигнитот додека не се формира суспензија на честички од лигнит и воден раствор на амонијак којшто е извадено од дисперзирачкото коло и пренесено во чекор б);

б) оксидирање на суспензијата добиена во чекор

а) во оксидационен реактор со агенс којшто содржи кислород за оксидирање на температура од  $<100^{\circ}\text{C}$ , при што формирањето на производ на суспензија којшто е комплетно пренесена во чекор с) или делумно кон чекор с) и парцијално кон чекор а) како почетен материјал;



с) сушење на производ на суспензијата добиен во чекор б) на температура од >50 °C се до остаток на содржина на влага од највеќе тп.%, базирано на вкупната тежина од сувиот

производ;

д) ладење на сувиот производ добиен од чекор с).

има уште 15 патентни барања

(51) **C 04B 111/00, C 04B 111/28, C 04B 18/06, C 04B 18/14, C 04B 18/22, C 04B 28/08, E 04B 2/86, E 04C 1/00, E 04C 1/4E 04D 11/00, E 04D 11/02, E 04D 13/04, E 04D 13/155, E 04D 13/16**

(11) **12299**

(13) T1

(21) **2021/852**

(22) 28/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201762506849P 16/05/2017 US

(96) 16/05/2018 EP18802370.9

(97) 08/09/2021 EP3625186

(73) **The Shredded Tire, Inc. 6742 N.W. 17th Avenue Fort Lauderdale, FL 33309, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SPREEN, Richard


(54) **ЕКОЛОШКИ ОДГОВОРНИ ИЗОЛАЦИОНИ ГРАДЕЖНИ БЛОКОВИ И ГРАДБИ**

(57) 1 Еколошки одговорен изолационен градежен блок за зелен кров се состои од: слој од многубројни парчиња од рендани гумени тркала (205) покриени со пареи од


силика, цементна згура и цемент за формирање на блок (200) кој има горна површина (202), долна површина (201) која всушност е паралелна на горната површина (202) и четири странични површини (203) кои всушност се нормални на горната површина (202) и на долната површина (201), каде што блокот (200) има длабина дефинирана преку растојанието помеѓу горната површина (202) и долната површина (201); каде што парчињата од рендани гумени тркала (205) имаат големина во опсег од помеѓу 1,27 до 5,08 cm,

каде што слојот со парчињата од рендани гумени тркала (205), пареи од силика, цементна згура и цемент, се состои од најмалку 50% во однос на тежината од парчињата од рендани гумени тркала (205), каде што еколошки одговорниот изолационен градежен блок формира матрица на отворена градба.

има уште 19 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) C 07K 14/2C 07K 16/12, A 61K 39/00

(11) 12300

(13) T1

(21) 2021/855

(22) 29/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201461943909P 24/02/2014 US;

US201461946932P 30/03/2014 US and

US201461946937P 03/03/2014 US

(96) 20/02/2015 EP18211544.4

(97) 20/10/2021 EP3498292

(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CASTADO, Cindy; BLAIS, Normand;

CHOMEZ, Patrick and DEWERCHIN, Marianne

(54) USPA2 ПРОТЕИНСКИ КОНСТРУКЦИИ И  
НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Протеин со формула I:

A – (R1)<sub>m</sub> – (B)<sub>n</sub> (формула I)

кадешто:

A е имуногенетски фрагмент на UspA2 од  
Moraxella catarrhalis којашто има барем 90%  
идентичност со SEQ ID NO: 43;

R1 е аминокиселина;

m е 0;


B е хистидин; и

n е 2, 3, 4, 5 или 6.

има уште 14 патентни барања



Слика 1: A typical fermentation profile with the High Cell Density Induction (HCDI) processes and the parameters monitored during 20L-scale fed-batch fermentation.



(51) C 07K 14/78, C 07K 14/725

(11) 12280 (13) T1

(21) 2021/856 (22) 29/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) DE102016115246 17/08/2016 DE;

US201662376059P 17/08/2016 US and

US201662376632P 18/08/2016 US

(96) 04/07/2017 EP17739220.6

(97) 25/08/2021 EP3500593

(73) Immatics Biotechnologies GmbH

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WALTER, Steffen; BUNK, Sebastian;

MAURER, Dominik and ALTEN, Leonie

(54) Т-КЛЕТОЧНИ РЕЦЕПТОРИ И

ИМУНОЛОШКА ТЕРАПИЈА СО УПОТРЕБА НА

ИСТИТЕ

(57) 1 Конструкт што препознава антиген

специфично и/или селективно се врзува со

COL6A3 антигенскиот пептид што ја има

аминокиселинската секвенца покажана во

SEQ ID NO: 58, при што спомнатиот конструкт

што препознава антиген ги содржи

комплементарните детерминирачки региони

(анг. complementary determining regions,

скр. CDR)

10 (i) секвенците CDR2 и CDR3 што ја

имаат аминокиселинската секвенца

од SEQ ID NO: 2 и SEQ ID NO: 3,

соодветно, и секвенците CDR2

и CDR3 што ја имаат аминокиселинската

секвенца од SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8 и

SEQ ID NO: 9, соодветно, или

(ii) CDR2 и CDR3 што ја имаат

аминокиселинската секвенца од SEQ ID

15 NO: 13, SEQ ID NO: 14 и SEQ ID NO: 15,

соодветно, и CDR2 и CDR3 што ја

имаат аминокиселинската секвенца од SEQ ID

NO: 19, SEQ ID NO: 20 и SEQ ID NO:

2 соодветно, или

(iii) CDR2 и CDR3 што ја имаат

аминокиселинската секвенца од SEQ ID

NO: 25, SEQ ID NO: 26 и SEQ ID NO: 27,

соодветно, и CDR2 и CDR3 што ја

имаат аминокиселинската секвенца од SEQ

ID NO: 3 SEQ ID NO: 32 и SEQ ID NO:


33, соодветно;

при што спомнатиот конструкт што препознава антиген ги содржи соодветните CDR аминокиселински секвенци со не повеќе од една, две или три модифицирани аминокиселини, при што спомнатата

модифицирана аминокиселина е одбрана од 25 аминокиселинска инсерција, делеција или супституција.

има уште 14 патентни барања

Слика 1:



(51) F 23G 7/10, F 23G 5/00

(11) 12279

(13) T1

(21) 2021/857

(22) 29/10/2021

(45) 31/03/2022

(30) SKPP542017 16/06/2017 SK and

SKPV1512017 16/06/2017 SK

(96) 08/06/2018 EP18738021.7

(97) 11/08/2021 EP3638953

(73) Zdroje Zeme A.S. Strojárenská 1 900 27 Bernolákovo, SK

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MARYNC K, Miroslav and VESELOVSKÝ, Vladimír

(54) КОМПЛЕТ ОПРЕМА И МЕТОД ЗА БЕЗОТПАДНА ПРЕРАБОТКА НА БИОРАЗГРАДЛИВ КОМУНАЛЕН ОТПАД

(57) 1 Комплет опрема за безотпадна

преработка на биоразградлив комунален отпад

(BMW), вклучувајќи дробилка (2) на влезот на

BMW (1), хигиенизатор (3) поврзан со излезот

од дробилката (2), постројка за биогаз (4)

поврзана на излезот на хигиенизаторот (3),

линија за сушење (5) поврзана со масовниот

излез на постројката за биогаз (4), пиролизатор

(7) кој има втор излез (7.1) на био-јаглен и

поврзан со излез од линијата за сушење (5),

машина за набивање (8) која исто така е



поврзана со излезот од линијата за сушење (5),

каде што првиот излез (8.1) на слојот на

почвата е или од линијата за сушење (5) или од

машината за набивање (8).

има уште 7 патентни барања



(51) **С 07К 16/22, С 07К 16/28, С 07К 16/46, А 61Р 27/06, А 61Р 27/02**

(11) **12276**

(13) **T1**

(21) **2021/858**

(22) **01/11/2021**

(45) **31/03/2022**

(30) **EP12176299 13/07/2012 EP**

(96) **11/07/2013 EP18184973.8**

(97) **01/09/2021 EP3495387**

(73) **Roche Glycart AG Wagistrasse 18 8952 Schlieren, CH**

(74) **Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1000, Скопје**

(72) **KLEIN, Christian; HERTING, Frank; DUERR, Harald; REGULA, Joerg Thomas; RUETH, Matthias and STUBENRAUCH, Kay-Gunnar**

(54) **Биспецифични анти-VEGF/анти-ANG-2 антители и нивна употреба во третманот на васкуларни заболувања на очите**

(57) **1 Биспецифично антители или фармацевтски состав што го содржи**

споменатото биспецифично антители за употреба во третманот на васкуларна болест на окото,

при што васкуларните заболувања на очите се дијабетична ретинопатија, дијабетичен едем на макула или макуларна дегенерација поврзана со возраста,

при што биспецифичното антители содржи прво место за врзување на антиген кое специфично се врзува за човечки VEGF и второ место за врзување на антиген кое специфично се врзува за човечки ANG-2,

при што

i) споменатото прво место за врзување на антиген кое специфично се врзува за VEGF се содржи во променливиот домен на тежок

синџир од регион CDR3H на SEQ ID NO: регион CDR2H на SEQ ID NO: 2 и регион CDR1H на SEQ ID NO: 3, и во променливиот домен на лесен синџир регион CDR3L на SEQ ID NO: 4, регион CDR2L на SEQ ID NO: 5 и регион CDR1L на SEQ ID NO: 6; и

ii) споменатото второ место за врзување на антиген кое специфично се врзува за ANG-2 се содржи во променливиот домен на тежок синџир од регион CDR3H на SEQ ID NO: 9, регион CDR2H на SEQ ID NO: 10 и регион

CDR1H на SEQ ID NO: 1и во променливиот домен на лесен синџир во регион CDR3L на SEQ ID NO: 12, регион CDR2L на SEQ ID NO: 13, и регион CDR1L на SEQ ID NO: 14, и при што

iii) биспецифичното антитело содржи константен регион на тежок ланец на човечки IgG добиен од човечко потекло и кое ги содржи мутациите I253A, H310A и H435A, нумерирани според европската шема за нумерирање Кабат. има уште 6 патентни барања



(51) C 07D 471/04, C 07D 401/02, A 61K 31/437, A 61K 31/506, A 61P 35/00

(11) 12275

(13) T1

(21) 2021/859

(22) 01/11/2021

(45) 31/03/2022

(30) US201161512061P 27/07/2011 US and US201261591363P 27/01/2012 US

(96) 25/07/2012 EP20157927.3

(97) 15/09/2021 EP3686194

(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BUTTERWORTH, Sam; REDFEARN, Heather, Marie; FINLAY, Maurice Raymond Verschoye; WARD, Richard Andrew; MURUGAN, Andiappan; KADAMBAR, Vasantha, Krishna; CHINTAKUNTLA, Chandrasekhara, Reddy and CHUAQUI, Claudio, Edmundo


(54) 2-(2,4,5-СУПСТИТУИРАНИ-АНИЛИНО)ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Полиморфна форма на мезилат на N-(2-{2-диметиламиноетилметиламино}-4-метокси-5-[[4-(1-метилиндол-3-ил)пиридин-2-ил]амино}фенил)проп-2-енамид, која има модел

на рендгенска прашковна дифракција со барем еден специфичен врв на 2-тета = 7.2° или 8.6°, плус или минус 0.2° 2-тета, мерено користејќи

СиКа зрачење.  
има уште 5 патентни барања

Нацрт 1: Модел на рендгенска прашковна дифракција на N-(2-{2-диметиламиноетил-метиламино}-4-метокси-5-{[4-(1-метилиндол-3-ил)пиримидин-2-ил]амино}фенил)проп-2-енамид форма А



(51) **C 07D 471/04**

(11) **12273**

(13) T1

(21) **2021/860**

(22) 01/11/2021

(45) 31/03/2022

(30) EP14179692 04/08/2014 EP and

EP15159342 17/03/2015 EP

(96) 03/08/2015 EP18167649.5

(97) 22/09/2021 EP3395818

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**

**Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова  
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SIEMEISTER, Gerhard; LIENAU, Philip;  
KOPPITZ, Marcus; BADER, Benjamin; BRIEM,  
Hans; LÜCKING, Ulrich; EIS, Knut; WORTMANN,  
Lars; LEFRANC, Julien; VON NUSSBAUM, Franz;  
BONE, Wilhelm; GRUDZINSKA-GOEBEL, Joanna;  
MOOSMAYER, Dieter; EBERSPÄCHER, Uwe;  
SCHICK, Hans and WENGNER, Antje-Margret

(54) **2-(МОРФОЛИН-4-ИЛ)-1,7-НАФТИРИДИНИ**


(57) 1 Употреба на полупроизвод соединение  
во подготовката на соединение со општата  
формула (Ib)

во која:



(Ib)


R1 претставува




каде што \* ја означува точката на прикачување  
на наведената група за остатокот од молекулот;  
R2 претставува водород, халоген, -NR7R8, CN,  
C1-C6-алкил, C1-C4-алкокси, 3- до 10-член  
хетероциклоалкокси, C2-C4-алкенил, C3-C6-  
циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил, 4-

до 10-член хетероциклоалкенил, фенил, хетероарил,  
 $-(CO)NR_7R_8$ ,  $-(SO_2)R_9$ ,  $-(SO)R_9$ ,  $-SR_9$ ,  $-N=(SO)R_9R_{10}$ ,  $-(PO)(OR_7)_2$ ,  $-(PO)(OR_7)R_{10}$ ,  $-(PO)(R_{10})_2$ ,  
 каде што секој C1-C6-алкил, C1-C4-алкокси, C3-C6-циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил, фенил или хетероарил е опционално супституиран, еднаш или повеќе пати, независно еден од друг, со халоген, OH, amino,  $-NR_7R_8$ , C1-C4-алкил опционално супституиран со хидроксил или фенил, C1-C2-халоалкил, C1-C3-алкокси, C3-C6-циклоалкил, 3- до 6-член хетероциклоалкил, фенил,  $-(CO)OR_7$ ,  $-(CO)NR_7R_8$ ,  $-NR_7(CO)R_{10}$ ,  $-NR_8(CO)OR_7$ ,  $-(SO_2)R_9$ ,  $-SR_9$ ,  $-NR_7(SO_2)R_9$ ,  $-((SO)=NR_{11})R_{10}$ ,  $-(PO)(OR_7)_2$ ,  $-(PO)(OR_7)R_{10}$ , или со а хетероарил група;  
 каде што секој 4- до 10-член хетероциклоалкенил е опционално

супституиран, еднаш или повеќе пати, независно еден од друг, со метил;  
 $R_4$  претставува водород или метил;  
 $R_7$ ,  $R_8$  претставува, независно еден од друг, водород, C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил или фенил, кој фенил е опционално супституиран, еднаш или повеќе пати, со халоген;  
 $R_9$  претставува C1-C4-алкил или фенил, каде што секој C1-C4-алкил или фенил е опционално супституиран, еднаш или повеќе пати, независно еден од друг, со  $R_{13}$ ;  
 $R_{10}$  претставува C1-C4-алкил; или  $R_9$  и  $R_{10}$  заедно, во случај на  $-N=(SO)R_9R_{10}$  група, претставува 5- до 8-член хетероциклоалкил група;  
 $R_{11}$  претставува водород, C1-C4-алкил,  $-(CO)OR_7$ ,  $-(CO)NR_7R_8$  или CN;  
 $R_{13}$  претставува халоген, OH или C1-C6-алкокси,  
 каде што полупроизвод соединението е селектирано од групата составена од:





**16**

;

во кој

R1 и R4 се како што е дефинирано за соединението со општата формула (Ib);

R3 претставува водород;

X претставува хлоро, бромо или јодо; и

Y претставува OH, -O-SO<sub>2</sub>-CF<sub>3</sub>, Cl, Br, I, SH или -SO<sub>2</sub>Cl.

има уште 13 патентни барања

(51) **A 61K 31/05, A 61P 25/00**

(11) **12263**

(13) T1

(21) **2022/101**

(22) 17/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201762564834 P 28/09/2017 US and

201862632532 P 20/02/2018 US

(96) 27/09/2018 EP18788905.0

(97) 15/12/2021 EP3687513

(73) **Zynerba Pharmaceuticals, Inc. 80 W. Lancaster Avenue Suite 300 Devon, PA 19333, US**

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,  
Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(72) BONN-MILLER, Marcel; TICH, Nancy;

GUTTERMAN, Donna; MESSENHEIMER, John  
and SEBREE, Terri

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА ФРАГИЛЕН X СИНДРОМ И АУТИЗАМ СО КАНАБИДИОЛ**

(57) 1 Канабидиол за употреба во постапка на лекување на еден или повеќе бихевиорални симптоми на фрагилен X синдром кај субјект, каде што таа постапка опфаќа:

трансдермално давање на ефективно количество канабидиол (CBD) на субјект каде што кај тој субјект се лекува еден или повеќе бихевиорални симптоми на фрагилен X синдром.

има уште 14 патентни барања

(51) **D 02G 3/34, D 04D 7/02**

(11) **12306**

(13) T1

(21) **2022/102**

(22) 17/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 19172069.7 30/04/2019 EP

(96) 30/04/2019 EP19172069.7

(97) 24/11/2021 EP3733942

(73) **Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 102 Cad. No:10 Gümüşgün, 32730 Isparta, TR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SENCOPUR, Mehmet Abdullah

(54) **ПРЕДИВО ЗА ПЛЕТЕЊЕ И МЕТОД ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛЕТЕН ПРОИЗВОД**

(57) 1 Предиво за плетење (1) за рачна изработка на плетен производ (100), без алати, кое содржи;

- конец (30) со должинска димензија која се протега по оската на симетрија (A);

- мноштво јамки (40) прицврстени на или формирани со споменатиот конец (30) со проширување нанадвор од споменатиот конец (30); и секоја од споменатото мноштво јамки (40) дефинира внатрешен простор (43) прилагоден да прими друга јамка (40) од споменатото мноштво јамки (40);


се карактеризира со тоа што

споменатата мноштво на јамки (40) вклучува



прво множество јамки (10) и второ множество јамки (20); каде што првото множество јамки (10) се проширува нанадвор по должината на оската +у, а второто множество јамки (20) се проширува по оската -у, каде што насоките на споменатата +у оската и -у оската се нормални на

оската на симетријата (А), и споменатото прво множество јамки (10) е симетрично на споменатото второ множество јамки (20) во однос на споменатата оската на симетрија (А). има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07C 237/20, C 07C 255/50, C 07D 295/192, C 07D 237/20, C 07D 213/75, C 07D 401/04, A 61K 31/185, A 61K 31/44, A 61K 31/50, A 61K 31/444, A 61P 35/00

(11) 12264

(13) T1

(21) 2022/103

(22) 17/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 20170382845 12/12/2017 EP

(96) 11/12/2018 EP18812195.8

(97) 12/01/2022 EP3724165


(73) MEDIBIOFARMA, S.L. Plaza CEIN, Polígono Industrial Mocholí. Nave B-2 31110 Noaín, Navarra, ES

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CAMACHO GÓMEZ, Juan; CASTRO PALOMINO LARIA, Julio and RODRÍGUEZ IGLESIAS, Rodolfo

(54) **НОВИ БЕНЗАМИДНИ ДЕРИВАТИ КАКО РРАР-ГАМА МОДУЛАТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I): каде што:



(I)

- R2 е избран од Cl и F атоми,
- R1 претставува цијано група,
- G1 и G2 независно претставува група избрана од N атом и -CR9, каде што G1 и G2 не се истовремено CR9,
- R9 е независно избран од групата составена од:

a) пет или шест-член хетероарил прстен опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, цијано група, -COOH група, линеарна или разгранета C1-C3 алкил група, линеарна или разгранета C1-C3 алкокси, линеарна или разгранета C1-C3 халоалкил група, C3-C4 циклоалкил, и C3-C4 циклоалкокси,

b) фенил група опционално супституирана со

еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, цијано група, -COOH група, линеарна или разгранета C1-C3 алкил група, линеарна или разгранета C1- C3 алкокси, линеарна или разгранета C1- C3 халоалкил група, C3-C4 циклоалкил, C3-C4 циклоалкокси,  
с) пет или шест-член заситен хетероцикличен прстен којшто содржи еден или два хетероатоми избрани од N и O како дел од кругот, којшто хетероциклил е опционално

супституиран со група избран од C1-C3 алкил група, и C3-C4 циклоалкил група, и  
d) -C3-C6 циклоалкил група.

- R3, R4 и R5 се независно избрани од групата составена од водороден атом, халоген атом, линеарна или разгранета C1-C3 алкил група, C3-C4 циклоалкил група и цијано група, и негови фармацевтски прифатливи соли.  
има уште 11 патентни барања

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4738, A 61K 31/497, A 61P 35/00**

(11) **12265**

(13) T1

(21) **2022/104**

(22) 18/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201662411799 P 24/10/2016 US and

201662435159 P 16/12/2016 US

(96) 13/10/2017 EP19189010.2


(97) 08/12/2021 EP3640251

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова  
бр.15а-13,1000 Скопје


(72) SCOTT, James Stewart; BARLAAM, Bernard  
Christophe; NISSINK, Johannes Wilhelmus Maria;  
YANG, Bin; MOSS, Thomas Andrew; HUGHES,  
Samantha Jayne and O'DONOVAN, Daniel  
Hillebrand

(54) **ДЕРИВАТИ НА 6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-3Н-  
ПИРАЗОЛО[4,3-*F*]ИЗОХИНОЛИН КОРИСНИ  
ВО ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР**



и прстен Y е селектиран од групата составена од:

(57) 1 Соединение со формулата (ID):




назначено со тоа, што:

Q е O или NH;


R1 е CH2F или CHF2;

R14 е селектиран од групата составена од:



или негова фармацевтски прифатлива сол.  
има уште 14 патентни барања

Нацрт 1: Модел на прекршување на X-зраци врз прашок за форма А на *N*-(1-(3-флуоропропил)азетидин-3-ил)-6-((6*S*,8*R*)-8-метил-7-(2,2,2-трифлуороетил)-6,7,8,9-тетрахидро-3*H*-пирозоло[4,3-*f*]изохинолин-6-ил)пиридин-3-амин



(51) **E 04C 3/26, E 04C 5/08, E 04C 5/07**

(11) **12272**

(13) T1

(21) **2022/105**

(22) 18/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201700115951 13/10/2017 IT

(96) 24/09/2018 EP18196260.6

(97) 29/12/2021 EP3470595

(73) **FSC Technologies, LLC 4779 Terrasonesta Drive Davenport, FL 33837, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Subacchi, Claudio and Ferri, Giovanni

(54) **СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА КОНСТРУКЦИИ.**

(57) 1 Структурен елемент за конструкции кој се состои од:

i) структура (2) изработена од бетон и/или геополимер и/или алкално активиран материјал;



ii) најмалку една лента (3) изработена од композит од влакно-смола што опкружува барем дел од споменатата структура (2), што ја компресира;

се карактеризира со тоа што споменатата најмалку една лента содржи мноштво поставени слоеви (30) направени од композит од влакно-смола кои ја опкружуваат структурата (2); споменатите слоеви (30) се

поставени еден на друг, најнадворешен слој е залепен на највнатрешен слој без надворешни средства за одржување на притисокот на споменатата најмалку една лента (3), најнадворешниот слој барем делумно го

покрива највнатрешниот слој, при што најмалку едната лента (3) барем делумно ја надминува надворешната површина (20) од споменатата структура (2).

има уште 4 патентни барања



(51) **C 07C 233/4C 07D 235/06, C 07D 487/04, C 07D 207/273**

(11) **12274**

(13) T1

(21) **2022/106**

(22) 18/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201762534908 P 20/07/2017 US

(96) 19/07/2018 EP18785785.9

(97) 01/12/2021 EP3655395

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US**


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) HICKEY, Matthew R.; BOROVICA, Alina; DEERBERG, Joerg; AYTAR, Burcu Selin; CHAN, Collin; DOMAGALSKI, Nathan R.; EASTGATE, Martin D.; FAN, Yu; FENSTER, Michael David Bengt; FOREST, Robert V.; GONZALEZ-BOBES, Francisco; GREEN, Rebecca A.; KOPP, Nathaniel David; LA CRUZ, Thomas E.; LAUSER, Kathleen; LEE, Hong Geun; LEAHY, David K.; LUO, Helen Y.; RAZLER, Thomas M.; SAVAGE, Scott A.; SFOUGGATAKIS, Chris; SOUMEILLANT, Maxime C.D.; ZARETSKY, Serge; ZHENG, Bin and ZHU, Ye

(54) **ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА N-((1R,2S,SR)-5-(TERT-БУТИЛАМИНО)-2-((S)-3-(7-TERT-БУТИЛПИРАЗОЛО[1,5-**


**A][1,3,5]ТРИАЗИН-4-ИЛАМИНО)-2-ОКСОПИРОЛИДИН-1-ИЛ)ЦИКЛОHEКСИЛ)АЦЕТАМИД**

(57) 1 Процес на подготовка на Соединение I со формула



кој ги опфаќа чекорите на

а) реагирање на Соединението 1 со формула




**Соединение 1**

со Соединението 2 со општата формула




**Соединение 2**

каде R1 е заминувачка група и со киселина, во соодветен растворувач за да се добие Соединението 3 со формула



**Соединение 3**


б) реагирање на Соединението 3 во реакција на редуктивна аминација со примарен или секундарен амин (HNR<sub>2</sub>R<sub>3</sub>) каде R<sub>2</sub> и R<sub>3</sub> се водород или C1-C6 алкил; посредувано од Луисова киселина проследено со реакција со соодветен донор на хидрид или комбинација на катализатори и гас водород, за да се добие Соединение 4 со формула



**Соединение 4**


каде што X е неоргански или органски против јон;

с) последователно реагирање на солта на Соединението 4 со i-PrOH /H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> или слободно базирање прво со NaOH и потоа со соодветна смеса на киселина/растворувач, за да се добие Соединението 5 со формула




**Соединение 5**

д) реагирање на Соединението 5, или негова сол, со редуктивна аминација, во соодветен растворувач и користење на извор на хидрид, со Соединението 6 со формула




Соединение 6

за да се добие Соединение 7 со формула,




Соединение 7

е) кое потоа реагира со киселина, во присуство на  $\text{NH}_2\text{OH}$ , или негова сол, и соодветен растворувач за да се добие Соединение 8 со формула




Соединение 8

ф) кое потоа реагира со киселина, база, и загреано на 45 - 70 °C во соодветен растворувач или смеса од растворувачи за да се добие Соединение 9 со формула




Соединение 9

г) последователно отстранување на заштитната група за да се добие Соединение 10 со формула



Соединение 10

h) кое потоа реагира со Соединение 11a со формула



Соединение 11a

каде X е заминувачка група за да се добие Соединение I, кое е потоа кристализирано од соодветна смеса на растворувачи. има уште 21 патентни барања

(51) C 07K 14/315, A 61K 38/16, A 61K 48/00, A 61P 37/04, A 61P 35/00

(11) 12266

(13) T1

(21) 2022/109

(22) 18/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 20180178350 18/06/2018 EP;

20180004384 19/03/2018 GB; 20180009953

18/06/2018 GB; 20180011900 20/07/2018 GB;

20180012378 30/07/2018 GB; 20180013423

17/08/2018 GB; 20180013444 17/08/2018 GB;

20180016834 16/10/2018 GB; 20180017641  
29/10/2018 GB; 20190001199 29/01/2019 GB;  
20190001218 29/01/2019 GB; 20190001992  
13/02/2019 GB and 20190001993 13/02/2019  
GB

(96) 19/03/2019 EP19714132.8

(97) 05/01/2022 EP3768284

(73) **4D Pharma Research Limited Life  
Sciences Innovation Building Cornhill Road  
Aberdeen AB25 2ZS, GB**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија  
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MULDER, Imke Elisabeth; RAFTIS, Emma;  
HENNESSY, Emma Elizabeth Clare; LAUTE-  
CALY, Delphine Louise Claudette and COWIE,  
Philip

(54) **СОСТАВИ НА ЕНТЕРОКОКУС  
ФЛАГЕЛИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА**

(57) 1 Флагелин полипептид од генот  
Ентерококус, за употреба во терапија.

има уште 14 патентни барања



(51) C 07D 401/14, C 07D 401/12, C 07D 401/10,  
C 07D 403/10, C 07D 403/14, C 07D 413/14, C  
07D 417/14, C 07D 471/04, A 61K 31/5377, A 61K  
31/536, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K  
31/496, A 61K 31/4725, A 61K 31/455, A 61K  
31/4709, A 61P 35/00, A 61P 3/10, A 61P 29/00,  
A 61P 9/00

(11) 12270

(21) 2022/111

(13) T1

(22) 21/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201361826596P 23/05/2013 US and  
201361865756P 14/08/2013 US

(96) 23/05/2014 EP17166782.7

(97) 19/01/2022 EP3305778

(73) **Kalvista Pharmaceuticals Limited  
Porton Science Park Bybrook Road Porton  
Down, Salisbury SP4 0BF Wiltshire, GB**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија  
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) EVANS, David Michael; DAVIE, Rebecca  
Louise; EDWARDS, Hannah Joy; HODGSON,  
Simon Teanby; MILLER, Iain; NOVAK, Andrew  
Richard; SMITH, Alun John and STOCKS, Michael  
John



(54) **ИНХИБИТОРИ НА ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН**

(57) 1 Соединение со формула (I),



Formula (I)

кадешто

B е избран од опционално супституиран кинолин, опционално супституиран изокинолин, опционално супституиран киноксалин, опционално супституиран кинолин, опционално супституиран фталазин, опционално супституиран киназолин, опционално супституиран 1,2,4-бензотриазин, опционално супституиран 1,2,3-бензотриазин, опционално супституиран 1,7-нафтиридин, и опционално супституиран 1,8-нафтиридин; кадешто споменатите опционални супституенти се избрани од алкил, алкокси, OH, F, Cl, CN, COOR<sub>8</sub>, CONR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>, CF<sub>3</sub> и NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>; или избран од опционално моно-, ди или три-супституирани 1H-пироло[2,3-b]пиридин, кадешто споменатите опционални супституент(и) се избрани од алкил, алкокси, OH, F, Cl, CN, COOR<sub>8</sub>, CONR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>, CF<sub>3</sub> и NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>;

W, X, Y и Z се независно избрани од C, N, O и S, како што е прстенот којшто содржи W, X, Y и Z е пет член ароматичен хетероцикл; кадешто,

R<sub>5</sub> е избрани од алкил, арил, и CF<sub>3</sub>;

R<sub>6</sub> и R<sub>7</sub> се независно отсутни, или се независно избрани од H, алкил, арил и CF<sub>3</sub>;

A е избран од арил и хетероарил;

R<sub>8</sub> и R<sub>9</sub> се независно избрани од H и алкил; алкил е линеарно заситен јаглеродород којшто има се до 10 јаглеродни атоми (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) или разгранети заситени јаглеродороди од помеѓу 3 и 10 јаглеродни атоми (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>); алкил може опционално да биде супституиран со 1 или 2 супституенти независно избрани од (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) алкокси, OH, CN, CF<sub>3</sub>, COOR<sub>10</sub>, CONR<sub>10</sub>R<sub>11</sub> флуоро и NR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>;

алкокси е линеарно O-поврзан јаглеродород од помеѓу 1 и 6 јаглеродни атоми (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) или разгранет O-поврзан јаглеродород од помеѓу 3 и 6 јаглеродни атоми (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>); алкокси може опционално да биде супституиран со 1 или 2 супституенти независно избрани од OH, CN, CF<sub>3</sub>, COOR<sub>10</sub>, CONR<sub>10</sub>R<sub>11</sub> флуоро и NR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>;

арил е фенил, бифенил или нафтил; арил може да биде опционално супституиран со 2 или 3 супституенти независно избрани од алкил, алкокси, OH, хало, CN, морфолинил, пиперидинил, хетероарил, арилб, -O-арилб, -(CH<sub>2</sub>)<sub>1-3</sub>-арилб, -(CH<sub>2</sub>)<sub>1-3</sub>-хетероарил, -COOR<sub>10</sub>, -CONR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>CF<sub>3</sub> и -NR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>;

арилб е фенил, бифенил или нафтил, којшто може да биде опционално супституиран со 2 или 3 супституенти независно избрани од алкил, алкокси, OH, хало, CN, морфолинил, пиперидинил, -COOR<sub>10</sub>, -CONR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>CF<sub>3</sub> и NR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>;

хетероарил е 5, 6, 9 или 10 член моно- или бицикличен ароматичен прстен, којшто содржи кога е можно 2 или 3 прстенести членови независно избрани од N, NR<sub>8</sub>, S и O;

хетероарил може да биде опционално супституиран со 2 или 3 супституенти независно избрани од алкил, алкокси, OH, OCF<sub>3</sub>, хало, CN, арил, морфолинил, пиперидинил, -(CH<sub>2</sub>)<sub>1-3</sub>-арил, хетероарилб, -COOR<sub>10</sub>, -CONR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>CF<sub>3</sub> и -NR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>;

хетероарилб е 5, 6, 9 или 10 член моно- или бицикличен ароматичен прстен, којшто содржи кога е можно 2 или 3 прстенести членови независно избрани од N, NR<sub>8</sub>, S и O; кадешто

хетероарилб може да биде опционално супституиран со 2 или 3 супституенти независно избрани од алкил, алкокси, ОН, хало, CN, морфолинил, пиперидинил, арил,  $-(CH_2)_1$ -3-арил,  $-COOR_{10}$ ,  $-CONR_{10}R_{11}CF_3$  и  $NR_{10}R_{11}$ ;  $R_{10}$  и  $R_{11}$  се независно избрани од H и алкил;

и таутомери, стереоизомери (вклучувајќи енантиомери, диастереоизомери и негови рацемични и скалемични смеси), фармацевтски прифатливи соли и солвати.  
има уште 9 патентни барања

(51) **C 07H 21/02, C 07H 21/04, A 61K 48/00**

(11) **12268**

(13) T1

(21) **2022/112**

(22) 22/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201161542533 P 03/10/2011 US

(96) 03/10/2012 EP19216461.4

(97) 01/12/2021 EP3682905

(73) **ModernaTX, Inc. 200 Technology Square  
Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) De Fougerolles, Antonin; Roy, Atanu; Schrum, Jason P.; Siddiqi, Suhaib; Hatala, Paul and Bancel, Stephane

(54) **МОДИФИЦИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ, НУКЛЕОТИДИ И НУКЛЕИЧНИ КИСЕЛИНИ И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 1. Изолиран полинуклеотид кој кодира полипептид од интерес, каде што споменатиот изолиран полинуклеотид е mRNA што содржи 1-метилпсеудуридин, каде што полинуклеотидот не содржи псеудуридин или 5-метил-цитидин; каде што полинуклеотидот покажува намален клеточен вроден имунолошки одговор кога се воведува во популација на клетки, во споредба со клеточниот вроден имунолошки одговор индуциран од соодветната немодифицирана нуклеинска киселина.  
има уште 11 патентни барања




(54) **ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА НЕДОСТАТОК НА ХОРМОН НА РАСТ**

(57) 1 МК-0677 за употреба во постапка за лекување на недостаток на хормон на раст (НХР) кај деца, каде што терапевтската ефективна количина на МК-0677 е администрирана кај дете коешто има краток раст и еквивалентен растечки потенцијал споредено со rhGH, каде што детето има

еквивалентен растечки потенцијал споредено со rhGH кога детето има:

- i. пик серум на GH >5 g/L како одговор на единечна орална доза од МК-0677; и,
  - ii. основна линија на серум од IGF-I од >30 ng/mL.
- има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 65D 30/08, B 65D 33/10, B 65D 33/02**

(11) **12307**

(13) T1

(21) **2022/114**

(22) 23/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 202017105180 U 28/08/2017 DE

(96) 21/08/2018 EP20194265.3

(97) 12/01/2022 EP3770078


(73) **Papier-Mettler KG Hochwaldstraße 22 54497 Morbach, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(72) **DONNER, Georg and TROSSEN, Wolfgang**


(54) **РАЧКА ЗА ПЛАСТИЧНА ТОРБА**

(57) 1 Рачка (20, 22) за пластична торба за носење (1), што содржи прво флексибилно шупливо тело (110) и второ флексибилно шупливо тело (120), кое го опкружува барем во

некои делови, особено целосно, првото флексибилно шупливо тело (110), кое се карактеризира со тоа што првото флексибилно шупливо тело (110) е формирано од првата флексибилна лента од пластичен материјал (112) со спротивни прв (114) и втор надолжни странични рабови (116), спротивните први (114) и втори (116) надолжни странични рабови од кои се топлински запечатени и/или прилепени еден со друг во преклопувачкото подрачје (118), и/или второто флексибилно шупливо тело (120) е формирано од втора флексибилна лента од пластичен материјал (122) со спротивните први (124) и втори надолжни странични рабови (126), при што страничните рабови на спротивните прв (124) и втор (126) надолжен страничен раб се термички запечатени и/или залепени еден со друг во второто преклопувачко подрачје (128).  
има уште 8 патентни барања



Сл. 1а

(51) **A 61K 38/26, A 61P 3/10, A 61P 3/04**(11) **12278**

(13) T1

(21) **2022/117**

(22) 24/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201762469989 P 10/03/2017 US and

201762564820 P 28/09/2017 US

(96) 10/03/2018 EP1871304.1

(97) 01/12/2021 EP3592393

(73) **QuiaPEG Pharmaceuticals AB Virdings****Allé 32 B, 75450 Uppsala, SE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KWIATKOWSKI, Marek and SUND, Christian

(54) **ОСЛОБОДЛИВИ КОНЈУГАТИ**

(57) 1 Соединение со формулата (Б)



или негова фармацевтски прифатлива сол,

назначено со тоа, што

алифатичната половина е селектирана од

полимер, RP, и група селектирана од:

полимер-L-(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>- и полимер-L-(CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O)<sub>p</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-;

RP е селектиран од опционално

супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C1-3 алкил-O-(CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O)<sub>p</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, и опционално супституиран C3-7 циклоалкил;

L е поврзувачка група;

m и p се секое независно цел број од 1 до 10;

D е остаток од биолошки активен лек;

Z1 е O;





Z3 е селектиран од O и N(RN), или Z3 е отсутен;

A е O или N, каде што кога A е O тогаш R3 е отсутен;

RN е селектиран од H и опционално

супституиран C1-6 алкил;  
R3 е селектиран од Н и C1-6 алкил, или  
R3 и Rзаедно со А и јаглеродниот атом на  
кој R1 е прикачен, формира опционално  
супституиран 4 до 7 член алифатичен  
хетероцикличен прстен; или  
R3 и R2, заедно со А, јаглеродниот атом на


кој R1 е прикачен, и јаглеродниот атом на  
кој R2 е прикачен, формира опционално  
супституиран 4 до 8 член алифатичен  
хетероцикличен прстен;  
МА е само-елиминирачка група што има  
која било од формулите (а)-(и):




каде што х означува точка на прикачување на  
Z1 и у означува точка на прикачување на Z3;  
R1 и R2 се независно селектирани од групата  
составена од водород, опционално  
супституиран C1-6 алкил, опционално  
супституиран C6-10 арил и опционално  
супституиран 5- до 14-член хетероарил;  
или R1 и R2 се спојуваат заедно со  
јаглеродните атоми на кои тие се прикачени за  
да формираат опционално супституиран C3-7  
циклоалкил прстен, опционално супституиран 4

до 7 член алифатичен хетероцикличен прстен,  
опционално супституиран C6-10 арил или  
опционално супституиран 5- до 14-член  
хетероарил;  
или R1 и R2 се спојуваат заедно за да  
формираат рибоза прстенест систем;  
R7 и R8 се независно селектирани од Н и C1-6  
алкил; и  
Е е расцеплива половина.  
има уште 14 патентни барања

НАЦРТ 1



НАЦРТ 2



(51) C 07D 401/12, C 07D 491/107, C 07D 471/20, C 07D 471/04, C 07D 413/14, C 07D 405/14, C 07D 401/04, C 07D 519/00, C 07D 401/14, A 61K 31/537, A 61K 31/506, A 61P 9/00, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 19/00

(11) 12282

(13) T1

(21) 2022/118

(22) 24/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) PCT/CN2016/085122 07/06/2016 CN

(96) 07/06/2017 EP17809742.4

(97) 08/12/2021 EP3464272


(73) Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.  
Unit 2, Building 5, BYBP, No.88 Kechuang  
Street 6th, Business Development Area,  
Daxing, Beijing 101111, CN

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова  
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MA, Cunbo; GAO, Panliang; CHU, Jie; WU, Xinpeng; WEN, Chunwei; KANG, Di; BAI, Jinlong and PEI, Xiaoyan

(54) **НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ  
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА SHP2**

(57) 1 Соединение со формулата I или  
фармацевтски прифатлива сол:



I

X е S;

Y1 е N или CR1;

Y2 е N или CR2;



R1 комбинира со R3, или R2 комбинира со R3, за да формира 5-10 член хетероарил, 5-10 член карбоцикличен прстен или 5-10 член хетероцикличен прстен, каде што секој од прстенестите системи е независно опционално супституиран со халоген, -CN, -OH, -NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, карбонил, =O, оксо, супституиран или несупституиран C1-балкил, супституиран или несупституиран C1-балкокси, или C(O)R<sub>8</sub>; кога R1 комбинира со R3 за да формира 5-10 член хетероарил, 5-10 член карбоцикличен прстен или 5-10 член хетероцикличен прстен, R2 е -H, халоген, -CN, -OH, -NH<sub>2</sub>, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, супституиран или несупституиран C1-балкокси, или супституиран или несупституиран C1-балкил; кога R2 комбинира со R3 за да формира 5-10 член хетероарил, 5-10 член карбоцикличен прстен или 5-10 член хетероцикличен прстен, R1 е -H, халоген, -CN, -OH, -NH<sub>2</sub>, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, супституиран или несупституиран C1-балкокси, или супституиран или несупституиран C1-балкил; R4 е халоген, -CN, -OH, -NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, супституиран или несупституиран C1-балкокси, супституиран или несупституиран C1-балкил, C5-18хетероцикличен прстен или C5-18карбоцикличен прстен; каде што секој од прстенестите системи е независно опционално супституиран со халоген, -CN, -OH, -NO<sub>2</sub>, карбонил, =O, оксо, супституиран или несупституиран C1-балкил, супституиран или несупституиран C1-балкокси, -NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub> или -CH<sub>2</sub>NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>; R5 е -H, халоген, -CN, -OH, -NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>,

C1-балкил, C1-балкокси, C6-10арил, C6-10арилалкил, C6-10хетероарил, C5-18хетероцикличен прстен или C5-18карбоцикличен прстен; и секој од нив е независно опционално супституиран со халоген, -CN, -OH, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, -NH<sub>2</sub>, карбонил, =O, оксо, супституиран или несупституиран C1-балкил, супституиран или несупституиран C1-балкокси, (CH<sub>2</sub>)<sub>k</sub>NR<sub>8</sub>R<sub>9</sub>, (CH<sub>2</sub>)<sub>k</sub>NHC(O)OR<sub>6</sub> или C(O)R<sub>8</sub>; и k е 0, 1 или 2; секој R<sub>8</sub> и R<sub>9</sub> е независно -H, халоген, -CN, -OH, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, C1-балкил, C1-балкокси, C2-балкенил, NH(C1-балкил), N(C1-балкил)<sub>2</sub>, C5-10хетероцикличен прстен или C5-10карбоцикличен прстен; и секој од нив може да е независно опционално супституиран со халоген, -CN, -OH, -NH<sub>2</sub>, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, -C1-балкилен-NH<sub>2</sub>, -C1-балкилен-NH-C1-балкил, -C1-балкилен-N(C1-балкил)<sub>2</sub>, -NHВос, -CH<sub>2</sub>NHВос, -NH-C1-балкил, -N(C1-балкил)<sub>2</sub>, -NH-C1-балкокси, -N(C1-балкокси)<sub>2</sub>, супституиран или несупституиран C1-балкил, или супституиран или несупституиран C1-балкокси; и секој хетероцикличен прстен содржи 2, 3 или 4 хетероатоми селектирани од N, O или S; каде што алкил е заситени моновалентни јаглеводородни радикали што имаат прави, разгранети или циклични половици, алкокси е прав, разгранет ланец или циклична алкил група, и хетероцикличен е несупституиран и супституиран моно- или полицикличен неароматичен прстенест систем што содржи еден или повеќе хетероатоми. има уште 24 патентни барања

(51) C 07D 277/82, A 61K 31/428, A 61P 35/00

(11) 12285

(13) T1

(21) 2022/119

(22) 24/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201662339433 P 20/05/2016 US

(96) 19/05/2017 EP17800310.9

(97) 08/12/2021 EP3458053


(73) Biohaven Therapeutics Ltd. 215 Church Street New Haven, CT 06510, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) CORIC, Vladimir

(54) **УПОТРЕБА НА РИЛУЗОЛ, ПРОЛЕКОВИ РИЛУЗОЛ ИЛИ АНАЛОЗИ НА РИЛУЗОЛ СО ИМУНОТЕРАПИИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕРИ**


(57) 1 Рилузол или негова фармацевтски прифатлива сол, солват, аномер, енантиомер, хидрат или пролек и инхибитор на контролна точка за употреба во метод на третирање на канцер кај пациент, каде што пролековите на рилузол се соединенија со следнава формула;



или нивен енантиомер, дијастереомер, хидрат, солват, фармацевтски прифатлива сол или комплекс;

каде што R<sup>23</sup> е избран од група која се состои од H, CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CCH<sub>3</sub>, CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>OH, CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>Ph, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>Ph, CH(OH)CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>Ph, CH<sub>2</sub>(циклохексил), CH<sub>2</sub>(4-OH-Ph), (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>NH<sub>2</sub>, (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>NHC(NH<sub>2</sub>)NH<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>(3-индол), CH<sub>2</sub>(5-имидазол), CH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H, CH<sub>2</sub>CONH<sub>2</sub>, и CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CONH<sub>2</sub>. има уште 12 патентни барања

Слика 1



(51) **F 15B 13/02, F 15B 13/08, F 15B 20/00, F 16K 17/30**

(11) **12286**

(13) T1

(21) **2022/120**

(22) 24/02/2022

(45) 31/03/2022

(30)

(96) 09/06/2017 EP17751147.4

(97) 15/12/2021 EP3635282

(73) **Buffo, Salvatore**

**Via G. Massaia SNC 73039 Tricase (Lecce) , IT**

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) **Buffo, Salvatore**

(54) **СИГУРНОСЕН ВЕНТИЛ ЗА ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ**


(57) 1 Сигурносен вентил (20) за хидрауличен систем (10) кој содржи масло, , наведениот сигурносен вентил се состои од:

- влез (21);

- излез (22); и

- канал (23);  
 каде што, за сигурносниот вентил (20),  
 максималната вредност на брзината на  
 оперативниот проток  $Q_m$  на маслото е  
 однапред дефинирана, и каде што каналот (23)  
 е погоден да обезбеди оперативен проток на  
 маслото од влезот (21) до излезот (22),  
 оперативниот проток на маслото со брзина на  
 проток помеѓу нула и максималната вредност  
 на брзината на оперативниот проток  $Q_m$ ;  
 каде што сигурносниот вентил (20) понатаму  
 содржи средства за блокирање во итни случаи  
 (24) поставени долж каналот (23); и  
 каде што средствата за блокирање во итни  
 случаи (24) се прилагодени да се придвижуваат  
 со брзина на проток на масло долж каналот (23)  
 што ја надминува максималната брзина на  
 оперативниот проток  $Q_m$  и се погодни за

затворање на каналот (23);  
 каде што средствата за блокирање во итни  
 случаи (24) се состојат од затворач (240)  
 прилагоден да се движи помеѓу отворена и  
 затворена положба на каналот (23), и пружина  
 (241) за која е предодредена вредност на  
 преоптоварување, и каде што вредноста на  
 преоптоварувањето на пружината (241) може  
 да се прилагоди за време на оперативниот век  
 на сигурносниот вентил (20);  
 се карактеризира со тоа што каналот (23)  
 содржи главен канал (230) и помошен канал  
 (231), и со тоа што средствата за блокирање во  
 итни случаи (24) се прилагодени да се  
 придвижуваат со брзина на проток на масло  
 долж помошниот канал (231).  
 има уште 6 патентни барања



Сл. 1

(51) **C 07D 291/06, A 61K 31/553, A 61P 35/00**

(11) **12302**

(13) T1

(21) **2022/121**

(22) 24/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201462094580 P 19/12/2014 US

(96) 17/12/2015 EP15821172.2

(97) 02/02/2022 EP3233813

(73) **Geistlich Pharma AG Bahnhofstrasse 40  
6110 Wolhusen, CH**

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,  
Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје


(72) PFIRRMANN, Rolf W.

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ПРИПРЕМА НА  
СОЕДИНЕНИЈА СЛИЧНИ НА ОКСАТИАЗИН**


(57) 1 Постапка за припрема на соединението  
2250, која опфаќа реагирање на соединението  
2244 како следи:




реагирање на соединението 2245 како следи:



и/или реагирање на соединението 2245 како следи:



има уште 4 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 3/10, A 61P 25/28, A 61P 3/00**

(11) **12289**

(13) T1

(21) **2022/122**

(22) 24/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 201562240021P 12/10/2015 US;

201662359757P 08/07/2016 US;

201662375495P 16/08/2016 US and

201662393143P 12/09/2016 US

(96) 11/10/2016 EP16785072.6

(97) 05/01/2022 EP3362477

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

**777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY**

**10591-6707, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GROMADA, Jesper; STEVIS, Panayiotis and ALTAREJOS, Judith

(54) **АНТИГЕН-ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ КОИШТО ГО АКТИВИРААТ ЛЕПТИН РЕЦЕПТОРОТ**

(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент којшто се врзува за човечки лептин рецептор (LEPR) и го активира LEPR сигналирањето со EC50 вредност или помалку од 12.0 nM во клеточно-базиран репортер тест којшто ја открива транскрипционата активација на STAT3, кадешто антителото или негов антиген-врзувачки фрагмент содржи:

(i) тешка низа на варијабилен регион којшто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 4,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 6,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 8;  
и

лесна низа на варијабилен регион којшто содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(ii) тешка низа на варијабилен регион којшто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 20,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 22,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 24;  
и

лесна низа на варијабилен регион којшто содржи:



LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(iii) тешка низа на варијабилен регион којашто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 28,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 30,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 32;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(iv) тешка низа на варијабилен регион којашто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 36,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 38,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 40;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(v) тешка низа на варијабилен регион којашто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 44,

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 46,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 48;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(vi) тешка низа на варијабилен регион којашто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 52,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 54,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 56;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(vii) тешка низа на варијабилен регион којашто содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 60,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 62,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 64;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,



LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(viii) тешка низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 68,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 70,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 72;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

(ix) тешка низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 76,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 78,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 80;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,  
и

LCDR3 како што е прикажано во  
SEQ ID NO: 16;

(x) тешка низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 84,

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 86,  
и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 88;  
и

лесна низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 92,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 94,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 96;

(xi) тешка низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO:  
100,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO:  
102, и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO:  
104; и

лесна низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 92,  
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 94,  
и  
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 96;  
или

(xii) тешка низа на варијабилен регион којашто  
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO:  
108,  
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO:  
110, и  
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO:  
112; и

лесна низа на варијабилен регион којашто




содржи:

и

LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 96.

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 92,

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 94, има уште 13 патентни барања



(51) A 61K 31/00, A 61K 31/444, A 61K 9/48, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/16

(11) 12290

(13) T1

(21) 2022/124

(22) 25/02/2022

(45) 31/03/2022

(30) 20170021515 21/12/2017 GB and

201762592242P 29/11/2017 US

(96) 28/11/2018 EP18815293.8

(97) 05/01/2022 EP3716952

(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited

Porton Science Park Bybrook Road Porton


Down, Salisbury SP4 0BF Wiltshire, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) COLLETT, John Herman; COOK, Gary Paul; FRODSHAM, Michael John; ROE, Michael Bryan; TODD, Richard Simon and WARD, Robert Neil

(54) **ДОЗИРАНИ ФОРМИ КОИШТО СОДРЖАТ ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН ИНХИБИТОРИ**


(57) 1 Орална цврста дозирана форма којашто содржи цврста форма од соединението со формула A



Formula A

кадешто цврстата форма на соединението со формула А ги изразува барем следните карактеристични највисоки врвови со прашкаста дифракција со X-зраци (CuK $\alpha$  радијација, изразено во степени 2 $\theta$ ) на

приближно 11.2, 12.5, 13.2, 14.5 и 16.3, кадешто терминот "приближно " значи дека има несигурност во мерењето на степените 2 $\theta$  од  $\pm$  0.3 (изразено во степени 2 $\theta$ ).  
има уште 14 патентни барања





## ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

| (51)         | (51) основен / bazë | (11)  | (13) |
|--------------|---------------------|-------|------|
| 8A61K31/50   | 8C07D213/75         | 12264 | T1   |
| 8C07D237/20  | 8C07D213/75         | 12264 | T1   |
| 8E04C5/07    | 8E04C3/26           | 12272 | T1   |
| 8C07C233/41  | 8C07D235/06         | 12274 | T1   |
| 8A61K31/506  | 8C07D401/02         | 12275 | T1   |
| 8A61K38/26   | 8A61K38/26          | 12278 | T1   |
| 8F23G7/10    | 8F23G5/00           | 12279 | T1   |
| 8A61K31/506  | 8C07D401/14         | 12282 | T1   |
| 8A61K31/537  | 8C07D401/14         | 12282 | T1   |
| 8C07D401/12  | 8C07D401/14         | 12282 | T1   |
| 8A61K45/06   | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8A61K47/38   | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8A61K9/70    | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8A61P15/00   | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8A61P31/20   | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8C08L5/00    | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8C08L5/04    | 8A61K31/616         | 12283 | T1   |
| 8A61K39/395  | 8C07K16/28          | 12260 | T1   |
| 8C07K16/28   | 8C07K16/28          | 12260 | T1   |
| 8C07D409/14  | 8C07D403/04         | 12284 | T1   |
| 8A61F2/26    | 8A61F2/26           | 12297 | T1   |
| 8A61F5/41    | 8A61F2/26           | 12297 | T1   |
| 8C07K16/30   | 8C07K16/26          | 12303 | T1   |
| 8A61P3/10    | 8C07D401/14         | 12270 | T1   |
| 8A61K31/4155 | 8C07D405/14         | 12305 | T1   |
| 8A61K31/4178 | 8C07D405/14         | 12305 | T1   |
| 8C01B11/18   | 8C09C3/06           | 12308 | T1   |
| 8C09C3/06    | 8C09C3/06           | 12308 | T1   |
| 8A61K31/7088 | 8C07K14/52          | 12288 | T1   |
| 8A61K9/08    | 8C07K14/52          | 12288 | T1   |

|             |             |       |    |
|-------------|-------------|-------|----|
| 8A61K45/06  | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61P43/00  | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61K31/167 | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K47/26  | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8C07F5/02   | 8A61K31/69  | 12294 | T1 |
| 8A61K31/00  | 8A61K9/20   | 12290 | T1 |
| 8C07C255/50 | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8C07D471/04 | 8C07D471/04 | 12273 | T1 |
| 8C07K14/78  | 8C07K14/725 | 12280 | T1 |
| 8A61P17/00  | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8C08L1/26   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61K31/498 | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |
| 8C07D405/14 | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |
| 8F15B20/00  | 8F16K17/30  | 12286 | T1 |
| 8B01F7/00   | 8B01F7/00   | 12287 | T1 |
| 8B01F7/02   | 8B01F7/00   | 12287 | T1 |
| 8C05F11/02  | 8C05F11/02  | 12298 | T1 |
| 8E04C1/00   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8E04D13/155 | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8E04D13/16  | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8A61P35/00  | 8C07D291/06 | 12302 | T1 |
| 8A61K48/00  | 8A61K48/00  | 12268 | T1 |
| 8A61K31/536 | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61P35/00  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8D02G3/34   | 8D04D7/02   | 12306 | T1 |
| 8C01B11/02  | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8C08K9/10   | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8C09C1/02   | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8A61L2/20   | 8A61L2/22   | 12309 | T1 |
| 8C07D471/04 | 8C07D471/04 | 12265 | T1 |
| 8A61K47/12  | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |

|              |             |       |    |
|--------------|-------------|-------|----|
| 8A61P13/12   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61P17/02   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61P43/00   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61K31/437  | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K31/675  | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K39/395  | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K45/06   | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K31/513  | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61K9/20    | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61P31/18   | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61K9/16    | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K31/513  | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61K9/48    | 8A61K9/20   | 12290 | T1 |
| 8A61K31/44   | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8C07D295/192 | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8E04C3/26    | 8E04C3/26   | 12272 | T1 |
| 8A61K31/437  | 8C07D401/02 | 12275 | T1 |
| 8C07D471/04  | 8C07D401/02 | 12275 | T1 |
| 8A61P27/06   | 8C07K16/22  | 12276 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07D401/04  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07D401/14  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07D491/107 | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8A61K31/616  | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61P31/16   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8C07D487/08  | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |
| 8C07D277/82  | 8A61K31/428 | 12285 | T1 |
| 8F15B13/02   | 8F16K17/30  | 12286 | T1 |
| 8F15B13/08   | 8F16K17/30  | 12286 | T1 |
| 8A61M5/142   | 8A61F2/26   | 12297 | T1 |
| 8C07K14/21   | 8A61K39/00  | 12300 | T1 |
| 8A61P35/02   | 8C07K16/26  | 12303 | T1 |
| 8C07D417/14  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8A61P43/00   | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8A61K38/16   | 8A61K38/16  | 12266 | T1 |
| 8C07K14/315  | 8A61K38/16  | 12266 | T1 |
| 8A61K31/7115 | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61K39/00   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61P9/00    | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61K31/00   | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |

|              |             |       |    |
|--------------|-------------|-------|----|
| 8A61K31/4155 | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K31/4468 | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K31/4985 | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K9/14    | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61P25/00   | 8A61K38/47  | 12295 | T1 |
| 8A61P25/28   | 8A61K38/47  | 12295 | T1 |
| 8A61K31/7072 | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61P43/00   | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61P3/00    | 8C07K16/28  | 12289 | T1 |
| 8A61K31/444  | 8A61K9/20   | 12290 | T1 |
| 8A61K31/185  | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8A61K31/444  | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8A61M5/20    | 8A61M5/20   | 12281 | T1 |
| 8C25B15/08   | 8C25B15/08  | 12271 | T1 |
| 8C07D235/06  | 8C07D235/06 | 12274 | T1 |
| 8A61P27/02   | 8C07K16/22  | 12276 | T1 |
| 8A61P5/00    | 8A61K31/454 | 12277 | T1 |
| 8A61P3/10    | 8A61K38/26  | 12278 | T1 |
| 8C07D519/00  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8A61K47/36   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61K9/00    | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61P25/04   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8C08L5/12    | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |
| 8C07D403/14  | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |
| 8C05C3/00    | 8C05F11/02  | 12298 | T1 |
| 8C04B18/06   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8E04D11/00   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8C07D291/06  | 8C07D291/06 | 12302 | T1 |
| 8C07H21/04   | 8A61K48/00  | 12268 | T1 |
| 8A61F13/532  | 8A61F13/15  | 12269 | T1 |
| 8A61F13/533  | 8A61F13/15  | 12269 | T1 |
| 8C07D401/10  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D413/14  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61K31/497  | 8C07D471/04 | 12265 | T1 |
| 8A61K48/00   | 8A61K38/16  | 12266 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8A61K38/16  | 12266 | T1 |
| 8A61K31/454  | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K9/00    | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K9/19    | 8A61K38/47  | 12295 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |

|              |             |       |    |
|--------------|-------------|-------|----|
| 8A61K9/16    | 8A61K9/20   | 12290 | T1 |
| 8A61K9/28    | 8A61K9/20   | 12290 | T1 |
| 8A61M5/32    | 8A61M5/20   | 12281 | T1 |
| 8C07D487/04  | 8C07D235/06 | 12274 | T1 |
| 8C07D401/02  | 8C07D401/02 | 12275 | T1 |
| 8C07K16/28   | 8C07K16/22  | 12276 | T1 |
| 8G01N33/74   | 8A61K31/454 | 12277 | T1 |
| 8C08B37/16   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07K16/28  | 12260 | T1 |
| 8A61K31/428  | 8A61K31/428 | 12285 | T1 |
| 8A61K9/14    | 8B01F7/00   | 12287 | T1 |
| 8B01F7/04    | 8B01F7/00   | 12287 | T1 |
| 8E04B2/86    | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8E04D11/02   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8A61K39/00   | 8A61K39/00  | 12300 | T1 |
| 8C07K16/26   | 8C07K16/26  | 12303 | T1 |
| 8A61K31/455  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61K31/4709 | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61K31/497  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61K31/506  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61K31/426  | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8A61P9/00    | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8D04D7/02    | 8D04D7/02   | 12306 | T1 |
| 8C01F11/18   | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8C08J3/20    | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8A61L2/22    | 8A61L2/22   | 12309 | T1 |
| 8A61P37/04   | 8A61K38/16  | 12266 | T1 |
| 8A61K48/00   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61P9/10    | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61K31/506  | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61K31/282  | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61K45/00   | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61K9/20    | 8A61K9/20   | 12290 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8C07C237/20  | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8A61M5/28    | 8A61M5/20   | 12281 | T1 |
| 8C25B1/04    | 8C25B15/08  | 12271 | T1 |
| 8E04C5/08    | 8E04C3/26   | 12272 | T1 |
| 8C07K16/22   | 8C07K16/22  | 12276 | T1 |
| 8A61P37/00   | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8A61P9/00    | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |

|              |             |       |    |
|--------------|-------------|-------|----|
| 8C07D413/14  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07D471/04  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8A61K47/40   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61K9/16    | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8A61P29/00   | 8A61K31/616 | 12283 | T1 |
| 8C07D403/04  | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |
| 8C05G3/00    | 8C05F11/02  | 12298 | T1 |
| 8C04B111/00  | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8C04B111/28  | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8E04D13/04   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8C07K16/12   | 8A61K39/00  | 12300 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07K16/26  | 12303 | T1 |
| 8A61F13/15   | 8A61F13/15  | 12269 | T1 |
| 8C07D403/10  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D413/04  | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8B65D30/08   | 8B65D30/08  | 12307 | T1 |
| 8B65D33/10   | 8B65D30/08  | 12307 | T1 |
| 8C01F11/02   | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8A61P31/04   | 8A61K31/69  | 12294 | T1 |
| 8A61K38/46   | 8A61K38/47  | 12295 | T1 |
| 8A61K31/555  | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61K33/24   | 8A61K31/513 | 12296 | T1 |
| 8A61K39/395  | 8C07K16/28  | 12289 | T1 |
| 8A61P3/10    | 8C07K16/28  | 12289 | T1 |
| 8A61P25/00   | 8A61K31/05  | 12263 | T1 |
| 8C07D207/273 | 8C07D235/06 | 12274 | T1 |
| 8A61P35/00   | 8C07D401/02 | 12275 | T1 |
| 8F23G5/00    | 8F23G5/00   | 12279 | T1 |
| 8C07K14/725  | 8C07K14/725 | 12280 | T1 |
| 8C07D405/14  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07K16/28   | 8C07K16/28  | 12261 | T1 |
| 8C04B18/14   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8C04B18/22   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8C04B28/08   | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8E04C1/41    | 8C04B18/22  | 12299 | T1 |
| 8A61K31/553  | 8C07D291/06 | 12302 | T1 |
| 8C07H21/02   | 8A61K48/00  | 12268 | T1 |
| 8A61K31/4725 | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61K31/5377 | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61P29/00   | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8A61P9/00    | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |



|             |             |       |    |
|-------------|-------------|-------|----|
| 8C07D405/04 | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8B65D33/02  | 8B65D30/08  | 12307 | T1 |
| 8B05D1/30   | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8A61P35/00  | 8C07D471/04 | 12265 | T1 |
| 8A61P11/00  | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61P9/12   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8C07K14/52  | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61K31/416 | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K31/519 | 8A61K31/437 | 12291 | T1 |
| 8A61K45/06  | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K47/12  | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K38/47  | 8A61K38/47  | 12295 | T1 |
| 8A61P25/28  | 8C07K16/28  | 12289 | T1 |
| 8A61K31/05  | 8A61K31/05  | 12263 | T1 |
| 8C07D213/75 | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8C07D401/04 | 8C07D213/75 | 12264 | T1 |
| 8A61M5/24   | 8A61M5/20   | 12281 | T1 |
| 8A61M5/31   | 8A61M5/20   | 12281 | T1 |
| 8C07K16/46  | 8C07K16/22  | 12276 | T1 |
| 8A61K31/454 | 8A61K31/454 | 12277 | T1 |
| 8A61P3/04   | 8A61K38/26  | 12278 | T1 |
| 8A61P19/00  | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07D471/20 | 8C07D401/14 | 12282 | T1 |
| 8C07D413/14 | 8C07D403/04 | 12284 | T1 |

|              |             |       |    |
|--------------|-------------|-------|----|
| 8A61P35/00   | 8A61K31/428 | 12285 | T1 |
| 8F16K17/30   | 8F16K17/30  | 12286 | T1 |
| 8B01F3/00    | 8B01F7/00   | 12287 | T1 |
| 8C12N15/86   | 8C12N15/86  | 12267 | T1 |
| 8C05F11/08   | 8C05F11/02  | 12298 | T1 |
| 8C07K16/40   | 8C07K16/26  | 12303 | T1 |
| 8A61F13/53   | 8A61F13/15  | 12269 | T1 |
| 8A61K31/496  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D401/12  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D401/14  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D403/14  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D471/04  | 8C07D401/14 | 12270 | T1 |
| 8C07D405/14  | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8C07D417/14  | 8C07D405/14 | 12305 | T1 |
| 8B05C3/00    | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8C08K9/02    | 8C09C3/06   | 12308 | T1 |
| 8A61K31/4738 | 8C07D471/04 | 12265 | T1 |
| 8A61K47/02   | 8C07K14/52  | 12288 | T1 |
| 8A61K9/24    | 8A61K9/20   | 12292 | T1 |
| 8A61K31/00   | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K31/40   | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K31/573  | 8A61K47/12  | 12293 | T1 |
| 8A61K31/69   | 8A61K31/69  | 12294 | T1 |
| 8C07K16/28   | 8C07K16/28  | 12289 | T1 |

## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

| (73)                         | (51)          | (11)           | (13) |
|------------------------------|---------------|----------------|------|
| 4D Pharma Research Limited   | A 61K 38/16   | МК/Р/2022/0109 | T1   |
| 4D Pharma Research Limited   | A 61K 48/00   | МК/Р/2022/0109 | T1   |
| 4D Pharma Research Limited   | C 07K 14/315  | МК/Р/2022/0109 | T1   |
| 4D Pharma Research Limited   | A 61P 37/04   | МК/Р/2022/0109 | T1   |
| 4D Pharma Research Limited   | A 61P 35/00   | МК/Р/2022/0109 | T1   |
| AbbVie Stemcentrx LLC        | A 61P 35/02   | МК/Р/2021/0225 | T1   |
| AbbVie Stemcentrx LLC        | A 61P 35/00   | МК/Р/2021/0225 | T1   |
| AbbVie Stemcentrx LLC        | C 07K 16/30   | МК/Р/2021/0225 | T1   |
| AbbVie Stemcentrx LLC        | C 07K 16/40   | МК/Р/2021/0225 | T1   |
| AbbVie Stemcentrx LLC        | C 07K 16/26   | МК/Р/2021/0225 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/4468 | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/437  | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/416  | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/4155 | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/00   | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/454  | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/4985 | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/519  | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 31/675  | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 45/06   | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Acerta Pharma B.V.           | A 61K 39/395  | МК/Р/2021/0844 | T1   |
| Anacor Pharmaceuticals, Inc. | A 61P 31/04   | МК/Р/2021/0847 | T1   |
| Anacor Pharmaceuticals, Inc. | C 07F 5/02    | МК/Р/2021/0847 | T1   |
| Anacor Pharmaceuticals, Inc. | A 61K 31/69   | МК/Р/2021/0847 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | A 61K 31/498  | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | C 07D 413/14  | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | C 07D 487/08  | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | A 61P 35/00   | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | C 07D 403/04  | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | C 07D 403/14  | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | C 07D 405/14  | МК/Р/2021/0841 | T1   |
| Astex Therapeutics Limited   | C 07D 409/14  | МК/Р/2021/0841 | T1   |





|                                 |               |                |    |
|---------------------------------|---------------|----------------|----|
| AstraZeneca AB                  | A 61P 35/00   | МК/Р/2022/0104 | T1 |
| AstraZeneca AB                  | C 07D 471/04  | МК/Р/2022/0104 | T1 |
| AstraZeneca AB                  | A 61K 31/4738 | МК/Р/2022/0104 | T1 |
| AstraZeneca AB                  | A 61K 31/497  | МК/Р/2022/0104 | T1 |
| Astrazeneca AB                  | C 07D 471/04  | МК/Р/2021/0859 | T1 |
| Astrazeneca AB                  | A 61P 35/00   | МК/Р/2021/0859 | T1 |
| Astrazeneca AB                  | A 61K 31/506  | МК/Р/2021/0859 | T1 |
| Astrazeneca AB                  | A 61K 31/437  | МК/Р/2021/0859 | T1 |
| Astrazeneca AB                  | C 07D 401/02  | МК/Р/2021/0859 | T1 |
| Bavarian Nordic A/S             | C 12N 15/86   | МК/Р/2021/0827 | T1 |
| Bayer Pharma Aktiengesellschaft | C 07D 471/04  | МК/Р/2021/0860 | T1 |
| Biohaven Therapeutics Ltd.      | A 61K 31/428  | МК/Р/2022/0119 | T1 |
| Biohaven Therapeutics Ltd.      | C 07D 277/82  | МК/Р/2022/0119 | T1 |
| Biohaven Therapeutics Ltd.      | A 61P 35/00   | МК/Р/2022/0119 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 08K 9/10    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 08K 9/02    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 08J 3/20    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | B 05C 3/00    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | B 05D 1/30    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 09C 1/02    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 09C 3/06    | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 01B 11/18   | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 01B 11/02   | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 01F 11/18   | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Biosenta Inc.                   | C 01F 11/02   | МК/Р/2021/0271 | T1 |
| Bristol-Myers Squibb Company    | C 07D 487/04  | МК/Р/2022/0106 | T1 |
| Bristol-Myers Squibb Company    | C 07D 235/06  | МК/Р/2022/0106 | T1 |
| Bristol-Myers Squibb Company    | C 07D 207/273 | МК/Р/2022/0106 | T1 |
| Bristol-Myers Squibb Company    | C 07C 233/41  | МК/Р/2022/0106 | T1 |
| Buffo, Salvatore                | F 15B 20/00   | МК/Р/2022/0120 | T1 |
| Buffo, Salvatore                | F 15B 13/08   | МК/Р/2022/0120 | T1 |
| Buffo, Salvatore                | F 15B 13/02   | МК/Р/2022/0120 | T1 |
| Buffo, Salvatore                | F 16K 17/30   | МК/Р/2022/0120 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 31/00   | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 31/167  | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 31/40   | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 31/573  | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 9/16    | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 47/12   | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 47/26   | МК/Р/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.      | A 61K 9/00    | МК/Р/2021/0846 | T1 |



|                                   |               |                |    |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----|
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.        | A 61K 9/14    | MK/P/2021/0846 | T1 |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A.        | A 61K 45/06   | MK/P/2021/0846 | T1 |
| Dispersol Technologies, LLC       | A 61K 9/14    | MK/P/2021/0839 | T1 |
| Dispersol Technologies, LLC       | B 01F 3/00    | MK/P/2021/0839 | T1 |
| Dispersol Technologies, LLC       | B 01F 7/04    | MK/P/2021/0839 | T1 |
| Dispersol Technologies, LLC       | B 01F 7/02    | MK/P/2021/0839 | T1 |
| Dispersol Technologies, LLC       | B 01F 7/00    | MK/P/2021/0839 | T1 |
| FSC Technologies, LLC             | E 04C 3/26    | MK/P/2022/0105 | T1 |
| FSC Technologies, LLC             | E 04C 5/07    | MK/P/2022/0105 | T1 |
| FSC Technologies, LLC             | E 04C 5/08    | MK/P/2022/0105 | T1 |
| Five Prime Therapeutics, Inc.     | A 61K 39/395  | MK/P/2021/0200 | T1 |
| Five Prime Therapeutics, Inc.     | A 61P 35/00   | MK/P/2021/0200 | T1 |
| Five Prime Therapeutics, Inc.     | C 07K 16/28   | MK/P/2021/0200 | T1 |
| Geistlich Pharma AG               | A 61P 35/00   | MK/P/2022/0121 | T1 |
| Geistlich Pharma AG               | A 61K 31/553  | MK/P/2022/0121 | T1 |
| Geistlich Pharma AG               | C 07D 291/06  | MK/P/2022/0121 | T1 |
| GlaxoSmithKline Biologicals SA    | C 07K 14/21   | MK/P/2021/0855 | T1 |
| GlaxoSmithKline Biologicals SA    | A 61K 39/00   | MK/P/2021/0855 | T1 |
| GlaxoSmithKline Biologicals SA    | C 07K 16/12   | MK/P/2021/0855 | T1 |
| HYSTAR AS                         | C 25B 15/08   | MK/P/2021/0819 | T1 |
| HYSTAR AS                         | C 25B 1/04    | MK/P/2021/0819 | T1 |
| INATHERYS                         | C 07K 16/28   | MK/P/2021/0195 | T1 |
| Immatics Biotechnologies GmbH     | C 07K 14/725  | MK/P/2021/0856 | T1 |
| Immatics Biotechnologies GmbH     | C 07K 14/78   | MK/P/2021/0856 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | A 61K 31/506  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 519/00  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | A 61P 19/00   | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | A 61P 35/00   | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | A 61P 37/00   | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | A 61P 9/00    | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 401/04  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 401/12  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 401/14  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 405/14  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 413/14  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 471/04  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 471/20  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | C 07D 491/107 | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. | A 61K 31/537  | MK/P/2022/0118 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited  | A 61K 31/455  | MK/P/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited  | C 07D 471/04  | MK/P/2022/0111 | T1 |



|                                  |               |                |    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----|
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/4725 | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/496  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/497  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/506  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/536  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/5377 | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61P 29/00   | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61P 3/10    | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61P 35/00   | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61P 9/00    | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 401/10  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 401/12  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 401/14  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 403/10  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 403/14  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 413/14  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | C 07D 417/14  | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/4709 | МК/Р/2022/0111 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/00   | МК/Р/2022/0124 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 31/444  | МК/Р/2022/0124 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 9/16    | МК/Р/2022/0124 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 9/20    | МК/Р/2022/0124 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 9/28    | МК/Р/2022/0124 | T1 |
| Kalvista Pharmaceuticals Limited | A 61K 9/48    | МК/Р/2022/0124 | T1 |
| LUMOS PHARMA Inc.                | A 61K 31/454  | МК/Р/2022/0113 | T1 |
| LUMOS PHARMA Inc.                | G 01N 33/74   | МК/Р/2022/0113 | T1 |
| LUMOS PHARMA Inc.                | A 61P 5/00    | МК/Р/2022/0113 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | A 61K 31/185  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | A 61K 31/44   | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | A 61K 31/444  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | A 61K 31/50   | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | A 61P 35/00   | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | C 07C 237/20  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | C 07C 255/50  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | C 07D 401/04  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | C 07D 295/192 | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | C 07D 213/75  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MEDIBIOFARMA, S.L.               | C 07D 237/20  | МК/Р/2022/0103 | T1 |
| MedicalTree Patent Ltd.          | A 61F 5/41    | МК/Р/2021/0850 | T1 |
| MedicalTree Patent Ltd.          | A 61F 2/26    | МК/Р/2021/0850 | T1 |
| MedicalTree Patent Ltd.          | A 61M 5/142   | МК/Р/2021/0850 | T1 |



|                           |               |                |    |
|---------------------------|---------------|----------------|----|
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61P 31/18   | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61P 43/00   | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61K 9/24    | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61K 9/20    | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61K 45/06   | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61K 31/513  | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | A 61K 31/506  | МК/Р/2021/0845 | T1 |
| ModernaTX, Inc.           | C 07H 21/02   | МК/Р/2022/0112 | T1 |
| ModernaTX, Inc.           | C 07H 21/04   | МК/Р/2022/0112 | T1 |
| ModernaTX, Inc.           | A 61K 48/00   | МК/Р/2022/0112 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 13/12   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 17/02   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 43/00   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 9/00    | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 9/10    | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 9/12    | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | C 07K 14/52   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 47/02   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 39/00   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 31/7115 | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 31/7088 | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61P 11/00   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 9/08    | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 47/12   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| Modernatx, Inc.           | A 61K 48/00   | МК/Р/2021/0837 | T1 |
| New Injection Systems Ltd | A 61M 5/20    | МК/Р/2021/0843 | T1 |
| New Injection Systems Ltd | A 61M 5/24    | МК/Р/2021/0843 | T1 |
| New Injection Systems Ltd | A 61M 5/28    | МК/Р/2021/0843 | T1 |
| New Injection Systems Ltd | A 61M 5/31    | МК/Р/2021/0843 | T1 |
| New Injection Systems Ltd | A 61M 5/32    | МК/Р/2021/0843 | T1 |
| Novihum Technologies GmbH | C 05C 3/00    | МК/Р/2021/0851 | T1 |
| Novihum Technologies GmbH | C 05F 11/02   | МК/Р/2021/0851 | T1 |
| Novihum Technologies GmbH | C 05F 11/08   | МК/Р/2021/0851 | T1 |
| Novihum Technologies GmbH | C 05G 3/00    | МК/Р/2021/0851 | T1 |
| Papier-Mettler KG         | B 65D 33/02   | МК/Р/2022/0114 | T1 |
| Papier-Mettler KG         | B 65D 30/08   | МК/Р/2022/0114 | T1 |
| Papier-Mettler KG         | B 65D 33/10   | МК/Р/2022/0114 | T1 |
| Poli MD S.r.l.            | A 61K 47/40   | МК/Р/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.            | A 61K 9/00    | МК/Р/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.            | A 61K 9/16    | МК/Р/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.            | A 61K 9/70    | МК/Р/2021/0842 | T1 |

|                                     |               |                |    |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----|
| Poli MD S.r.l.                      | A 61P 15/00   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61P 17/00   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61P 25/04   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61P 29/00   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61P 31/16   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61P 31/20   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | C 08B 37/16   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | C 08L 1/26    | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | C 08L 5/00    | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | C 08L 5/04    | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | C 08L 5/12    | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61K 47/38   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61K 47/36   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61K 31/616  | MK/P/2021/0842 | T1 |
| Poli MD S.r.l.                      | A 61K 45/06   | MK/P/2021/0842 | T1 |
| QuiaPEG Pharmaceuticals AB          | A 61K 38/26   | MK/P/2022/0117 | T1 |
| QuiaPEG Pharmaceuticals AB          | A 61P 3/10    | MK/P/2022/0117 | T1 |
| QuiaPEG Pharmaceuticals AB          | A 61P 3/04    | MK/P/2022/0117 | T1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | A 61K 39/395  | MK/P/2022/0122 | T1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | A 61P 25/28   | MK/P/2022/0122 | T1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | A 61P 3/00    | MK/P/2022/0122 | T1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | A 61P 3/10    | MK/P/2022/0122 | T1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | C 07K 16/28   | MK/P/2022/0122 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | A 61P 35/00   | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | A 61K 31/426  | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | A 61K 31/4178 | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | A 61K 31/4155 | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | A 61P 43/00   | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | C 07D 417/14  | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | C 07D 413/04  | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | C 07D 405/14  | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | C 07D 405/04  | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc.         | A 61P 9/00    | MK/P/2021/0277 | T1 |
| Roche Glycart AG                    | A 61P 27/06   | MK/P/2021/0858 | T1 |
| Roche Glycart AG                    | C 07K 16/22   | MK/P/2021/0858 | T1 |
| Roche Glycart AG                    | C 07K 16/28   | MK/P/2021/0858 | T1 |
| Roche Glycart AG                    | A 61P 27/02   | MK/P/2021/0858 | T1 |
| Roche Glycart AG                    | C 07K 16/46   | MK/P/2021/0858 | T1 |
| SOL S.p.A.                          | A 61L 2/22    | MK/P/2021/0279 | T1 |
| SOL S.p.A.                          | A 61L 2/20    | MK/P/2021/0279 | T1 |
| Shire Human Genetic Therapies, Inc. | A 61K 9/19    | MK/P/2021/0848 | T1 |



|                                                   |               |                |    |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----|
| Shire Human Genetic Therapies, Inc.               | A 61P 25/00   | MK/P/2021/0848 | T1 |
| Shire Human Genetic Therapies, Inc.               | A 61P 25/28   | MK/P/2021/0848 | T1 |
| Shire Human Genetic Therapies, Inc.               | A 61K 38/46   | MK/P/2021/0848 | T1 |
| Shire Human Genetic Therapies, Inc.               | A 61K 38/47   | MK/P/2021/0848 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61P 35/00   | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61K 45/00   | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61K 33/24   | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61K 31/7072 | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61K 31/555  | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61P 43/00   | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61K 31/282  | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.                    | A 61K 31/513  | MK/P/2021/0849 | T1 |
| Texol S.R.L.                                      | A 61F 13/532  | MK/P/2021/0825 | T1 |
| Texol S.R.L.                                      | A 61F 13/53   | MK/P/2021/0825 | T1 |
| Texol S.R.L.                                      | A 61F 13/15   | MK/P/2021/0825 | T1 |
| Texol S.R.L.                                      | A 61F 13/533  | MK/P/2021/0825 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04D 13/16   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04D 13/155  | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04D 13/04   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04D 11/02   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04D 11/00   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04C 1/41    | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04C 1/00    | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | E 04B 2/86    | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | C 04B 28/08   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | C 04B 18/22   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | C 04B 18/14   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | C 04B 18/06   | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | C 04B 111/00  | MK/P/2021/0852 | T1 |
| The Shredded Tire, Inc.                           | C 04B 111/28  | MK/P/2021/0852 | T1 |
| Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | D 04D 7/02    | MK/P/2022/0102 | T1 |
| Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | D 02G 3/34    | MK/P/2022/0102 | T1 |
| Zdroje Zeme A.S.                                  | F 23G 5/00    | MK/P/2021/0857 | T1 |
| Zdroje Zeme A.S.                                  | F 23G 7/10    | MK/P/2021/0857 | T1 |
| Zynerba Pharmaceuticals, Inc.                     | A 61K 31/05   | MK/P/2022/0101 | T1 |
| Zynerba Pharmaceuticals, Inc.                     | A 61P 25/00   | MK/P/2022/0101 | T1 |



# ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID\* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID\*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

---

\* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*



(210) **TM 2018/20** (220) 09/01/2018  
(442) 31/03/2022  
(731) **MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevic 14, 11000, Belgrade, RS**  
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје  
(540)



(531) 08.07.08  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 29 прехранбени производи за ужина (грицки/закуска) на база на компир  
кл. 30 прехранбени производи за ужина (грицки/закуска) на база на брашно

(210) **TM 2020/829** (220) 14/09/2020  
(442) 31/03/2022  
(731) **Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје ул. 1551, број 5Б, Визбегово, Скопје, МК**  
(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје  
(540)

**АВИЦЕНА / AVICENA**

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар  
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене  
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) **TM 2020/1102** (220) 17/11/2020  
(442) 31/03/2022  
(731) **Здружение за снежни спортови МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ИНСТРУКТОРИ ЗА СНЕЖНИ СПОРТОВИ - МАИСС СКОПЈЕ ул. Васил Ѓоргов бр. 33А-58, 1000, Скопје, МК**  
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје  
(540)



(591) сина, црвена, бела  
 (531) 01.15.17;06.01.04;27.05.10  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава,  
 спортски и културни активности  
 кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги  
 за заштита на имот и лица, лични и  
 социјални услови што ги обезбедуваат  
 трети лица за задоволување на потребите  
 на поединците

(210) **TM 2021/110** (220) 10/02/2021  
 (442) 31/03/2022  
 (731) **COFFEE HOUSE "FRANKLIN" LTD**  
**Blagoevgrad BG-2700, No. 38 "Vasil**  
**Levski" str., fl. 5, BG**  
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
 Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
 Скопје  
 (540)



(591) црна, бела, златно-кафена  
 (531) 01.01.03;26.01.18;27.05.24  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)

кл. 30 кафе, шеќер, сенф, оцет, тесто за  
 торта; сол, зачини, ароми и аромати; ориз;  
 нишесте; екстракт од билки; подготвени  
 пијалоци за кафе; прехранбени производи  
 од житни култури; производи направени од  
 житни култури

кл. 35 услуги што ги обезбедува  
 давателот на франшиза, особено помош  
 во управувањето или администрирањето  
 на кафулиња; помош во презентирање на  
 нови производи во рамките на договор за  
 франшиза на кафулиња; консултантски  
 услуги за комерцијално управување во  
 врска со управувањето со франшизи на  
 кафулиња; деловни совети и консултации  
 во врска со создавање и управување со  
 франшиза на кафулиња; деловни  
 консултантски услуги во врска со  
 франшизи на кафулиња; обезбедување  
 помош во управувањето со активностите  
 предмет на франшиза поврзани со  
 кафулиња; помош во управувањето со  
 бизнисот во рамките на договорот за  
 франшиза поврзани со кафулиња;  
 обезбедување деловни совети поврзани  
 со франшизинг на кафулиња; деловен  
 консалтинг за франшиза на кафулиња;  
 услуги за франшизинг во врска со  
 кафулиња кои обезбедуваат маркетинг  
 поддршка; администрација на деловни  
 случаи за франшиза на кафулиња; помош  
 при формирање на франшизни  
 претпријатија [деловни] и особено  
 кафулиња; деловна помош поврзана со  
 создавање франшиза за кафе; кетеринг  
 советодавни услуги за франшиза; помош  
 во управувањето со франшизни  
 претпријатија [деловни] и особено  
 кафулиња; обезбедување деловни  
 информации поврзани со франшизирање  
 на кафулиња; управување со  
 консултантски услуги поврзани со  
 франшиза на кафулиња; совети за

управување со деловно работење во врска со франшиза на кафулиња; деловни консултантски услуги во врска со франшиза на кафулињата; поддршка во областа на управување со комерцијална франшиза на кафулиња; помош во трговско управување во врска со франшиза на кафулиња; рекламни услуги за компании за франшизинг на кафулиња; поддршка за управување со деловно работење во областа на франшиза на кафулиња; деловен консалтинг во врска со франшизинг на ресторани и кафулиња кл. 43 кафе услуги; самопослужување (кафетерии за самопослужување); услуги за обезбедување храна и пијалоци; снек-бар услуги; снек-барови; подготовка и обезбедување храна и пијалоци за непосредна потрошувачка; служење храна и пијалаци во бистро; бистро услуги; џус-барови; храна и пијалоци за носење; кетеринг за храна и пијалоци

(210) **TM 2021/821** (220) 28/07/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC P.O. Box No. 4115, Sharjah, AE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.08  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 30 тестенини, макарони; нудли; инстант нудли; шпaгeти; вермичели;

квасец; прашок за печиво; преливи за салата; мајонез; оцет; кечап и сосови (мирудии); замрзнато тесто; замрзнати парати (parathas); сладоледи; замрзнати овошни десерти; ладни десерти; леб; тесто за печиво; меласа; сол; сенф; брашно направено од житарки; зачини; пијалоци за храна (базирани на зрна и билки); сосови од месо (gravies); чај од билки; мед

(210) **TM 2021/1033** (220) 07/10/2021  
(442) 31/03/2022

(300) 018461025 26/04/2021 EM

(731) **BeiGene, Ltd. c/o Maurant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; консултации за раководење со персонал; сметководство; помош во водењето бизнис; барање спонзорства; малопродажни или големопродажни услуги за фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати и медицински залихи; маркетинг;

обезбедување на онлајн пазар за купувачи  
и продавачи на стоки и услуги;  
систематизација на информации во  
компјутерски бази на податоци

(210) **TM 2021/1034** (220) 07/10/2021  
(442) 31/03/2022

(300) 018461034 26/04/2021 EM  
(731) **BeiGene, Ltd. c/o Mourant  
Governance Services (Cayman) Limited,  
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box  
1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY**  
(740) Друштво за застапување од областа  
на индустриската сопственост ЖИВКО  
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)



(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 35 рекламирање; консултации за  
раководење со персонал; сметководство;  
помош во водењето бизнис; барање  
спонзорства; малопродажни или  
големопродажни услуги за фармацевтски,  
ветеринарни и санитарни препарати и  
медицински залихи; маркетинг;  
обезбедување на онлајн пазар за купувачи  
и продавачи на стоки и услуги;  
систематизација на информации во  
компјутерски бази на податоци

(210) **TM 2021/1054** (220) 14/10/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **Друштво за проиаводство,  
трговија и услуги ИНФИНИТИ ЛТД  
ФЕШН ЕНД ТОИС ГРУП ДООЕЛ увоз-  
извоз Скопје ул. МАКЕДОНИЈА бр. 21,  
Скопје, МК**  
(540)



(591) црна, зелена  
(531) 05.03.13;05.03.20;27.05.17  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 30 чај  
кл. 35 услуги при продажба на мало и  
големо со чај

(210) **TM 2021/1081** (220) 21/10/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) **Baxalta Incorporated (a Delaware  
corporation) 1200 Lakeside Drive,  
Bannockburn, IL 60015, US**  
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.  
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје  
(540)

## ADYNOVI

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати за третман  
на крвни нарушувања

(210) **TM 2021/1122** (220) 29/10/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) **Друштво за промет и услуги АДЕ  
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ул. Стојна  
Стевкова бр. 149, 1000, Скопје, МК**  
(740) Лидија Ристовски, адвокат бул. Гоце  
Делчев бр.7 ДТЦ Мавровка ламела Ц4/8,  
1000, Скопје  
(540)



(531) 27.05.01  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 29 крем-путер; овошни желеа  
кл. 30 бисквити; бонбони; вафли; земички;

колач; карамели [бонбони]; чоколадо;  
фондани [слаткарски производи]; чајни  
колачиња; слатки; пралини; крекери;  
чоколаден мус; плочки од житарки  
кл. 32 безалкохолни пијалаци;  
безалкохолни овошни пијалаци

(210) ТМ 2021/1126 (220) 29/10/2021  
(442) 31/03/2022

(731) Производство на тестенини  
**ДУШОГУПЧАНИ 2 Бошко Донеvски**  
**Скопје ул. Јужен Булевар бр. 7, 1000,**  
**Скопје, МК**  
(540)



(591) жолта, портокалова, црвана, бела,  
зелена, црна

(531) 02.03.23;05.13.07;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто, тестенини

(210) ТМ 2021/1179 (220) 12/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ Борис  
**ДООЕЛ Куманово ул. „Ѓорче Петров“**  
**бр. 4, Куманово, МК**  
(540)



(531) 08.05.01;26.01.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 подготвени проиаводи од месо

кл. 35 услуги при продажба на мало и  
големо со месни преработки

(210) ТМ 2021/1215 (220) 23/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **The Procter & Gamble Company One**  
**Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio**  
**45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и  
Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,  
Скопје  
(540)

## ALWAYS INFINITY FLEXPROTECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 женски хигиенски производи; гакички  
за менструација; менструални влошки;  
хигиенска долна облека, хигиенски  
влошки; санитарни влошки; хигиенски  
гакички; хигиенски дневни влошки;  
тампони; хигиенски тампони; менструална  
долна облека за еднократна употреба;  
пелени за инконтиненција; влошки за  
инконтиненација, гакички, абсорбентни, за  
инконтиненција

(210) ТМ 2021/1216 (220) 23/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) Друштво за производство, промет  
и услуги **МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ**  
**Градско**

**ул. Автопат бр. 66, Градско, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и  
Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,  
Скопје  
(540)





(591) сина, темно сина, бела  
(531) 25.01.19  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 29 млеко, производи од млеко, сирење  
(со потекло од подрачјето на Галичник)  
кл. 30 рекламирање, водење на  
работење, продажба на големо и мало на  
млеко, производи од млеко, сирење (со  
потекло од подрачјето на Галичник)

(210) ТМ 2021/1224 (220) 24/11/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) Трговско друштво за  
производство, трговија и услуги  
ВЕБСПОТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул.  
Лермонтова бр. 3/6, 1000, Скопје, МК  
(540)



(591) црна, портокалова, розова  
(531) 27.05.04  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 35 рекламирање; водење на  
работењето; управување со работата;  
канцелариски работи  
кл. 36 осигурување; финансиски работи;  
монетарни работи; работи поврзани со  
недвижен имот  
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;  
спортски и културни активности  
кл. 42 научни и технолошки услуги и  
истражување и планирањето поврзано со

нив; индустриски анализи и истражувачки  
услуги; изработка и развој на компјутерски  
хардвер и софтвер  
кл. 43 услуги на обезбедување храна и  
пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2021/1226 (220) 24/11/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) Tensar International Corporation  
2500 Northwinds Parkway, Suite 500  
Alpharetta Georgia 30009, US  
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје  
(540)

## INTERAX

(531) 27.05.17  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 19 материјали за пластичен лим за  
градба; мрежа за зајакнување на почвата  
и мрежа за стабилизација на почвата  
изработена од пластика

(210) ТМ 2021/1232 (220) 24/11/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) Bitcoinforme S.L. Calle Germán  
Bernacer, 65 03203 Elche (ALICANTE), ES  
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА  
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ  
КУМАНОВО  
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)



(591) сина  
(531) 26.01.17; 27.05.01  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 9 компјутерски софтвер кој може да се  
преземе и да се користи како електронски



паричник; Е-паричници кои може да се преземат

(210) **TM 2021/1233** (220) 24/11/2021  
(442) 31/03/2022

(300) 36610 27/10/2021 AD

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА  
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ  
КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)

## ABORA PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за

пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2021/1234** (220) 24/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **Bitcoinforme S.L. Calle Germán Bernacer, 65 03203 Elche (ALICANTE), ES**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА  
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ  
КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)

## B2M Token

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер во врска со ракување на финансиски трансакции; софтвер за управување со поени за бонус и парични награди со користење на blockchain технологија; компјутерски софтвер за blockchain меѓутрансфери; компјутерски софтвер за blockchain решенија; софтвер за е-трговија и е-плаќање; компјутерски софтвер за blockchain технологија кој може да се преземе; компјутерски софтвер за управување со трансакции на криптовалути со користење на blockchain технологија кој може да се преземе; компјутерски софтвер за развој, правење и управување со blockchain апликации; компјутерски софтвер за електронско тргување со виртуелни валути; електронска финансиска софтверска платформа која овозможува хостинг плаќања и трансакции за задолжување во интегрирана мобилно-телефонска и интернет базирана средина; софтвер за тргување со хартии од вредност и





средства; софтвер за дневно тргување;  
криптографски клучеви за примање и  
трошење криптовалута кои може да се  
преземат; софтвер за организирање на  
онлајн трансакции; софтвер за е-плаќање;  
сигурносни токени (уреди за кодирање)

(210) **TM 2021/1238** (220) 26/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**  
**A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz**  
**Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**  
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје  
(540)

### ETOL Fort

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2021/1239** (220) 26/11/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**  
**A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz**  
**Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**  
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје  
(540)

### LORCLAST

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2021/1240** (220) 26/11/2021  
(442) 31/03/2022  
(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**  
**A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz**  
**Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје  
(540)

### GLIVON

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2021/1241** (220) 26/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **Друштво за производство,**  
**трговија и услуги ВИА ГРУП ДООЕЛ**  
**експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб,**  
**Тетово, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје  
(540)

### WIA

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,  
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и  
проиаводи од жита, леб, тесто за слатки  
слатки, сладолед, мед, меласа; квасец,  
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови  
/како мирудии;/ мирудии, мраз

(210) **TM 2021/1242** (220) 26/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) **Друштво за производство,**  
**трговија и услуги ВИА ГРУП ДООЕЛ**  
**експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб,**  
**Тетово, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје  
(540)



(591) сина, бела

(531) 26.01.18;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,  
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и  
производи од жита, леб, тесто за слатки  
слатки, сладолед, мед, меласа;квасец,  
прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови  
/како мирудии;/мирудии, мраз

(210) **TM 2021/1246** (220) 29/11/2021

(442) 31/03/2022

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai****Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

**LAGUNA WAVE**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски  
цигари и електронски уреди за пушење;  
тутун, сиров или преработен; производи  
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,  
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,  
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,  
кретек цигари; тутун во прав; замени за  
тутун (кои не се користат во медицински  
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи  
хартија за цигари и туби, филтери за  
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари  
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни  
машинки за мотање на цигари, запалки за  
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,

производи од тутун за загревање,  
електронски уреди и нивни делови за  
загревање на цигари или тутун со цел за  
ослободување на аеросоли кои содржат  
никотин за инхалација; раствори од течен  
никотин за електронски цигари;  
електронски уреди за пушење;  
електронски цигари; електронски цигари  
како замена за традиционални цигари;  
електронски уреди за инхалација со  
аеросоли кои содржат никотин; орални  
вапоризатори за пушачи, производи од  
тутун и замени за тутун; артикли за  
пушачи за електронски цигари; делови и  
опрема за горенаведените производи кои  
се вклучени во класата 34; апарати за  
гаснење на загреани цигари и пури како и  
загреани стапчиња од тутун; табакери за  
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2021/1248** (220) 29/11/2021

(442) 31/03/2022

(731) **Македонско Библиско Здружение**  
**Скопје бул. Партизански Одреди бр. 12,**  
**1000, Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА

АГЕНЦИЈА ДОО бул."Кочо Рацин" 14,  
1000, Скопје

(540)



(531) 03.07.11;20.07.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,  
спортски и културни активности



кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги  
за заштита на имот и лица, лични и  
социјални услуги што ги обезбедуваат  
трети лица за задоволување на потребите  
на поединците

(210) ТМ 2021/1249 (220) 30/11/2021  
(442) 31/03/2022

(731) Друштво за проиаводство,  
трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ  
ДООЕЛ Скопје  
ул. 8-ма ударна бригада бр. 20 А, 1000,  
Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта

(531) 26.11.06;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обезбедување спортска опрема,  
обука (тренирање), одржување часови по  
фитнес, услуги на личен тренер (финес)

# ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

## ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

| (510) | (210)          |
|-------|----------------|
| 5     | MK/T/2020/0829 |
| 5     | MK/T/2021/1081 |
| 5     | MK/T/2021/1215 |
| 5     | MK/T/2021/1238 |
| 5     | MK/T/2021/1239 |
| 5     | MK/T/2021/1240 |
| 9     | MK/T/2020/0829 |
| 9     | MK/T/2021/1232 |
| 9     | MK/T/2021/1234 |
| 10    | MK/T/2020/0829 |
| 19    | MK/T/2021/1226 |
| 29    | MK/T/2018/0020 |
| 29    | MK/T/2021/1122 |
| 29    | MK/T/2021/1179 |
| 29    | MK/T/2021/1216 |

|    |                |
|----|----------------|
| 30 | MK/T/2018/0020 |
| 30 | MK/T/2021/0110 |
| 30 | MK/T/2021/0821 |
| 30 | MK/T/2021/1054 |
| 30 | MK/T/2021/1122 |
| 30 | MK/T/2021/1126 |
| 30 | MK/T/2021/1216 |
| 30 | MK/T/2021/1241 |
| 30 | MK/T/2021/1242 |
| 32 | MK/T/2021/1122 |
| 34 | MK/T/2021/1233 |
| 34 | MK/T/2021/1246 |
| 35 | MK/T/2021/0110 |
| 35 | MK/T/2021/1033 |
| 35 | MK/T/2021/1034 |

|    |                |
|----|----------------|
| 35 | MK/T/2021/1054 |
| 35 | MK/T/2021/1179 |
| 35 | MK/T/2021/1224 |
| 36 | MK/T/2021/1224 |
| 41 | MK/T/2020/1102 |
| 41 | MK/T/2021/1224 |
| 41 | MK/T/2021/1248 |
| 41 | MK/T/2021/1249 |
| 42 | MK/T/2021/1224 |
| 43 | MK/T/2021/0110 |
| 43 | MK/T/2021/1224 |
| 44 | MK/T/2020/0829 |
| 45 | MK/T/2020/1102 |
| 45 | MK/T/2021/1248 |



## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

| (731)                                                                                                | (210)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Baxalta Incorporated (a Delaware corporation)                                                        | МК/Т/2021/1081 |
| BeiGene, Ltd.                                                                                        | МК/Т/2021/1033 |
| BeiGene, Ltd.                                                                                        | МК/Т/2021/1034 |
| Bitcoinforme S.L.                                                                                    | МК/Т/2021/1232 |
| Bitcoinforme S.L.                                                                                    | МК/Т/2021/1234 |
| COFFEE HOUSE "FRANKLIN" LTD                                                                          | МК/Т/2021/0110 |
| International Foodstuffs Co LLC                                                                      | МК/Т/2021/0821 |
| MARBO PRODUCT d.o.o.                                                                                 | МК/Т/2018/0020 |
| NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.                                                                   | МК/Т/2021/1238 |
| NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.                                                                   | МК/Т/2021/1239 |
| NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.                                                                   | МК/Т/2021/1240 |
| Philip Morris Products S.A.                                                                          | МК/Т/2021/1233 |
| Philip Morris Products S.A.                                                                          | МК/Т/2021/1246 |
| Tensar International Corporation                                                                     | МК/Т/2021/1226 |
| The Procter & Gamble Company                                                                         | МК/Т/2021/1215 |
| ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ Борис ДООЕЛ Куманово                                                              | МК/Т/2021/1179 |
| Друштво за проиаводство, трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје                              | МК/Т/2021/1249 |
| Друштво за проиаводство, трговија и услуги ИНФИНИТИ ЛТД ФЕШН ЕНД ТОИС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје   | МК/Т/2021/1054 |
| Друштво за производство, промет и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ Градско                              | МК/Т/2021/1216 |
| Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово                     | МК/Т/2021/1241 |
| Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово                     | МК/Т/2021/1242 |
| Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје                                         | МК/Т/2020/0829 |
| Друштво за промет и услуги АДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје                                                  | МК/Т/2021/1122 |
| Здружение за снежни спортови МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ИНСТРУКТОРИ ЗА СНЕЖНИ СПОРТОВИ - МАИСС СКОПЈЕ | МК/Т/2020/1102 |
| Македонско Библиско Здружение Скопје                                                                 | МК/Т/2021/1248 |
| Производство на тестенини ДУШУГУПЧАНИ 2 Бошко Доневски Скопје                                        | МК/Т/2021/1126 |
| Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје                  | МК/Т/2021/1224 |



# РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID\* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID\* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

\* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **30567** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2020/300 (220) 09/04/2020  
 (181) 09/04/2030  
 (450) 31/03/2022

(732) **The West Indies Rum Distillery Limited Brighton, Black Rock, St. Michael BB 12051, BB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29  
 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,  
 Скопје  
 (540)

### STADES

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пиво;  
 ликери; жестоки пијалаци [напитоци];  
 дестилирано вино; рум

(111) **30496** (151) 17/03/2022  
 (210) ТМ 2020/701 (220) 11/08/2020  
 (181) 11/08/2030  
 (450) 31/03/2022

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**  
 ул. Козара бр. 188, МК  
 (540)

### RESEPT

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **30468** (151) 17/03/2022  
 (210) ТМ 2020/770 (220) 26/08/2020

(181) 26/08/2030  
 (450) 31/03/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
 (540)

### Ocean Sea

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 29 подготвена риба и производи од риба, особено конзервирани риби, школки (mussels), желе од риба, подготвени мекотели и ракови  
 кл. 31 живи мекотели, ракови и школки

(111) **30527** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/233 (220) 02/03/2021  
 (181) 02/03/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. no. 16, WEN SHA ROAD, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN**  
 (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. Васил Главинов бр. 3/1-1, 1000, Скопје  
 (540)



(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење



(111) **30529** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/239 (220) 05/03/2021  
 (181) 05/03/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Друштво за производство,  
 трговија и маркетинг Алтиус Солушнс  
 ДООЕЛ Тетово**  
**ул. “Димо Гавроски Кара“ бр. 29/8,  
 Тетово, МК**  
 (540)



(591) сина, црвена  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 35 огласување; водење на работење;  
 управување со работи; канцелариски  
 работи, интернет продавница (е-  
 продавница)  
 кл. 38 телекомуникации  
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на  
 наставата; забава; спортски и културни  
 активности

(111) **30528** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/245 (220) 08/03/2021  
 (181) 08/03/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Хирди Кемаледин ул. Максут  
 Садик бр. 70Б, 1000, Скопје, МК**  
 (540)



(591) сина, црвена, бела, сива, кафена  
 (551) индивидуална

(510, 511)  
 кл. 30 сендвичи  
 кл. 39 достава на храна и пијалоци  
 кл. 43 служење на храна и пијалоци;  
 ресторани

(111) **30497** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/258 (220) 11/03/2021  
 (181) 11/03/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET  
 A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz  
 Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR**  
 (740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
 АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
 бр. 75, 1000 Скопје  
 (540)

## PIRFECT

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30526** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/263 (220) 12/03/2021  
 (181) 12/03/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Друштво за сообраќај и услуги  
 РЕСОРТ МАВРОВО ДОО с. Маврово с.  
 Маврово - Маврови Анови, МК**  
 (740) Ема Стојановиќ, Адвокатска  
 канцеларија Ул.Охридска Бр.39/1-4, 1000,  
 Скопје  
 (540)



(591) црна, бела, жолта, сина  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 41 образование; подготвување на  
 наставата; забава; спортски и културни  
 активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **30498** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/265 (220) 15/03/2021  
(181) 15/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **The Procter & Gamble Company**  
**One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati**  
**Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и  
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,  
1000, Скопје  
(540)

## HAUTE COUTURE

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 3 препарати за нега, третман и  
разубавување на ткаенини; средства за  
плакнење, особено омекнувачи на алишта;  
масла за парфеми и мириси, миризлива  
вода за употреба во домаќинство и на  
ткаенини; етерични масла; препарати за  
парфимирање на воздух

(111) **30499** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/266 (220) 15/03/2021  
(181) 15/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **The Procter & Gamble Company**  
**One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati**  
**Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и  
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,  
Скопје  
(540)

## ALWAYS ZZZ

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 5 женски хигиенски производи, имено  
дневни влошки, хигиенски влошки, и  
тампони, хигиенски гакички, гакички за

женска хигиена, пелени и влошки за  
инконтиненција, гакички за инконтиненција

(111) **30500** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/276 (220) 17/03/2021  
(181) 17/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL**  
**LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000,**  
**Nakhchivan City, AZ**

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ  
ул. „М.Т. Гологанов“ бр. 59/2-2, 1000, Скопје  
(540)



(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите;  
кибрити

(111) **30501** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/277 (220) 17/03/2021  
(181) 17/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL**  
**LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000,**  
**Nakhchivan City, AZ**

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ  
ул. „Митрополит Тедосиј Гологанов“ бр.  
59/2-2, 1000, Скопје  
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите;  
кибрити

(111) **30502** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/278 (220) 17/03/2021

(181) 17/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL  
LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000,  
Nakhchivan City, AZ**

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ  
ул.„Митрополит Теодосиј Гологанов“  
бр.59/2-2, 1000, Скопје  
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите;  
кибрити

(111) **30503** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/281 (220) 17/03/2021

(181) 17/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **ТОМИСЛАВ ШЕСТАКОВ ул. Борис  
Сарафов бр. 1/2-2, 1000, Скопје, МК**  
(540)



(591) црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и предмети за игра,  
возила - играчки, мали модели на возила,  
електронски играчки

кл. 41 организирање и водење на  
натпревари во живо, изложби и турнири  
кои се однесуваат на видео игри; услуги на  
разнода, имено, софтвер за видео игри  
кој не може да се преземе, а кој им  
овозможува на корисниците да креираат,  
менуваат, вчитуваат, преземаат,  
споделуваат, прегледуваат и објавуваат  
содржина на интерактивни видео-игри кои  
се создадени за корисници, видео игри и  
е-спортови; имено, обезбедување на  
онлајн видео игри; услуги на разнода,  
имено, овозможување на привремено  
користење на видео-игри кои не може да  
се преземат; услуги на организирање на  
натпревари во играње на видео игри,  
изложби и турнири; услуги на објавување  
на видео-игри; услуги на обезбедување на  
онлајн игри со “проширена реалност”;  
обезбедување на онлајн информации во  
врска со видео игри; совети и стратегии за  
видео игри

кл. 42 изработка и развој на компјутерски  
хардвер и софтвер; развој на компјутерски  
платформи; хостинг на компјутерски  
страници [веб-страници]; платформа како  
услуга [PaaS]; развој на софтвер во  
рамките на објавување на софтвер;  
изнајмување компјутери; компјутерско  
програмирање; изработка на компјутерски  
програми; обновување компјутерски бази  
на податоци; одржување компјутерски



програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; услуги на кодирање податоци

(111) **30504** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/283 (220) 18/03/2021  
(181) 18/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)

## FERONA

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за употреба во медицината, диететски додатоци (додатоци во исхрана) за луѓе

(111) **30505** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/288 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.  
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768, 1000,  
Скопје  
(540)

## VASTALOMA

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за употреба кај луѓе

(111) **30506** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/289 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. Железничка 39, 2000, Штип, МК**  
(540)



(591) златна, жолта  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(111) **30507** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/290 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. Железничка 39, 2000, Штип, МК**  
(540)

## POVARDARIE

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(111) **30508** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/291 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. Железничка 39, 2000, Штип, МК**  
(540)



(591) бела, црвена  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(111) **30509** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/292 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. Петар Маџуков 1536, 1000 Скопје, МК**  
(540)



(591) сина, златна, сива, бела  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни паста; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски, медицински и

ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди  
кл. 16 хартија и картон; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски предмети, освен мебел; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали за сликање и материјали за уметници; сликарски четки; материјали за обука и настава; пластични листови, фолии и кеси за завиткување и пакување; печатарски букви, клишиња

(111) **30512** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/293 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. Петар Маџуков 1536, 1000, Скопје, МК**  
(540)



(591) црвена, бела, златна  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење  
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз  
 кл. 31 сурови и непреработени земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумски производи; сурови и непреработени зрна и семиња; свежо овошје и зеленчук, свежи билки; природни билки и цвеќиња; луковици, садници и семиња за садење; живи животни; храна и пијалоци за животни; слад

(111) **30514** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/297 (220) 19/03/2021  
 (181) 19/03/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. Петар Мацуков 1536, 1000, Скопје, МК**  
 (540)



(591) црвена, зелена, бела  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасти; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите  
 кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба,

храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди  
 кл. 16 хартија и картон; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски предмети, освен мебел; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали за сликање и материјали за уметници; сликарски четки; материјали за обука и настава; пластични листови, фолии и кеси за завиткување и пакување; печатарски букви, клишиња  
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење  
 кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз  
 кл. 31 сурови и непреработени земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумски производи; сурови и непреработени зрна и семиња; свежо овошје и зеленчук, свежи билки; природни билки и цвеќиња; луковици, садници и семиња за садење; живи животни; храна и пијалоци за животни; слад  
 кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци  
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)

(111) **30534** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/300 (220) 22/03/2021



(181) 22/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **ИЗБОР Вадин ДООЕЛ ул. 1638 бр. 11, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, зелена, портокалова, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 зачини (како мирудии)

(111) **30517** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/301 (220) 22/03/2021

(181) 22/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за промет и услуги  
ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна  
Индустриска зона бб дел 3 - Маџари,  
1000, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други  
супстанции за перење, препарати за  
чистење, полирање, триење и  
нагризување, сапуни, парфимерија,  
етерични масла, козметички производи,  
лосиони за коса, препарати за нега на  
заби

(111) **30518** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/302 (220) 22/03/2021

(181) 22/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **The Procter & Gamble Company  
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,  
Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и  
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,  
Скопје

(540)

## COMFORTLOCK WINGS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 женски хигиенски производи, имено  
дневни влошки, хигиенски влошки и  
тампони, хигиенски гакички, гакички за  
женска хигиена; пелени и влошки за  
инконтиненција, гакички за инконтиненција

(111) **30519** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/310 (220) 24/03/2021

(181) 24/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за производство и  
трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО  
Скопје**

**ул. Борис Трајковски бр. 139, Скопје, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА, адвокат бул. Св.

Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 гумени ленти кои се делови од  
гасеници на конструкциски машини; гумени  
ленти кои се делови од гасеници на  
машини и апарати за товарење и  
растоварење; гумени ленти кои се делови  
од гасеници на земјоделски машини;  
гумени ленти кои се делови од гасеници



на рударски машини; гумени ленти кои се делови од гасеници на снежни плугови кл. 17 гума, во сурова состојба или полубработена; затки од гума; вентили за тропане, од гума; синтетичка гума; амортизери од гума; навлаки од гума за заштита на делови од машини; шајбни од гума или вулканизирани влакна; гумени прстени; гумени вентили; вентили од каучук или вулканизирани влакна кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на гумени производи, производство на сива гума и гумено технички производи, гумирање на валци и изработка на метални делови и алати

(111) **30530** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/315 (220) 25/03/2021  
(181) 25/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за информатички инженеринг СОЛС ДОО Скопје ул. Костурски Херои бр. 2/2, Скопје, МК**  
(740) Ирена Поповиќ бул. Јане Сандански бр. 54/1-5, Скопје  
(540)



(591) црна  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен, компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет], апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат  
кл. 16 шаблони за цртање криви линии, шаблони за кроење, рачно пишувани шаблони за копирање  
кл. 42 софтвер како услуга, индустриски дизајн, услуги за дизајн на амбалажи,

изработка на компјутерски програми, осовременување на компјутерските програми, дизајнирање облека, графички дизајн, дизајнирање [индустриски дизајн], одржување компјутерски програми, креирање и одржување веб [интернет] страници за други

(111) **30520** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/316 (220) 25/03/2021  
(181) 25/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона Индустриска 2, 1040 Маџари, Скопје, МК**  
(540)

**CARLITOS BISCOTTI**

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 30 бисквит  
кл. 35 услуги на големо и мало со бисквит

(111) **30521** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/317 (220) 19/03/2021  
(181) 19/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК**  
(540)

**FUREXTIL**

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски производи, антибиотици

(111) **30522** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/320 (220) 26/03/2021  
(181) 26/03/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL**

**MAHARAJA ORGANISATION LIMITED**  
**No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK**  
**and No.146, Dawson Street, Colombo 2,**  
**LK**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; напитки со база на кафе, какао, чоколадо или чај; зачини

кл. 32 минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни цусеви; сирупи и други препарати за правење пијалоци

(111) **30523** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/322 (220) 26/03/2021

(181) 26/03/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Раде Цветковски ул. Миле Поп**  
**Јорданов бр. 11, Свети Николе, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; ткаенини; платно

кл. 25 облека, кошули, кошули (спојници за кошули), манжетни од кошули [облека], предни делови од кошули, предни делови од кошули што се прицврстуваат, спојници за кошули, јаки [облека]

кл. 35 рекламирање; телевизиски реклами; рекламирање преку радио; рекламни

текстови; огласување; компјутерско рекламирање преку интернет; собирање информации во компјутерските бази на податоци; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба; пишување рекламни текстови; објавување на рекламни текстови; услуги на продажба на големо и мало; онлајн продажба на големо и мало; организирање и водење на работењето; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки; претставување на производите; плакати; собирање информации во компјутерските бази на податоци; дизајнирање рекламен материјал; водење на комерцијални работи; канцелариски работи; проучување на пазарот; односи со јавност; маркетинг

(111) **30524**

(151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/333 (220) 30/03/2021

(181) 30/03/2031

(450) 31/03/2022

**(732) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје

(540)

**ONTIPRIA**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за употреба кај луѓе

(111) **30525** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/353 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/03/2022

**(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сирупи за прелив, десертни преливи, чоколадни преливи, преливи од карамела, овошни преливи, овошни преливи [сосови], стаклести глазури [стаклести преливи]

(111) **30470** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/436 (220) 20/04/2021

(181) 20/04/2031

(450) 31/03/2022

**(732) Атанасов Миле ул. Солидарност бр. 32, Штип, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кисело млеко (со потекло од подрачјето на Кораб)

кл. 35 големопродажба на кисело млеко (со потекло од подрачјето на Кораб)

(111) **30471** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/437 (220) 20/04/2021

(181) 20/04/2031

(450) 31/03/2022

**(732) Атанасов Миле ул. Солидарност бр. 32, Штип, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сина, црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кисела павлака (со потекло од подрачјето на Кораб)

кл. 35 големопродажба на кисела павлака (со потекло од подрачјето на Кораб)

(111) **30472** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/438 (220) 20/04/2021

(181) 20/04/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Атанасов Миле ул. Солидарност бр. 32, Штип, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сина, светло зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јогурт (со потекло од подрачјето на Кораб)

кл. 35 големопродажба на јогурт (со потекло од подрачјето на Кораб)

(111) **30532** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/491 (220) 04/05/2021

(181) 04/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

**AIM**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пасти за заби, немедицински

течности за плакнење уста, средство за дентално полирање, прав за заби

кл. 5 таблети и препарати за чистење каменец; течност за плакнење уста

кл. 21 четки за заби, прибор и артикли за чистење и нега на заби, јазик и непца; чепкалки, држачи за четки за заби, и чепкалки, кои не се од скапоцен метал, конец за заби; прибор за во тоалет; електрични четки за заби

(111) **30533** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/496 (220) 05/05/2021

(181) 05/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

**DELL EMC**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 хардвер (компјутер); компјутери;

софтвер; компјутерски сервери; десктоп

компјутери; компјутерски бележници; лап

топ компјутери; компјутерски компоненти и

делови; компјутерски монитори;

компјутерска хардвер меморија;

компјутерски оперативен софтвер;

компјутерски мрежен хардвер; мрежен

пристап за серверски хардвер;

складирање прикачено на мрежа (NAS);

оперативен софтвер; таблет компјутери;

персонални компјутери; рачни компјутери;

ТВ монитори; принтери; скенери; факс машини; компјутерски приклучни станици; батерии; полначи за батерии; електрични адаптери; слушалки; проектори; звучници; безжични уреди за далечинско надгледување и контролирање на функциите и статусот на други електрични, електронски, и механички уреди или системи; драјвери за хард диск; драјвери за ЦД ром; драјвери за дигитрални видео дискови; драјвери за оптички дискови; компјутерски периферни уреди; тастатури; компјутерски мауси; процесори за комуникација; процесори за модулација на пулс код; модеми; драјвери за касети (tape drives); компјутерски картички; мемориски картички; паметни картички; етернет картички (Ethernet cards ); мемориски уреди; дополнителни картички за компјутери (Add-on-cards for computers); мемориски табли; електронска меморија интегрирана во чип со интегрално коло; електричен кабел; аудио кабел; комуникациски кабли; кабли за напојување; електрични кабли; конектори за кабли; адаптери за кабли; приклучоци за коаксијален кабел; приклучоци за напојување; коаксијални конектори; електрични приклучоци; електронски приклучоци; конектори за адаптери (електрични); жични приклучоци (струја); оперативен компјутерски софтвер; услужен софтвер (utility software); пакети за компјутерски софтвери; уреди за складирање на податоци; апарати за складирање на податоци; апарати за процесирање на податоци; компјутерски софтвер кој овозможува враќање на податоци; процесори за податоци; процесори за комуникација; видео процесори; звучни процесори; гласовни процесори; процесори (централни единица за процесирање); мрежи за податоци;

компјутерски мрежи; мрежи за пренесување податоци; компјутерски мемории; електронски мемории; меморија за дискови; надворешна меморија за мобилни телефони; меморија за користење со компјутери; оперативен софтвер; оптички драјвери за складирање податоци; апарати за складирање податоци; софтвери за процесирање на податоци; компјутерски софтвери за процесирање информации за пазарот; компјутерски софтвер за овозможување обезбедување информации преку интернет; компјутерски софтвер кој овозможува обезбедување информации преку комуникациски мрежи; бекап (backup) единици за заштита на податоци; компјутерски софтвер; софтвер за мрежно управување; софтвер за телекомуникации; оперативен софтвер за мрежен пристап на сервер; компјутерски софтвер за управување со документи; уреди за складирање меморија; апарати за складирање компјутерски податоци; апарати за складирање компјутерски програми; персонален компјутерски апликативен софтвер за управување на системи за контрола на документи; компјутерски софтвер за собирање на податоци за позиционирање; компјутерски софтвер за анализа на информации на пазарот; софтвер за барање и враќање информации низ компјутерска мрежа; компјутерски софтвер кој може да креира бази на информации и податоци кои може да се пребаруваат; компјутерски хардвер; услуги на апликациски софтвер за обработка во облак (cloud computing services); компјутерски интерфејс софтвер; компјутерски софтвер за контрола и управување на пристап на апликации до сервер; компјутерски програми за управување со проекти; компјутерски

софтверски апликации; компјутерски софтверски апликации за превземање; компјутерски мрежи; софтвер за мрежно управување; компјутерски компоненти и делови; информациски технологии и аудио визуелна опрема; медиа за складирање на податоци

кл. 37 инсталации, одржување и поправка на компјутерски хардвер; одржување и поправка на комуникациски мрежи за податоци; одржување и поправка на хардвер за апарати за обработка на податоци; инсталација на капацитети за складирање; услуги за поправка на електронска деловна опрема; инсталација на компјутерски системи; одржување и поправка на инструменти; компјутерски хардвер (инсталации, одржување и поправка на); инсталации на компјутерски мрежи; надградба на компјутерски хардвер; инсталација на комуникациски мрежни инструменти; одржување и поправка на комуникациски мрежи; одржување и поправка на комуникациски мрежи за податоци; инсталација на апарати за мрежни податоци; инсталација, одржување и поправка на канцелариски машини и опрема; инсталација на хардвер за компјутерски системи; инсталација на компјутеризиран информациски систем; одржување и поправка на комуникациски системи; советодавни услуги во врска со инсталација на аудио визуелна опрема; советодавни услуги во врска со инсталација на опрема за комуникација; советодавни услуги во врска со инсталација на безбедносна и сигурносна опрема; советодавни услуги во врска со одржување и поправка на механичка и електрична опрема; информации (поправка); информациски услуги во врска со одржување на безбедносен систем; информациски услуги во врска со

инсталација на безбедносен систем; обезбедување информации во врска со безбедно одржување и поправка; обезбедување информации во врска со поправка и одржување на машини за печатење; обезбедување информации во врска со поправка и одржување на телекомуникациски машини и апарати; обезбедување информации во врска со поправка и одржување на телекомуникациски машини и апарати; обезбедување информации во врска со поправка и одржување на канцелариски машини и апарати; консултантски услуги во врска со инсталација на компјутери кл. 42 компјутерски услуги; услуги за бекап (backup) за компјутери на далечина; инсталација на фирмвер; дизајн, развој и примена на софтвер; инсталација, поправка и одржување на компјутерски софтвер; консултација и советување за компјутерски софтвер и хардвер; консултација во полето на компјутерски хардвер и компјутерски софтвер; консултација за дизајн и развој на компјутерски хардвер; услуги на советување и консултација поврзани со компјутерски хардвер; консултација поврзана со компјутерски системи; услуги на советување поврзани со дизајн на компјутерски системи; услуги на советување поврзани со дизајн на компјутерски софтвер; услуги на техничка поддршка за компјутерски софтвер; услуги за поддршка на информатичка технологија; консултирање на полето на мрежи и апликации за обработка во облак (cloud computing); обработка во облак (cloud computing); консултациски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; дизајн, развој и примена на софтвер; развој на софтвер, програмирање и примена; примена на компјутерски програми во



мрежи; дизајн, развој и примена на софтвер; дизајн и развој на компјутерски хардвер; услуги на компјутерски мрежи; развој на компјутерски софтвер за други; дизајн, одржување, издавање и ажурирање на компјутерски софтвер; инсталација, одржување, поправка и сервисирање на компјутерски софтвер; техничка консултација во врска со инсталација и одржување на компјутерски софтвер; решавање на проблеми на компјутерски хардвер и софтвер; услуги за миграција на податоци; услуги за обработка во облак (cloud computing services); услуги на техничка консултација поврзани со информатичка технологија; услуги на консултирање и информирање поврзани со архитектура и инфраструктура на информатичка технологија; дизајн и развој на архитектура на компјутерски софтвер; дизајн и развој на архитектура на компјутерски хардвер; хостинг платформи на интернет; програмирање на софтвер за интернет платформи; консултирање поврзано со дизајн на почетни страници и интернет сајтови; услуги за враќање на податоци; услуги на кодирање и декодирање на податоци; кодирање, дешифрирање и автентификација на информации, пораки и податоци; дизајн и развој на електронски системи за безбедност на податоци; консултација во полето на компјутерска безбедност; софтвер како услуга [SaaS]; обезбедување на виртуелни компјутерски средини преку обработка во облак (cloud computing); сервис за обезбедување на апликации [ASP], имено, хостирање на компјутерски софтверски апликации на други; обезбедување на привремена употреба на софтверски апликации кои не можат да се преземат, достапни преку веб-страница;

обезбедување на информации за дизајн и развој на компјутерски софтвер, системи и мрежи; софтвер како услуга; платформа како услуга [Paas]; дизајн и развој на компјутерски софтвер; обезбедување на виртуелни компјутерски системи преку обработка во облак (cloud computing); обезбедување на виртуелни компјутерски средини преку обработка во облак (cloud computing); развој и тестирање на компјутерски методи, алгоритми и софтвер; тестирање на компјутери; тестирање на компјутерски хардвер; тестирање на компјутерски програми; тестирање на компјутерски софтвер; тестирање на опрема за пресметување; тестирање на системи за процесирање на електронски податоци; услуги на компјутерски системи за следење (monitoring); следење (monitoring) на мрежни системи; следење (monitoring) на компјутерски системи со далечински пристап; услуги за компјутерско дијагностицирање; обезбедување на информации за дизајн и развој на компјутерски софтвер, системи и мрежи; советодавни и информативни услуги поврзани со компјутерски софтвер; советодавни и информативни услуги поврзани со компјутерски периферни уреди; информативни услуги поврзани со информатичка технологија; услуги за обезбедување на технолошки информации; дизајн и развој на оперативен софтвер за компјутерски мрежи и сервери; одржување на компјутерски софтвери кој се употребува за работа со апарати и машини за полнење; дизајн и развој на софтвер за внесување и управување со податоци; услуги на издавање на компјутери; издавање на информации поврзани со информатичка технологија; компилација



на информации поврзани со информатичка технологија; лизинг на системи за процесирање на податоци; лизинг на компјутерски софтвер; лизинг на компјутерски програми; лизинг на компјутерски апарати; лизинг на компјутери; лизинг на компјутерски капацитети; лизинг на компјутерска опрема; лизинг на пристап до компјутер; лизинг на време за пристап до компјутер; складиштење за податоци; електронско складирање на податоци; услуги за удвојување и конверзија на податоци, услуги за кодирање податоци; услуги за безбедност на податоци [firewalls]; компјутерско програмирање за процесирање на податоци; технички дизајн и планирање на телекомуникациски мрежи; услуги на дизајн и планирање поврзани со телекомуникациска опрема; планирање, дизајн, развој и одржување на онлајн вебстрани за трети лица; технички совети поврзани со компјутери; технички советодавни услуги поврзани со процесирање на податоци; привремено електронско складирање на информации и податоци; системски анализи (компјутер); услуги на техничка анализа на податоци; развој на апликативни решенија за компјутерски софтвер; инсталација и персонализација на компјутерски апликациски софтвер; услуги за развој на веб сајт; програмирање на оперативен софтвер за компјутерски мрежи и сервери; инфраструктура како услуга [IaaS]; дизајн и развој на системи за складирање на податоци; одржување на компјутерски софтвер поврзан со компјутерска безбедност и спречување на компјутерски ризици; ажурирање на компјутерски софтвер поврзан со компјутерска безбедност и спречување на компјутерски ризици; бекап (backup) услуги за податоци

на компјутерски хард диск; ИТ безбедност, заштита и обновување; дизајн и развој на програми за безбедност на интернет; услуги на компјутерско програмирање за електронска безбедност на податоци; дизајн и развој на електронски безбедносни системи за податоци; услуги на компјутерска безбедност за заштита од нелегален мрежен пристап; обезбедување на безбедносни услуги за компјутерски мрежи, компјутерски пристап и компјутеризирани трансакции; услуги на ИТ консултирање, советување и информирање

(111) **30535** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/497 (220) 06/05/2021  
(181) 06/05/2031  
(450) 31/03/2022

**(732) UPL CORPORATION LIMITED 5th Floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, MU**

**(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО**

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)

## Vacciplant

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 хербициди, пестициди, инсектициди, фунгициди, препарати за уништување на црви, родентициди, средства против плевел, препарати за уништување плевел и штетници

(111) **30536** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/498 (220) 06/05/2021  
(181) 06/05/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Acer Incorporated 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY, R.O.C., TW 105, TW**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини, алати за машини, електрични алати; мотори и машини (motors and engines), (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи, освен рачни алати; инкубатори за јајца; автоматски автомат машини; метли; машини за перење; вакуум; џогери на пареа; опрема за градба; пумпи, компресори и вентилатори; индустриски работи; генератори за струја; опрема за пренесување и ракување; механизми за отварање и затварање; опрема за дигање и подигнување, лифтови и ескалатори; транспортери и подвижни ленти; машини за пакување: машини и алати за машини за третман на материјали и за производство; машини и апарати за сечење, бушење, стружење, острење и третман на површини; електрични бормашини и дупчалки; електрични пили; мелници и машини за кршење; машини за обликување и моделирање; машини, алати и апарати за зацврстување и спојување; опрема за заварување и лемење; машини за филтрирање, сепаратори и центрифуги; машини за обложување; машини за управување со отпад и рециклирање; машини за

печатење и книговез; електрични машини за перење алишта; автоматски машини за миење садови; електрични правосмукалки; ракување со облека преку електрични машини за дезодорирање, пеглање и стерилизирање на облека за употреба во домаќинство; црева за правосмукалки; ќеси за правосмукалки; стик правосмукалки (Stick type vacuum cleaners); роботи (машини); електрични ротирачки вентилатори; пумпи за компресирање на воздух; електрични ротирачки компресори; компресори за фрижидери; машини за сушење (не загреани); електрични миксери за употреба во домаќинство; робот правосмукалки; електричен процесор за храна; чистачи на пареа за употреба во домаќинство; рачни правосмукалки; електрични правосмукалки за постелнина; мотори за електрични машини за перење; опрема за шиене на текстил и кожа; машини за производство и процесирање на материјал; машини за производство на метал; машини за производство на текстил; машини за правење на хартија; машини и апарати за процесирање и подготовка на храна и пијалоци; мотори и машини (освен за сувоземни возила); погонски единици, освен за сувоземни возила; инструменти за системска контрола (механички); инструменти за системска контрола (пневматски); хидраулични контроли за машини; хидраулични контроли за мотори; електронски контроли за мотори; тркала и ленти за машини; машини за диспензирање; автомат машини; машини за прскање: машини за метење, чистење, миење и перење; машини за пеглање и преси за алишта; опрема за надворешно расчистување и чистење; делови и додатоци за сите гореспоменати

производи, вклучени во оваа класа; машини за обработка на метал, дрво и пластика; машини за хемиска индустрија, земјоделство, рударство, текстилни машини, машини за индустријата за пијалоци, машини за градење, машини за пакување, алати за машини; машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи, освен рачни алати; инкубатори за јајца; автоматски автомат машини; електричен прибор за домаќинство или кујна, имено апарати за чистење кои користат пареа, електрични процесори за храна, електрични блендери за употреба во домаќинство, електрични ножеви, електрични кујнски машини за сецкање, мелење, пресирање или отварање, електрични отварачи за конзерви, електрични преси за овошје за употреба во домаќинство, мелници за кафе, освен рачно-управувани, кујнски алатки (електричен прибор), електрични апарати за чистење за употреба во домаќинство, електрични вакуум запечатувачи за храна за употреба во домаќинство; мелници за употреба во домаќинство, освен рачно-управувани; машини за месење; електрични апарати за заварување; маталки, електрични, за употреба во домаќинство; секачи (машини); машини за правење на паста; машини за сечење на леб; машини за мелење на месо (мелници за месо); маталки (beaters), електрични; машини за лупење; машини за рендање зеленчук; означувачи (машини); машини за правење на газирани пијалоци; полирање со восок (машини и апарати за) електрични; ротирачки преси на пареа за текстил; машини за цедење перени алишта; машини за садови, правосмукалки, додатоци за правосмукалки, особено кеси за

правосмукалки; апарати за миење; центрифугални сушари; машини и апарати за полирање; машини за пеглање; машини за шиене; педали за машини за шиене; машини за перење под висок притисок; косилки за косење трева; пили; канти за ѓубре (отпад); машини и апарати за шампонирање на теписи и мебел штоф; лемилица на гасно напојување (Gas-powered soldering irons); алати за електрични машини, особено машини за бушење, бормашина без кабел, шрафцигер без кабел; делови од машини за обработка на метал, дрво и пластика; пиштоли за лепење, електрични; држачи за лепливи ленти (машини); машини за шев; динама; пиштоли за бојосување со спреј; парни мотори (blowing engines); апарати за дигање; машини за електрично полирање, освен за употреба во домаќинство; полирачи за чевли, електрични; електрични ножици за стрижење; електрични преси (машини); машини за центрирање; индустриски машини за сечење; машини за дупчење; електрични машини за заварување; машини за кршење; имплементи за хортикултура (машини); пумпи за оксигенизирање на аквариум; апарати за управување со лифт; имплементи (машини) за прскање; сите гореспоменати производи вклучени во класа 7; лепливи ленти за макари; алтернатори; подлоги за машини против триење; уреди против загадување за мотори и машини; оски за машини; топчести прстени за лежишта; топчести лежишта; потпирачи на лежишта за машини; ленти за транспортери; динама за велосипеди; држачи за сечила (делови од машини); сечила (делови од машини); машински собирачи на бигор за бојлер; цевки (бојлер) (делови од машини); матрици (кутии за) (принтање); облоги за

сопирачи, освен за возила; плочки за сопирање, освен за возила; сопирачки сегменти, освен за возила; гуртни, освен за возила; четки (делови од машини); карбонски четки (струја); напојувачи за карбуратори; карбуратори; облека од влачена волна (делови од машини за влечење волна); заштитни навлаки за машини; патрони за машини за филтрирање; катализатори; сечила за сечачи за слама; секачи за машини; дупчалки (делови од машини); вентили (за пропуштање на течности во еден правец) (делови за машини); парни кондензатори (делови за машини); контролни кабли за машини, машини или мотори; контролни механизми за машини и мотори или машини; контроли (хидраулични) за машини, машини или мотори; контроли (пневматски) за машини, машини или мотори; цилиндрични глави за мотори; цилиндри за машини; цилиндри за мотори и машини; затвораачи на врати, електрични; отвараачи на врати, електрични; сепаратори за вода; држачи на сврдла (делови од машини); бургии за дупчење (делови од машини); глави за дупчење (делови од машини); цилиндри (делови од машини); ремени за динамо; четки за динамо; електроди за машини за заварување; ауспуси за мотори и машини; експанзиони резервоари (делови од машини); ремени за вентилатори за мотори и машини; вентилатори за мотори и машини; хранилки (делови од машини); апарати за напојување на машински котли; филтри (делови од машини или мотори); филтри за прочистување на воздухот за ладење за мотори; опрема за машински котли; одводни кунци за котли на машини; механизми за регулација на вртежите, освен за копнени возила; апарати за промена на гориво за мотори со

внатрешно согорување; заштедувачи на гориво за мотори и машини; стакларски дијаманти (делови од машини); зажарени свеќички за дизел мотори; кутии за подмачкување (делови од машини); прстени (подмачкување) (делови од машини); шмиргли (делови од машини); водилки за машини; чекани (делови од машини); закачалки (делови од машини); менувачи на топлина (делови од машини); уреди за држење на алати за машини; заштитни навлаки (делови од машини); заштитни капаци (делови од машини); хидраулични отвараачи и затвараачи на врати (делови од машини); уреди за палење за мотори со внатрешно согорување; индуктори за палење; вбризгувачи; апарати за мастила за печатарски машини; запечатувачки споеви (делови од мотори); педали за палење мотоцикли; ножеви (делови од машини); ножеви за машини за косење; рамки за разбои; подмачкувачи (делови од машини); машински погонски тркала; машински тркала; запчести механизми за машини; разгранувач (издувен) за мотори; матрици за употреба во принтање; воденички камења; калапи (делови од машини); придушувачи за мотори и машини; прстени за клипови; клипови (делови од машини или мотори); клипови за цилиндри; клипови за мотори; клипови за амортизација; пневматски отвараачи и затвараачи за врати (делови од машини); редуктори (притисок) (делови од машини); регулатори на притисок (делови од машини); вентили за притисок (делови од машини); печатарски цилиндри; озолитни плочи за печатарство; печатарски валјаци за машини; мембрани за пумпи; пумпи (делови од машини, мотори или машини); шила за машини за дупчење; макари со запчаници; ладилници (ладење) за мотори

и машини; гребла за машини за израмнување; макари (делови од машини); вретена за разбои за ткаење; макари, механички, за еластични црева; регулатори (делови од машини); лежишта; мостови за валјаци; цилиндри за мелници; работни маси за пили (делови од машини); сечила за пила (делови од машини); самоподмачкувачки лежишта; чевларски калапи (делови од машини); совалки (делови од машини); сита (машини или делови од машини); потпирачи за лизгање (делови од машини); лизгачи за машини за плетење; свеќички за мотори со внатрешно согорување; регулатори за брзина за машини, машини или мотори; пружини (делови од машини); држачи за машини; стартери за мотори и машини; статори (делови од машини); кутии за полнење (делови од машини); воздушни потиснувачи; маси за машини; рамки за машини за везење; славини [делови од машини или мотори]; шмукалки за машини за молзење; алати (делови за машини); турбокомпресори; калапи (делови од печатачки преси); додатоци на правосмукалки за ширење парфеми и дезинфектанти; ќеси за правосмукалки; црева за правосмукалки; вентили (делови од машини); грејачи за вода (делови од машини); шипки за бушење; апарати за електролачно сечење; електролачни заварувачи; апарати за заварување; електрични лемилици; запечатување на пластика (електрични апарати за) (пакување); опрема за земјоделие, пренесување на земја, градење, вадење на нафта и гас и рударство; машини и апарати за земјоделие, градинарство и шумарство; инструменти за системска контрола (механички); мотори и машини (освен за сувоземни возила); електрични пили; генератори на струја; отварачи на

врати, електрични; затварачи на врати, електрични

(111) **30537** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/499 (220) 06/05/2021  
(181) 06/05/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Energy Beverages LLC 2390**

**Anselmo Drive, Corona, CA 92879, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.  
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје  
(540)

## BURN

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 32 безалкохолни пијалаци

(111) **30538** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/501 (220) 07/05/2021  
(181) 07/05/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје  
(540)

## Rivoksar

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски производи за превенција од венозен тромбоемболизам (VTE) кај возрасни пациенти кои подложат на операција за замена на елективен колк или колено; третман на длабока венска тромбоза (DVT) и пулмонарен емболизам (PE), и превенција од повторлива DVT и PE кај возрасни

(111) **30539** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/502 (220) 07/05/2021

(181) 07/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

### Abetyl

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи во комбинација со преднизолон, се употребува во третман на пациенти со метастазиран рак на простата

(111) **30540** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/518 (220) 12/05/2021

(181) 12/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa, PL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, сина, зелена, виолетова, жолта, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека; облека за бебиња и новороденчиња; обувки; покривала за глава; долна облека; костими за капење,

костуми за капење и облека за плажа; капи за пливање; трикотажа; костуми за маскирање; маски за очи; крзнени грејачи за нозе, што не се загреваат електрично; греачи за раце [облека]; ремени [облека]; марами за околу врат, мали марами [облека], шалови и марами; вртоврски; чорапи

кл. 28 спортски артикли и опрема; играчки, игри, предмети за играње и ефтини играчки; празнични декорации и вештачки Божиќни елки; автоматски машини за играње; апарати за саеми и игралишта; базени (пливање) [артикли за играње]; украсни ленти [ефтини играчки за забава]; хартиени капи [ефтини играчки за забава]; театарски маски; играчки за животни; змаеви

кл. 35 малопродажба и големопродажба, спроведена онлајн и во мали локални продавнички (brick-and-mortar shops), на следните производи: облека, обувки, покривала за глава, долна облека, костими за капење, костуми за капење и облека за плажа, капи за капење, трикотажа, додатоци за облека, кројачки предмети, играчки и игри, електронски игри, книги, електронски книги, дискови и други носачи на податоци, канцелариски прибор, додатоци за училиште, ранци, ученички чанти (satchels), кутии за пенкала, торби за чевли, таблет компјутери, телефони, спортски артикли и додатоци, спортска опрема, козметика, мебел, постелнина за кревет и текстил, кебиња, вреќи за спиење, бебешки колички, релаксатори за бебиња, кенгур за носење новороденчиња (sling bags), дубалца, детски велосипеди, производи за убавина и хигиена, производи за лична нега и хигиена, седишта за во автомобил за деца, додатоци за хранење на новороденчиња и бебиња, чинии и прибор за јадење, греачи



за шишиња, електронски уреди за набљудување на бебиња, уреди за следење на дишење, артикли за шиене, декоративни артикли од текстил, украси за коса, витлери за коса, артикли за прицврстување на коса, перики, лажна коса, вештачко овошје, зеленчук и цвеќиња, накит од бижутерија, слаткарски производи, напитки, пумпи за измолзување, парфимерија, додатоци за трудни жени и доилки, вклучувајќи и перници за трудници, перници за доење, перници за после породување, торби, торби за колички, чанти, далечинско-управувани модели и додатоци за нив, батерии за далечинско-управувани модели, мотори за далечинско-управувани модели, додатоци за правење на модели, мебел, мали куќни апарати, додатоци за чистење; агенции за увоз-извоз; комерцијално-информативни агенции; рекламирање, маркетинг и услуги за промовирање; анализа на трошоци; маркетинг студии и услуги за истражување на пазарот; анализа и пребарување на однесување на потрошувачот; испитување на јавното мислење; процена на бизнис; јавни односи; промовирање на продажба за други; средување на излог; советување за деловни работи; помош во деловно управување; советување за управување со персонал; вработување персонал; услуги на експертиза за деловна ефикасност; фактурирање; услуги на фотокопирање; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; организирање на изложби и трговски саеми за деловни и промотивни цели; надворешни услуги [поддршка на бизниси]; модни шоуа за промотивни цели

(организирање на); компилација на информации во компјутерска база на податоци; систематизација на информации во компјутерска база на податоци; компјутеризирани раководење со датотеки; сортирање на информации во компјутерска база на податоци; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за други лица; пребарување на информации во компјутерски бази на податоци; услуги за набавки за други лица [купување производи и услуги за други фирми]; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; услуги на даватели на франшизи, имено помош и советување при поставување, работење или управување на индустриски и/или комерцијални претпријатија; помош при претставување на нови продукти, во рамките на договорот за франшиза

(111) **30541** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/519 (220) 12/05/2021  
 (181) 12/05/2031  
 (450) 31/03/2022

**(732) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa, PL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

## SMIKI

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 28 спортски артикли и опрема; играчки, игри и предмети за играње; празнични декорации и вештачки божиќни елки; апарати за саеми и игралишта; машини за игри, машини за видео игри, балони за играње, балончиња од сапуница (играчки), ракавици за безбол, базени за пливаче



(артикли за играње), вртимушки (играчки), бинго картички, боб-санки, даски за сурфање на стомак, ракавици за боксирање, чизми за скијање со прикачени скии, украси за божиќни елки, освен артикли за осветлување и слаткарски производи, држачи за божиќни елки, божиќни елки од синтетички материјал, хратиени капи за забава, даски за сурфање, скејтборди, домино, куќи за кукли, дискови за спортови, свончиња за божиќни елки, растегнувачи за гради (направи за вежбање), апарати за бодибилдинг, апарати за физикални вежби, апарати за тренирање на тело, карти за играње, рекети за игри, топки за играње, мали топчиња за игри, апарати за игри, жетони (дискови) за игри, игри, автоматски и забавни машини управувани со паричка, игри со табли, преносни игри со дисплеи со течни кристали, друштвени игри, свечки (предмети за играње), свирчиња (играчки), повици за игри со ловење, тегови за вежбање, скутери (играчки), лулашки, калеидоскопи, дијаболи за пиштоли (играчки), ударни каписли (играчки), елеци за пливање, опрема за возење на саеми, коцки за градење (играчки), конфети, коњчиња за клацкање, игри за градење, коцки, кутии за коцки, ефтини играчки за забави, поклони за забави за играње, кегли, уреди и механизми за куглање, куглање, марионети, кукли, шишиња за храна за кукли, кревети за кукли, соби за кукли, облека за кукли, летачки дискови (играчки), змаеви, макари за змаеви, жица за риболов, топчиња за бангмингтон, летање со змаеви, лакови за стрелаштво, опрема за стрелање со лак, ролери со тркала во една редица, лизгалки за мраз, махјонг игри, марионети, маски играчки, театарски маски, мечиња, сетови на

макети (играчки), макети на возила, мрежи за пеперутки, штитници (спортски артикли), штитници за колена (спортски артикли), скии, заштитни потполнки (делови од спортски одела), штитници за лакти (спортска опрема), пачинко игри, ремени за пливање, експлозивни бонбони (новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат), фрлање обрачи околу клин, маси за играње фудбал на затворено, топки за игри, пињати, пиштоли играчки, табли за играње дама, меки играчки, пераи за пливање, пловки за пливање и играчки за вода, воздушни пиштоли (играчки), игри со потковица, возила играчки, машини за физикални вежби, лизгалки (предмети за играње), сложувалки, возила со радио контрола (играчки), ракавици (додатоци за игри), мускули за бањање и пливање, играчки со чипови, пикадо, санки (спортски артикли), мрежи (спортски артикли), шах табли, шах игри, апарати за магични шоуа, практични шеги (ефтини играчки); вештачки снег за божиќни елки, снежни топки, држачи за свеќи за божиќни елки, електронски таргети, таргети, отскочни даски (спортски артикли), табла игри, дама (игри), стапови за риболов, вреќи за удирање, ролерки, предмети за играње, играчки за домашни миленичиња, мобилни (играчки), плишани играчки

(111) **30542** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/520 (220) 12/05/2021  
 (181) 12/05/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa, PL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 покривала за глава; облека; обувки; делови од облека, обувки и покривала за глава; бандани [марами]; беретки; елеци за мажи; женска долна облека; долна облека; долна облека што впива пот; градници; блузи; работнички комбинезони; комбинезони; женски околувратици од перја или крзно [околувратници]; брич-панталони (Breeches); чевли; чизми за скијање; спортски обувки; чизми со врвки; шалови; кравати; цилиндри (шапки); капи [покривала за глава]; капи за капење; дрвени обувки; плетена облека [облека]; дресови [облека]; еспадрили; женски крзнени шалови; престилки [облека]; околувратник со широки краеве што се носи како официјална вратоврска (ascots); облека од гарбадин; одела; грејачи за нозе; корсети [женска долна облека]; комбинезони [подоблека]; широки подсукњи (Petticoats); гумени чевли [обувки]; гамаши (Spats); машки елеци; шешири; шешири (хартија) [облека]; качулки [облека]; бермуди за капење; џебови за облека; пелерини; крагни што можат да се отстранат; комбинезони [облека]; водоотпорни костуми за скијање на вода; костуми за пливање; кошули; маици по прерамки; вратоврски; јакни [облека]; долги јакни; хеланки [панталони];

машки гаќи (briefs); бебешки панталони; монтила [куса шпанска наметка] (mantillas); маски за спиење; крзнени греачи за раце (muffs) [облека]; униформи; округли капи; шешири; крзнени греачи за уши [облека]; чевли за гимнастика; чизми за фудбал; обувки за плажа; спортски обувки; заштитници за крагни; облека за велосипедисти; облека за гимнастичари; спремна-за-носење облека; хартиена облека; водоотпорна облека; крзнени греачи за нозе, кои не се загреваат електрично; горна облека [наметки]; визири за сонце; первази за капи; долги палта; влечки; влечки за во бања; ремени [облека]; ленти за чизми и чевли што се зашиваат меѓу долниот и горниот дел за зацврстување; ремени (пари) [облека]; пелерини; крзнени наметки; бебешки пелени од текстил (пелени-гаќи); пижами; наметки; пењоари; горни елеци; влошки; постави (готови) [делови од облека]; трегери; подвезици; жартели за кратки чорапи; долги чорапи; долги чорапи за упивање на пот; штитници од пот; кратки чизми; работнички мантили; џемпери; хулахопки; ракавици [облека]; ракавици без прсти; сандали; сандали за во бања; сари (кинеска традиционална облека); чорапи; облека од имитација од кожа; кожна облека; гаќи; панталони; сукњи; долни маици по прерамки; купаќи; костуми за маскирање; облека за плажа; фустани; тенки џемпери; долги марами; марами; широки платнени појаси за носење; наметки; лигавчиња, кои не се од хартија; тоги (старогрчка традиционална облека); трико (Leotards); маици по кратки ракави; турбани; превези [облека]; комплети за новороденчиња [облека]; трикотажа; јакни со постава (облека)

кл. 26 додатоци за облека имено токи [додатоци за облека], ленти за ракави и

ленти за околу ракави [додатоци за облека], артикли за шиене имено игли за шиене и декоративни текстилни артикли имено позамантерија (haberdashery) [кројачки артикли], освен конци; украси за коса, витлери за коса, артикли за зацврстување на коса, и лажна коса; вештачко овошје, цвеќе и зеленчук; привезоци [кои не се накит или за клучеви, прстени или ланци]; броеви за обележување на постелнина; петлици за блузи; патенти; пулејки за облека (додатоци за облека); лажни бради; брошеви [додатоци за облека]; самолепливи лепенки за украсување на текстилни артикли кои се нанесуваат со помош на топлина; растегливи ленти; беџови за носење, кои не се од скапоцени метали; украсни значки од ефтини материјали [копчиња]; карнери [тантела]; карнери за облека; набори на здолништа [фарбели]; реси; плетенки; венци од вештачко цвеќе; копчиња; везови; украси за шешири; машини за коса; ленти за зацврстување крагни; волнена чипка; украси за чипка; шноли за виткање на коса; украсни ленти [украси за облека]; пораби за облека; букви за обележување на постелнина; броеви за обележување на постелнина; лажни рабови; растегливи ленти за држење на подигнати ракави; украси (Festoons) [везење]; украси за чевли; витлери за коса; галантерија, освен конци; перики; мрежаста тантела [чипка]; пердуви [додатоци за облека]; украсни китенки [помпомс]; птичји пердуви [додатоци за облека]; розети [галантерија]; мрежи за коса; пердуви од ној [додатоци за облека]; врвки за чевли; лажни мустаќи; ленти за набирање завеси; плетена коса; парчиња вештачка коса; уметоци за коса; витлери (коса) [кои не се рачен прибор], не-електрични; вештачки венци од цвеќе;

шноли за коса; украсни ленти за коса; беретки; украсни ленти [галантерија]; украсни ленти за награди  
 кл. 35 малопроджба и големопродажба, вклучувајќи и продажба преку порачки по пошта, интернет или далечни медиуми за комуникација од сите видови, на следните стоки: облека, обувки, покривала за глава, делови од облека, облукви и покривала за глава, додатоци за облека, артикли за шиене и декоративни текстилни артикли и декоративни текстилни артикли, украси за коса, витлери за коса, артикли за зацврстување на коса, и лажна коса, вештачко овошје, цвеќе и зеленчук, привезоци [кои не се накит или за клучеви, прстени или ланци]; агенции за увоз-извоз; комерцијално-информативни агенции; агенции за рекламирање; анализа на трошоци; истражување на пазарот; маркетинг студии; испитување на јавното мислење; испитување на бизнис; бизнис пребарување; средување на излог; презентирање на стока преку медиуми за комуникација, за малопроджбни цели; избирање на персонал со употреба на психолошко тестирање; професионално бизнис советување; советување за бизнис работење и организација; советување за управување со персонал; помош во деловно управување; директно рекламирање преку пошта; услуги на експертиза за деловна ефикасност; фактурирање; услуги на фотокопирање; потрошувачи (комерцијални информации и советување на) [советувалиште за потрошувачи]; процена на бизнис; деловни информации; дистрибуција на примероци; компилација на информации во компјутерска база на податоци; систематизација на информации во компјутерска база на податоци; компјутеризирани раководење со

датотеки; маркетинг; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; процесирање на зборови; организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели; надворешни услуги [поддршка на бизниси]; лепење плакати; модни шоуа за промотивни цели (организирање на); демонстрација на стоки; помош за комерцијално или индустриско управување; промовирање на продажба за други; односи со јавност; рекламирање; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; пишување на рекламни текстови; рекламирање преку пошта; припрема на рекламни колумни; радио рекламирање; телевизиско рекламирање; вработување персонал; дистрибуција на рекламни огласи; систематизација на информација во компјутерски бази на податоци; организирање на трговски саеми за комерцијални и рекламни цели; услуги на телемаркетинг; ажурирање на рекламен материјал; изнајмување на рекламно време на медиуми за комуникации; изнајмување на рекламен материјал; изнајмување на рекламен простор; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за други лица; услуги за набавки за трети лица (набавка на стоки и услуги за други фирми); комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; советодавни услуги за деловно управување; помош при управување на деловни активности; административна обработка на направените нарачки

(111) **30545** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/524 (220) 17/05/2021  
 (181) 17/05/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Друштво за услуги СВОД МАСТЕР ДОО Скопје Јуриј Гагарин бр. 31Б - 2/3, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми, снимени;

изнајмување компјутерски програми;

пренос и прием на електронски уреди;

компјутерски хардвер и софтвер;

аудиовизуелни записи; филмови, играни

филмови; анимирани цртани филмови;

видео касети; ДВД; преносливи

мултимедијални читачи, плеери; апарати

за снимање и пренос на звук и слика;

платформа за пребарување,

организирање и препорачување на

мултимедијална содржина предавателни

уреди (телекомуникации)

кл. 38 услуги на емитување; емитување

забавни програми и содржини; филмови;

видео клипови и други мултимедијални

материјали кои можат да се преземаат;

емитување и испорака на аудио; видео;

телевизиски програми; телекомуникациски

услуги; електронски комуникациски мрежи

кл. 41 прикажување филмови;

аниминирани цртани филмови;

изнајмување кинематографски филмови;

телевизиски програми (продукција на

телевизиски програми); продукција на шоу

програми; титлување филмови; разонода

(забава); образовни и забавни услуги

(111) **30546** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/525 (220) 18/05/2021

(181) 18/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА  
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ  
КУМАНОВО  
ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)

## ALPINE

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;  
производи од тутун; пури, цигари,  
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,  
тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут,  
кретек цигари; тутун во прав; замени за  
тутун (кои не се користат во медицински  
цели); електронски цигари; производи од  
тутун за загревање; електронски уреди и  
нивни делови за загревање на цигари или  
тутун со цел за ослободување на  
аеросоли кои содржат никотин за  
инхалација; раствори со течен никотин за  
електронски цигари; артикли за пушачи,  
хартија за цигари, туби за цигари, филтери  
за цигари, конзерви за тутун, кутии за  
цигари, пепелници за пушачи, лулиња,  
џебни машинки за мотање на цигари,  
запалки за пушачи, кибрити

(111) **30547** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/526 (220) 18/05/2021

(181) 18/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА  
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ  
КУМАНОВО  
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово  
(540)

## PushHaler

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти

(111) **30548** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/537 (220) 20/05/2021

(181) 20/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за проектирање,  
изградба и трговија СТРУКТУРА  
КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје Бул.  
Партизански Одреди 154/1-11, 1000,  
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
Скопје  
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на професионално бизнис  
советување, обезбедување на бизнис  
информации, бизнис истражувања,  
консултативни услуги за раководење со  
бизнис, бизнис истражувања,  
консултативни услуги за раководење со  
бизнис, помош при комерцијалното или  
индустриското работење, економски  
предвидувања, советувања за управување  
со човечки ресурси, истражувања на  
пазарот, маркетинг истражувања,  
промовирање продажба, промовирање  
производи, огласување и рекламирање,  
огласни и рекламни материјали,  
дистрибуција на огласни и рекламни  
материјали, он-лајн рекламирање и



огласување на компјутерска мрежа, проучување на пазарот, секаков вид на рекламирање и промоција

кл. 37 градби, градежни работи, градежни услуги, градежни конструкции, надзор на градежни работи, надгледување на градежни проекти, изградба, информирање за градби, мебел, поправање на тапациран мебел, обновување на мебел, одржување мебел, производство на мебел, услуги на изнајмување алати или градежни материјали, поправки, инсталациски услуги, опрема за градење, односно услуги на враќање на кој било објект во добра состојба по застарување, (реставрација на постојните згради или други објекти, разни услуги на поправка како што од областите на електриката, апаратурата, инструментите, алатите итн

кл. 42 архитектура, архитектонски услуги, услуги на архитекти, услуги на проектирање, дизајнирање, инженерство, технички проекти, градежно советување, индустриски дизајн, архитектонски дизајн, урбанистички дизајн, структурен дизајн, пејзажен и хортикултурен дизајн, дизајн на електрични инсталации, внатрешно уредување, услуги на дизајнирање на внатрешно уредување (ентериер), графички дизајн, услуги на проектирање, изработка на проекти, геолошки истражувања

(111) **30549** (151) 21/03/2022  
 (210) ТМ 2021/538 (220) 20/05/2021  
 (181) 20/05/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје Бул. Партизански Одреди 154/1-11, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје  
 (540)

**STRUCTURA CONCEPT**

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 35 услуги на професионално бизнис советување, обезбедување на бизнис информации, бизнис истражувања, консултативни услуги за раководење со бизнис, бизнис истражувања, консултативни услуги за раководење со бизнис, помош при комерцијалното или индустриското работење, економски предвидувања, советувања за управување со човечки ресурси, истражувања на пазарот, маркетинг истражувања, промовирање продажба, промовирање производи, огласување и рекламирање, огласни и рекламни материјали, дистрибуција на огласни и рекламни материјали, он-лајн рекламирање и огласување на компјутерска мрежа, проучување на пазарот, секаков вид на рекламирање и промоција

кл. 37 градби, градежни работи, градежни услуги, градежни конструкции, надзор на градежни работи, надгледување на градежни проекти, изградба, информирање за градби, мебел, поправање на тапациран мебел, обновување на мебел, одржување мебел, производство на мебел, услуги на изнајмување алати или градежни материјали, поправки, инсталациски услуги, опрема за градење, односно услуги на враќање на кој било објект во добра состојба по застарување, (реставрација на постојните згради или други објекти, разни услуги на поправка како што од областите на електриката, апаратурата, инструментите, алатите итн

кл. 42 архитектура, архитектонски услуги,

услуги на архитекти, услуги на проектирање, дизајнирање, инженерство, технички проекти, градежно советување, индустриски дизајн, архитектонски дизајн, урбанистички дизајн, структурен дизајн, пејзажен и хортикултурен дизајн, дизајн на електрични инсталации, внатрешно уредување, услуги на дизајнирање на внатрешно уредување (ентериер), графички дизајн, услуги на прооектирање, изработка на проекти, геолошки истражувања

(111) **30550** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/549 (220) 25/05/2021  
(181) 25/05/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Васил Главинов бр. 3/10, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје  
(540)



(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 18 чанти, паричници, ремени  
кл. 25 облека, блузи, маици, јакни, елеци, панталони, сукњи, фустани, сетови, додатоци, кошули, блузони, џемпери, фармерки, кратки панталони, долна облека, костими за капење, палта, обувки, папучи, чевли, патики, сандали, капи, чорапи  
кл. 35 рекламирање; телевизиски реклами; рекламни текстови; огласување; компјутерско рекламирање преку интернет; собирање информации во

компјутерските бази на податоци; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба; пишување рекламни текстови; објавување на рекламни текстови; услуги на продажба на големо и мало со облека и обувки; онлајн продажба на големо и мало со облека и обувки; организирање и водење на работењето; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки; претставување на производите; плакати; собирање информации во компјутерските бази на податоци; дизајнирање рекламен материјал; водење на комерцијални работи; канцелариски работи; проучување на пазарот; односи со јавност; маркетинг

(111) **30543** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/554 (220) 26/05/2021  
(181) 26/05/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**  
**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје  
(540)

## **SÖDERGARDEN**

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 5 храна за бебиња, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба  
кл. 29 месо и производи од месо, риба и производи од риба, живина и производи од живина, дивеч и производи од дивеч, колбаси и сувомеснати производи, школки, не живи, морска храна, не жива, производи од морска храна, не живи; екстракти од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и овошје; во тегли, замрзнато,



сушено и зготвено овошје и зеленчук, гореспоменатите производи вклучувајќи и да се закиселени во сладок и/или кисел сос; производи направени од компир; желе; џем, мармалад, компоти, слатки намази кои се состојат од овошје и зеленчук; јајца, млеко и млечни производи, путер, сирење, производи од сирење, павлака, јогурт, кварк (quark), млеко во прав за храна, десерти од овошје, јаткасти плодови, јогурт, кварк (quark) и/или павлака; подготвени јаткасти плодови, мешавини од јаткасти плодови, мешавина од јаткасти плодови со сушено овошје; масти и масла за јадење; конезервирани супи, подготovski за правење супа, чорба; салати кои содржат главно месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; готови оброци кои се состојат претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; замрзната храна што се состои главно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; диететска храна, освен за медицински цели, што се состои претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; напитки од кафе, чај, какао и чоколадо; подготовки од кафе и какао за правење на алкохолни и безалкохолни пијалоци; брашно и препарати направени од житарки, житарки, мусли и производи од интегрални житарки; прехранбени тестенини, нудли и производи од нудли, пица и производи од пица; суши; леб, отворени сендвичи, сендвичи, слатки и слаткарски производи, слаткарски производи од шеќер, чоколадо и производи од чоколадо; мраз што се јаде; пудинзи; мед, меласа; квасец,

прашок за печиво, нишесте за храна; сол; сенф; мајонез, кечап; оцет, сосеви (мирудии), преливи за салата; зачини, екстракти од зачини, сушени билки; ароми за храна, освен есенцијални масла; готови оброци кои се состојат претежно од препарати направени од житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или слаткарски производи; замрзната храна која се состои главно од препарати од житарки, прехранбени тестенини, нудли, ориз, леб, печени производи и/или слаткарски производи; диететска храна, освен за медицинска употреба, која се состои главно од препарати од житарки, прехранбени тестенини, нудли, ориз, леб, печени производи и/или слаткарски производи; намази базирани на чоколадо кои содржат јаткасти плодови

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; јаткасти плодови [овошје]; семки, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; производи од сламена подлога за животни  
кл. 32 пиво, безалкохолно пиво, диетално пиво, мешани пијалоци од пиво; минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; лимонада; пијалоци од овошје и џусеви од овошје; џус од зеленчук; смути; сирупи и други препарати за правење пијалоци

(111) **30544** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/556 (220) 26/05/2021  
(181) 26/05/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**  
**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

## Cimarosa

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво);  
вино; пенливи вина; вина со низок процент  
на алкохол; пунч од вино; пијалоци кои  
содржат вино [шприцери]

(111) **30531** (151) 15/03/2022

(210) ТМ 2021/557 (220) 26/05/2021

(181) 26/05/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,  
DE**

(740) Друштво за застапување од областа  
на индустриската сопственост ЖИВКО  
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје  
(540)

## Formil

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за перење алишта;  
препарати за белење; производи за  
светнување; смеси за полирање;  
препарати за вадење мрсни дамки;  
абразивни препарати; прашок за перење;  
препарати за чистење ткаенини; сапун за  
перење алишта

(111) **30473** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/635 (220) 08/06/2021

(181) 08/06/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги БМ  
ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје**  
**ул.8-ма Ударна Бригада бр. 20Б, Скопје,  
МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите,  
кибрити

кл. 35 огласување; водење на работење;  
управување со работи; канцелариски  
работи; рекламирање, рекламен  
материјал, маркетинг и промотивен  
материјал; малопродажба или  
големопродажба на тутун, цигари,  
цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари  
поврзани со истите; лулиња, секачи,  
пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,  
кутии, пакувања, футроли, опаковки,  
торбички и други пушачки реквизити;  
услуги на клубови и нивните членови за  
комерцијални, промотивни, рекламни  
цели; онлајн услуги за малопродажба  
големопродажба на тутун, цигари,  
цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари  
поврзани со истите; лулиња, секачи,  
пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,  
кутии, пакувања, футроли, опаковки и  
други пушачки реквизити

кл. 39 транспортни услуги; пакување и  
складирање стока; организирање  
патувања; складирање, испорака и  
транспорт на тутун, цигари, цигарилоси,  
пури, додатоци и акцесоари поврзани со  
истите; лулиња, секачи, пепелници,  
запалки, кибрити, хјумидори, кутии,  
пакувања, футроли, опаковки, торбички и  
други пушачки реквизити

кл. 41 ноќни клубови, фанклубови  
(членски клубови), клуб на пушачи

(111) **30474**

(151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/636 (220) 08/06/2021

(181) 08/06/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги БМ ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје**  
ул.8-ма Ударна Бригада бр. 20Б, Скопје,  
МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -  
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов  
бр. 75, 1000 Скопје

(540)

### BM CIGAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите,  
кибрити

кл. 35 огласување; водење на работење;  
управување со работи; канцелариски  
работи; рекламирање, рекламен  
материјал, маркетинг и промотивен  
материјал; малопродажба или  
големопродажба на тутун, цигари,  
цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари  
поврзани со истите; лулиња, секачи,  
пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,  
кутии, пакувања, футроли, опаковки,  
торбички и други пушачки реквизити;  
услуги на клубови и нивните членови за  
комерцијални, промотивни, рекламни  
цели; онлајн услуги за малопродажба  
големопродажба на тутун, цигари,  
цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари  
поврзани со истите; лулиња, секачи,  
пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,  
кутии, пакувања, футроли, опаковки и  
други пушачки реквизити

кл. 39 транспортни услуги; пакување и  
складирање стока; организирање  
патувања; складирање, испорака и  
транспорт на тутун, цигари, цигарилоси,  
пури, додатоци и акцесоари поврзани со  
истите; лулиња, секачи, пепелници,  
запалки, кибрити, хјумидори, кутии,

пакувања, футроли, опаковки, торбички и  
други пушачки реквизити

кл. 41 ноќни клубови, фанклубови  
(членски клубови), клуб на пушачи

(111) **30510** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/655 (220) 11/06/2021

(181) 11/06/2031

(450) 31/03/2022

(732) **МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,  
1400, Велес, МК**

(540)



(591) зелена, жолта, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 ѓубрива

кл. 42 лабораториски услуги

кл. 44 хортикултура

(111) **30511** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/656 (220) 11/06/2021

(181) 11/06/2031

(450) 31/03/2022

(732) **МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,  
1400, Велес, МК**

(540)

### МАКФЕРТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 ѓубрива

кл. 42 лабораториски услуги

кл. 44 хортикултура

(111) **30513** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/657 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,  
 1400, Велес, МК**  
 (540)

## ЦВЕТОЛ

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 1 ѓубрива  
 кл. 42 лабораториски услуги  
 кл. 44 хортикултура

(111) **30515** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/658 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,  
 1400, Велес, МК**  
 (540)

## ЛИСТОЛ

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 1 ѓубрива  
 кл. 42 лабораториски услуги  
 кл. 44 хортикултура

(111) **30516** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/659 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,  
 1400, Велес, МК**  
 (540)

## ЛИМОНФЕРТ


(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 1 ѓубрива  
 кл. 42 лабораториски услуги  
 кл. 44 хортикултура

(111) **30491** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/660 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **Друштво за информатички услуги,  
 телекомуникации и маркетинг ПОРТАЛ  
 ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје ул. Јордан  
 Мијалков бр. 62, Скопје, МК**  
 (540)



(591) црна, виолетова, темно и светло  
 сина  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 38 телекомуникации

(111) **30492** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/661 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **Приватна здравствена установа-  
 поликлиника со ординации од  
 специјалистичко-консултативната  
 здравствена заштита НЕУРОМЕДИКА  
 Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62,  
 Скопје, МК**  
 (540)



(591) црна, жолта  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 44 медицински услуги

(111) **30493** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/662 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022


(732) **Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62, МК**  
 (540)



(591) жолта, црна, сива  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 44 медицински услуги

(111) **30494** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/663 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62, МК**  
 (540)



(591) жолта, црна, сива  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 44 медицински услуги

(111) **30495** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/664 (220) 11/06/2021  
 (181) 11/06/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Приватна здравствена установа-поликлиника со ординации од примарната здравствена заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА**

**Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62, Скопје, МК**  
 (540)



(591) црна, жолта  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 44 медицински услуги

(111) **30475** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/678 (220) 17/06/2021  
 (181) 17/06/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово, Скопје, МК**  
 (540)



(591) бела, црна  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити  
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на производи за пушачите

(111) **30469** (151) 17/03/2022  
 (210) ТМ 2021/695 (220) 22/06/2021  
 (181) 22/06/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Димитар Митевски ул. Вера Јоциќ бр. 16-48, Скопје, МК**  
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000, Скопје  
 (540)



(591) розова, виолетова, жолта, бела  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 29 екстракти од месо; виршли;  
 подготвени производи од месо;свинско  
 месо;крокети; чипс од компири  
 кл. 30 сендвичи  
 кл. 43 ресторани;ресторани со  
 самопослужување;служење храна и  
 пијалаци;снек-барови

(111) **30476** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/741 (220) 01/07/2021  
 (181) 01/07/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **СТАЈЛИНГ ПРОФЕСИОНАЛ**  
**ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Лепенец**  
**1409/29, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје  
 (540)

**ArganOil NANO SHOT**

(591) сина, бела  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 8 направи за третирање на коса,  
 инструменти за третирање на коса,  
 електрични и неелектрични  
 кл. 9 апарат за нега на коса со примена на  
 нано технологија  
 кл. 43 услуги на фризерски и козметички  
 салони за третмани на коса

(111) **30477** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/752 (220) 08/07/2021  
 (181) 08/07/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Прехранбена индустрија**  
**ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр.**  
**23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје  
 (540)

**CAKEUP**

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 30 производи од тесто и слатки,  
 колачиња, колачиња со чоколадно  
 полнење, тортички - мафини, кекси,  
 прехранбени производи кои содржат какао  
 како главна состојка, тортички со крем,  
 слаткарски проиаводи

(111) **30478** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/753 (220) 08/07/2021  
 (181) 08/07/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **FMC Agricultural Caribe Industries,**  
**Ltd. Clarendon House, 2 Church Street,**  
**Hamilton, HM11, BM**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје  
 (540)

**OMNERA**

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 5 пестициди; хербициди

(111) **30479** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/754 (220) 08/07/2021  
 (181) 08/07/2031  
 (450) 31/03/2022

(732) **Спортско здружение РАКОМЕТЕН**  
**КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје Булевар**  
**„Александар Македонски“ бр. 12, 1000,**  
**Скопје, МК**  
 (540)





(591) сина, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 дресови (облека); маици со кратки ракави; облека; обувки; спортски дресови; спортски обувки; ракавици (облека); спортски трегер-маици; штитници од пот  
кл. 35 деловно управување на спортисти; рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг

кл. 41 изнајмување спортски терени; изнајмување стадиони; обезбедување спортска опрема; обука (тренирање); организирање време на спортски натпревари; организирање спортски натпревари; организирање натпревари (образование или забава); продавање билети (забава); услуги на спортски кампови; забава; обезбедување спортски информации; спортски услуги; спортски активности; услуги за спортско образование; едуцирање на спортисти; организирање спортски настани; услуги на спортски клуб; услуги поврзани со спортски вести; спортски и културни активности

(111) **30480** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/755 (220) 08/07/2021

(181) 08/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) Спортско здружение **РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје Булевар „Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(540)

## РК АЛКАЛОИД СКОПЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 дресови (облека); маици со кратки ракави; облека; обувки; спортски дресови; спортски обувки; ракавици (облека); спортски трегер-маици; штитници од пот  
кл. 35 деловно управување на спортисти; рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг

кл. 41 изнајмување спортски терени; изнајмување стадиони; обезбедување спортска опрема; обука (тренирање); организирање време на спортски натпревари; организирање спортски натпревари; организирање натпревари (образование или забава); продавање билети (забава); услуги на спортски кампови; забава; обезбедување спортски информации; спортски услуги; спортски активности; услуги за спортско образование; едуцирање на спортисти; организирање спортски настани; услуги на спортски клуб; услуги поврзани со спортски вести; спортски и културни активности

(111) **30481** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/756 (220) 08/07/2021

(181) 08/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) Спортско здружение **РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје Булевар „Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



## РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД СКОПЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 дресови (облека); маици со кратки ракави; облека; обувки; спортски дресови; спортски обувки; ракавици (облека); спортски трегер-маици; штитници од пот  
кл. 35 деловно управување на спортисти; рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг  
кл. 41 изнајмување спортски терени; изнајмување стадиони; обезбедување спортска опрема; обука (тренирање); организирање време на спортски натпревари; организирање спортски натпревари; организирање натпревари (образование или забава); продавање билети (забава); услуги на спортски кампови; забава; обезбедување спортски информации; спортски услуги; спортски активности; услуги за спортско образование; едуцирање на спортисти; организирање спортски настани; услуги на спортски клуб; услуги поврзани со спортски вести; спортски и културни активности

(111) **30482** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/757 (220) 08/07/2021

(181) 08/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No. 168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје  
(540)

### OriginOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оперативни системи за мобилни телефони, паметни телефони, паметни часовници, паметни очила, таблет компјутери, лаптоп компјутери, компјутери, паметни телевизори и паметни звучници; софтвер за оперативен систем за мобилни телефони, паметни телефони, паметни часовници, паметни очила, таблет компјутери, лаптоп компјутери, компјутери, паметни телевизори и паметни звучници

(111) **30483** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/758 (220) 09/07/2021

(181) 09/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул.****Аминта Трети бр. 1, Скопје, МК**

(540)

### EOS ITech

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер  
кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]  
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемотавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на трговските посредници со акции и имот; услуги поврзани со монетарните работи што се одвиваат со посредство на посредници; услуги поврзани со издавањето патнички чекови и кредитни

писма

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30484** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/759 (220) 09/07/2021

(181) 09/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул.**

**Аминта Трети бр. 1, Скопје, МК**

(540)

## EOS iTech

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер

кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]  
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемодавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на трговските посредници со акции и имот; услуги поврзани со монетарните работи што се одвиваат со посредство на посредници; услуги поврзани со

издавањето патнички чекови и кредитни

писма

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30485** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/760 (220) 09/07/2021

(181) 09/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул.**

**Аминта Трети бр. 1, Скопје, МК**

(540)

## EOS ИТек

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер

кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]  
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемодавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на трговските посредници со акции и имот; услуги поврзани со монетарните работи што се одвиваат со посредство на



посредници; услуги поврзани со издавањето патнички чекови и кредитни писма  
 кл. 38 телекомуникации  
 кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе  
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер  
 кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30486** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/761 (220) 09/07/2021  
 (181) 09/07/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул. Аминта Трети бр. 1, Скопје, МК**  
 (540)

### EOS иТек

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер  
 кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]  
 кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемодавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на трговските посредници со акции и имот; услуги поврзани со монетарните работи

што се одвиваат со посредство на посредници; услуги поврзани со издавањето патнички чекови и кредитни писма  
 кл. 38 телекомуникации  
 кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе  
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер  
 кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30487** (151) 18/03/2022  
 (210) ТМ 2021/762 (220) 09/07/2021  
 (181) 09/07/2031  
 (450) 31/03/2022  
 (732) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул. Аминта Трети бр. 1, Скопје, МК**  
 (540)

### ЕОС ИТек

(551) индивидуална  
 (510, 511)  
 кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер  
 кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]  
 кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемодавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на трговските посредници со акции и имот;

услуги поврзани со монетарните работи што се одвиваат со посредство на посредници; услуги поврзани со издавањето патнички чекови и кредитни писма

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30488** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/763 (220) 09/07/2021

(181) 09/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул.**

**Аминта Трети бр. 1, Скопје, МК**

(540)

### **ЕОС иТек**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер

кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемодавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на

трговските посредници со акции и имот; услуги поврзани со монетарните работи што се одвиваат со посредство на посредници; услуги поврзани со издавањето патнички чекови и кредитни писма

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **30558** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/765 (220) 12/07/2021

(181) 12/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş., Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156, Sancaktepe, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

### **Tiopram**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30559** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/772 (220) 13/07/2021

(181) 13/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

**LEPTICAP**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **30489** (151) 18/03/2022


(210) ТМ 2021/786 (220) 15/07/2021

(181) 15/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје**  
бул. Св. Климент Охридски бр.  
15/приземје, Скопје, МК

(540)



(591) тиркизна, бела, розева, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

(111) **30490** (151) 18/03/2022

(210) ТМ 2021/786 (220) 15/07/2021

(181) 15/07/2031

(450) 31/03/2022

(732) **НАТУРА ТЕРАПИ ДОО Скопје бул.**  
**Св. Климент Охридски бр. 15/приземје,**  
**Скопје, МК**

(540)



(591) бела, зелена, светло виолетова,  
темно виолетова, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

(111) **30553** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/905 (220) 02/09/2021

(181) 02/09/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Gap (ITM) Inc. 2 Folsom Street, San**  
**Francisco, CA 94105, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.  
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

**GAP**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, поморски, истражувачки,  
навигациски, геодетски, електрични,  
фотографски, кинематографски,  
аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни,  
сигнализациски, детектирачки, тестирачки,  
инспекциски, спасувачки и наставни  
апарати и инструменти; апарати и  
инструменти за спроведување,  
вклучување, трансформирање,  
акумулирање, регулирање или  
контролирање на дистрибуцијата или  
употребата на електричната енергија;  
апарати и инструменти за снимање,  
пренос, репродукција или обработка на  
звук, слики или податоци; снимени и  
превземачки медиуми, компјутерски

софтвер, празни дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар; нумерички и магнетни носачи на податоци, фонографски записи, касети и компакт дискови, футроли и навлаки за мобилни телефони, преносни медиа плеери, слушалки; компјутери и опрема за обработка на податоци; софтвер, компјутерски мемории, модеми; видео дискови, оптички и нумерички дискови, тастатури, компјутерски терминали, екрани, компјутерски печатачи; телематски апарати; картички за лојалност, имено, електронски картички што се користат во врска со програми за наградување лојалност на клиенти, превземачки електронски брошури, заштитна облека, обувки, капи, шлемови, ракавици, ремени и очила; патни адаптери; очила за сонце и оптички рамки; торби за лаптоп; очила; магнетно кодирани кредитни картички; футроли за персонални дигитални асистенти; футроли за таблети; слушалки и слушалки со микрофон вклучително безжични слушалки и слушалки со микрофон; заштитни маски; заштитни маски за лице за спречување на несреќа или повреда; ланчиња за очила; врвки за очила; футроли за очила; електрични брави; мерни лажици, мерни чаши; кујнски тајмери; футроли за лаптопи; футроли за подлоги за допир (електронски); футроли за електронски бележници; компјутерски додатоци

(111) **30554** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/907 (220) 03/09/2021  
(181) 03/09/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Драган Живковиќ and Сашо Орданоски ул. Црнице бр. 13, Скопје, МК and ул. Дебарца бр. 74/1-3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје  
(540)

## UTRINSKI BRIFING

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 16 печатени материјали, печатени публикации, весници, магазини, каталози, брошури, постери, летоци, списанија, периодични публикации, часописи  
кл. 35 рекламирање (огласување), рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламирање преку радио, рекламирање преку интернет и сите други неспоменати облици на рекламирање, водење на работењето, управување со работата, комуникациски медиуми  
кл. 38 емитување на кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; информации од областа на телекомуникациите; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување (телешопинг); повикување (радиотелефонски или други средства за електронска комуникација); радиопрограми (емитување радио програми); телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите); телекомуникациски услуги; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери





кл. 41 едукативни и забавни услуги, услуги на организирање на едукативни настани, културни активности, планирање, он-лајн публикување, организирање на програми за обуки на млади, пишување на текстови што не се рекламни текстови, објавување на текстови што не се рекламни текстови, радио и телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), радио и телевизиски апарати(изнајмување радио и телевизиски апарати), образовни услуги, он-лајн публикување електронски текстови и списанија, услуги на објавување вести, портали, блогови

(111) **30555** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/908 (220) 03/09/2021  
(181) 03/09/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Драган Живковиќ and Сашо  
Орданоски ул. Црниче бр. 13, Скопје,  
МК and ул. Дебарца бр. 74/1-3, Скопје,  
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
Скопје

(540)

### **УТРИНСКИ БРИФИНГ**

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 16 печатени материјали, печатени публикации, весници, магазини, каталози, брошури, постери, летоци, списанија, периодични публикации, часописи  
кл. 35 рекламирање (огласување), рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламирање преку радио, рекламирање преку интернет и сите други неспоменати облици на рекламирање, водење на работењето, управување со работата, комуникациски медиуми

кл. 38 емитување на кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; информации од областа на телекомуникациите; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување (телешопинг); повикување (радиотелефонски или други средства за електронска комуникација); радиопрограми (емитување радио програми); телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите); телекомуникациски услуги; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери

кл. 41 едукативни и забавни услуги, услуги на организирање на едукативни настани, културни активности, планирање, он-лајн публикување, организирање на програми за обуки на млади, пишување на текстови што не се рекламни текстови, објавување на текстови што не се рекламни текстови, радио и телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), радио и телевизиски апарати(изнајмување радио и телевизиски апарати), образовни услуги, он-лајн публикување електронски текстови и списанија, услуги на објавување вести, портали, блогови

(111) **30556** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/913 (220) 07/09/2021  
(181) 07/09/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI  
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR  
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-  
shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.  
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје  
(540)

### **LM350h**

(551) индивидуална  
(510, 511)



кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) **30557** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/923 (220) 09/09/2021  
(181) 09/09/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 10001 New York, New York, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

## HBO MAX

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 9 мобилни софтверски апликации кои може да се преземат (симнат) за употреба при испорака и дистрибуција на аудио, видео и мултимедијални забавни содржини вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки

кл. 38 мобилни медиумски услуги во вид на електронски пренос, емитување и испорака на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина, вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки со помош на интернет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи

кл. 41 услуги за забава, во вид на давање забавни програми и содржини, имено, филмови, телевизиски програми, видео клипови, графика и информации поврзани со филмови и телевизиски програми во областите на комедијата, драма, акција, различни (посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, тековни (актуелни) настани и забавни вести, документарни и анимирани, преку интернет, електронски комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и безжични комуникациски мрежи;

интерактивна онлајн забава во вид на веб-сајт што содржи фотографски, видео, аудио и прозни презентации, видео клипови и други мултимедијални материјали кои може да се преземат (симнат) кои се однесуваат на филмови и телевизиски програми во областите на комедијата, драма, акција, различни (посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, тековни (актуелни) настани и забавни вести, документарни и анимација

(111) **30568** (151) 18/03/2022  
(210) ТМ 2021/926 (220) 13/09/2021  
(181) 13/09/2031  
(450) 31/03/2022

(732) **Јакупи Авни; Jakupi Avni с.Горно Свиларе, Сарај; fsh.Svilare e Epërme, Saraj, Скопје;Shkup, МК** (540)



(591) бела, црна, златна; e bardhë, ezeze, e artë

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; reklamimi; drejtimin e një biznesi; menaxhimi i biznesit; punë zyre

кл. 41 подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; përgatitje evenimente; argëtuese; aktivitete sportive dhe kulturore  
кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци; привремено сместување; shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) **30560** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/936 (220) 14/09/2021

(181) 14/09/2031

(450) 31/03/2022

(732) **КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.**  
**СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје,**  
**МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
Скопје  
(540)



**ПОЛЕСНО**  
**Е ЗАЕДНО**

(591) зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни  
картички, магнетни картички, платежни  
картички, картички за пристап, картички со  
интегрирани кола и смарт картички,  
компјутерски софтвер; автоматски  
благајни за депонирање, повлекување или  
трансфер на парични средства [АТМ]

кл. 16 канцелариски материјали; брошури;  
билтени; периодични публикации;  
весници; печатени материјали; печатени  
публикации; печатени формулари и  
обрасци; печати; печати [жигови,  
отпечатоци]; плика [канцелариски  
материјали]; чековни книшки, печатени  
банковни формулари; постери; регистар  
[главни книги]; регистри; списанија  
кл. 35 рекламирање (огласување),  
телевизиско рекламирање, рекламирање  
преку интернет и сите останати видови  
рекламирање, водење на работењето,  
управување со работата, канцелариски  
работи; бизнис администрација; бизнис  
консултации; бизнис информации или  
побарувања

кл. 36 банкарство; банкарско работење;  
финансиски работи; монетарни работи;  
работи поврзани со недвижен имот;  
финансиски трансакции; електронски

пренос на средства; финансиско  
управување; финансиско спонзорирање;  
кредитни бироа; агенции за наплата на  
долгови; финансиски анализи; финансиски  
информации; советување во врска со  
финансии; финансиски услуги;  
обезбедување финансиски информации  
преку интернет; пренесување средства  
(електронско пренесување средства);  
банкарски трансакции од дома; банкарски  
служби за дебитни картички; гаранции за  
осигурување; гаранции за животно  
осигурување; осигурителни консултации;  
штедни банки; издавање кредитни  
картички; служби за кредитни картички;  
услуги за кредитни картички; услуги за  
дебитни картички; услуги за осигурителни  
гаранции; заеднички фондови; финансиски  
консултантски услуги; вреднување на  
недвижен имот; менаџмент со недвижен  
имот; берзански котирања; брокерство со  
хартии од вредност; осигурително  
брокерство; систем за плаќање на рати;  
депозити на вредности; издавање  
патнички чекови; штедни банки;  
финансиски проценки (осигурување,  
банкарско работење, недвижен имот);  
осигурителни информации; директно  
банкарство; капитални инвестиции;  
размена на пари; монетарни трансакции;  
отплата на кредити; плаќање средства;  
кредити (финансирање); давање под наем  
врз основа на хартии од вредност; услуги  
за верификација на чекови; финансиски и  
банкарски менаџмент; истражување и  
прогнозирање на финансиските пазари и  
на менаџментот со преносливи хартии од  
вредност

(111) **30561**

(151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/937

(220) 14/09/2021

(181) 14/09/2031

(450) 31/03/2022

**(732) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.  
СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје,  
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни  
картички, магнетни картички, платежни  
картички, картички за пристап, картички со  
интегрирани кола и смарт картички,  
компјутерски софтвер; автоматски  
благајни за депонирање, повлекување или  
трансфер на парични средства [АТМ]

кл. 16 канцелариски материјали; брошури;  
билтени; периодични публикации;  
весници; печатени материјали; печатени  
публикации; печатени формулари и  
обрасци; печати; печати [жигови,  
отпечатоци]; плика [канцелариски  
материјали]; чековни книшки, печатени  
банковни формулари; постери; регистар  
[главни книги]; регистри; списанија  
кл. 35 рекламирање (огласување),  
телевизиско рекламирање, рекламирање  
преку интернет и сите останати видови  
рекламирање, водење на работењето,  
управување со работата, канцелариски  
работи; бизнис администрација; бизнис  
консултации; бизнис информации или  
побарувања

кл. 36 банкарство; банкарско работење;  
финансиски работи; монетарни работи;  
работи поврзани со недвижен имот;  
финансиски трансакции; електронски  
пренос на средства; финансиско  
управување; финансиско спонзорирање;

кредитни бироа; агенции за наплата на  
долгови; финансиски анализи; финансиски  
информации; советување во врска со  
финансии; финансиски услуги;  
обезбедување финансиски информации  
преку интернет; пренесување средства  
(електронско пренесување средства);  
банкарски трансакции од дома; банкарски  
служби за дебитни картички; гаранции за  
осигурување; гаранции за животно  
осигурување; осигурителни консултации;  
штедни банки; издавање кредитни  
картички; служби за кредитни картички;  
услуги за кредитни картички; услуги за  
дебитни картички; услуги за осигурителни  
гаранции; заеднички фондови; финансиски  
консултантски услуги; вреднување на  
недвижен имот; менаџмент со недвижен  
имот; берзански котирања; брокерство со  
хартии од вредност; осигурително  
брокерство; систем за плаќање на рати;  
депозити на вредности; издавање  
патнички чекови; штедни банки;  
финансиски проценки (осигурување,  
банкарско работење, недвижен имот);  
осигурителни информации; директно  
банкарство; капитални инвестиции;  
размена на пари; монетарни трансакции;  
отплата на кредити; плаќање средства;  
кредити (финансирање); давање под наем  
врз основа на хартии од вредност; услуги  
за верификација на чекови; финансиски и  
банкарски менаџмент; истражување и  
прогнозирање на финансиските пазари и  
на менаџментот со преносливи хартии од  
вредност

(111) **30562** (151) 21/03/2022  
(210) ТМ 2021/938 (220) 14/09/2021  
(181) 14/09/2031  
(450) 31/03/2022

**(732) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА****А.Д.СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3,  
Скопје, МК**(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
Скопје

(540)

**ПОЛЕСНО  
Е ЗАЕДНО**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер; автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [ATM]  
 кл. 16 канцелариски материјали; брошури; билтени; периодични публикации; весници; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати [жигови, отпечатоци]; плика [канцелариски материјали]; чековни книшки, печатени банковни формулари; постери; регистар [главни книги]; регистри; списанија  
 кл. 35 рекламирање (огласување), телевизиско рекламирање, рекламирање преку интернет и сите останати видови рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања

кл. 36 банкарство; банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; финансиско управување; финансиско спонзорирање; кредитни бироа; агенции за наплата на

долгови; финансиски анализи; финансиски информации; советување во врска со финансии; финансиски услуги; обезбедување финансиски информации преку интернет; пренесување средства (електронско пренесување средства); банкарски трансакции од дома; банкарски служби за дебитни картички; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; издавање кредитни картички; служби за кредитни картички; услуги за кредитни картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови; финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиски проценки (осигурување, банкарско работење, недвижен имот); осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; монетарни трансакции; отплата на кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; услуги за верификација на чекови; финансиски и банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност

(111) **30563**

(151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/939

(220) 14/09/2021

(181) 14/09/2031

(450) 31/03/2022

**(732) Друштво за трговија и услуги  
КАЛИНА ТТ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје  
Булевар Кочо Рацин бр. 42, Скопје, МК**

(540)

**КАЛИНА**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, готова облека (конфекциска облека)

(111) **30564** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/942 (220) 16/09/2021

(181) 16/09/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**  
**Akpınar Mah.OsmangaziCad. No:156,**  
**34885 Sancaktepe, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,  
Скопје

(540)

**Vetria**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30565** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/944 (220) 16/09/2021

(181) 16/09/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Allied Beverages Adriatic d.o.o.**  
**Batajniki drum 18, 11080 Zemun,**  
**Belgrade, RS**

(740) Друштво за застапување од областа  
на индустриската сопственост ЖИВКО  
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)



(591) бела, розева, сива и сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други препарати за правење напитки

(111) **30566** (151) 21/03/2022

(210) ТМ 2021/945 (220) 16/09/2021

(181) 16/09/2031

(450) 31/03/2022

(732) **Allied Beverages Adriatic d.o.o.**  
**Batajniki drum 18, 11080 Zemun,**  
**Belgrade, RS**

(740) Друштво за застапување од областа  
на индустриската сопственост ЖИВКО  
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)



(591) бела, сина и сите нијанси на зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други препарати за правење напитки



**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE  
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

| (510) | (111) |
|-------|-------|
| 1     | 30510 |
| 1     | 30511 |
| 1     | 30513 |
| 1     | 30515 |
| 1     | 30516 |
| 3     | 30498 |
| 3     | 30509 |
| 3     | 30514 |
| 3     | 30517 |
| 3     | 30531 |
| 3     | 30532 |
| 5     | 30478 |
| 5     | 30489 |
| 5     | 30490 |
| 5     | 30496 |
| 5     | 30497 |
| 5     | 30499 |
| 5     | 30504 |
| 5     | 30505 |
| 5     | 30509 |
| 5     | 30514 |
| 5     | 30518 |
| 5     | 30521 |
| 5     | 30524 |
| 5     | 30532 |
| 5     | 30535 |
| 5     | 30538 |
| 5     | 30539 |
| 5     | 30543 |
| 5     | 30558 |
| 5     | 30559 |
| 5     | 30564 |
| 7     | 30519 |
| 7     | 30536 |
| 8     | 30476 |

|    |       |
|----|-------|
| 9  | 30476 |
| 9  | 30482 |
| 9  | 30483 |
| 9  | 30484 |
| 9  | 30485 |
| 9  | 30486 |
| 9  | 30487 |
| 9  | 30488 |
| 9  | 30530 |
| 9  | 30533 |
| 9  | 30545 |
| 9  | 30553 |
| 9  | 30557 |
| 9  | 30560 |
| 9  | 30561 |
| 9  | 30562 |
| 10 | 30547 |
| 12 | 30556 |
| 16 | 30509 |
| 16 | 30514 |
| 16 | 30530 |
| 16 | 30554 |
| 16 | 30555 |
| 16 | 30560 |
| 16 | 30561 |
| 16 | 30562 |
| 17 | 30519 |
| 18 | 30550 |
| 21 | 30532 |
| 24 | 30523 |
| 25 | 30479 |
| 25 | 30480 |
| 25 | 30481 |
| 25 | 30523 |
| 25 | 30540 |

|    |       |
|----|-------|
| 25 | 30542 |
| 25 | 30550 |
| 25 | 30563 |
| 26 | 30542 |
| 28 | 30503 |
| 28 | 30540 |
| 28 | 30541 |
| 29 | 30468 |
| 29 | 30469 |
| 29 | 30470 |
| 29 | 30471 |
| 29 | 30472 |
| 29 | 30512 |
| 29 | 30514 |
| 29 | 30527 |
| 29 | 30543 |
| 30 | 30469 |
| 30 | 30477 |
| 30 | 30512 |
| 30 | 30514 |
| 30 | 30520 |
| 30 | 30522 |
| 30 | 30525 |
| 30 | 30528 |
| 30 | 30534 |
| 30 | 30543 |
| 31 | 30468 |
| 31 | 30469 |
| 31 | 30512 |
| 31 | 30514 |
| 31 | 30543 |
| 32 | 30469 |
| 32 | 30514 |
| 32 | 30522 |
| 32 | 30537 |

|    |       |
|----|-------|
| 32 | 30543 |
| 32 | 30565 |
| 32 | 30566 |
| 33 | 30469 |
| 33 | 30506 |
| 33 | 30507 |
| 33 | 30508 |
| 33 | 30514 |
| 33 | 30544 |
| 33 | 30567 |
| 34 | 30473 |
| 34 | 30474 |
| 34 | 30475 |
| 34 | 30500 |
| 34 | 30501 |
| 34 | 30502 |
| 34 | 30546 |
| 35 | 30470 |
| 35 | 30471 |
| 35 | 30472 |
| 35 | 30473 |
| 35 | 30474 |
| 35 | 30475 |
| 35 | 30479 |
| 35 | 30480 |
| 35 | 30481 |
| 35 | 30483 |
| 35 | 30484 |
| 35 | 30485 |
| 35 | 30486 |
| 35 | 30487 |
| 35 | 30488 |
| 35 | 30519 |
| 35 | 30520 |
| 35 | 30523 |





|    |       |
|----|-------|
| 35 | 30529 |
| 35 | 30540 |
| 35 | 30542 |
| 35 | 30548 |
| 35 | 30549 |
| 35 | 30550 |
| 35 | 30552 |
| 35 | 30554 |
| 35 | 30555 |
| 35 | 30560 |
| 35 | 30561 |
| 35 | 30562 |
| 35 | 30568 |
| 36 | 30483 |
| 36 | 30484 |
| 36 | 30485 |
| 36 | 30486 |
| 36 | 30487 |
| 36 | 30488 |
| 36 | 30560 |
| 36 | 30561 |
| 36 | 30562 |
| 37 | 30533 |
| 37 | 30548 |
| 37 | 30549 |

|    |       |
|----|-------|
| 38 | 30483 |
| 38 | 30484 |
| 38 | 30485 |
| 38 | 30486 |
| 38 | 30487 |
| 38 | 30488 |
| 38 | 30491 |
| 38 | 30529 |
| 38 | 30545 |
| 38 | 30554 |
| 38 | 30555 |
| 38 | 30557 |
| 39 | 30473 |
| 39 | 30474 |
| 39 | 30528 |
| 39 | 30552 |
| 40 | 30469 |
| 41 | 30473 |
| 41 | 30474 |
| 41 | 30479 |
| 41 | 30480 |
| 41 | 30481 |
| 41 | 30483 |
| 41 | 30484 |
| 41 | 30485 |

|    |       |
|----|-------|
| 41 | 30486 |
| 41 | 30487 |
| 41 | 30488 |
| 41 | 30503 |
| 41 | 30526 |
| 41 | 30529 |
| 41 | 30545 |
| 41 | 30554 |
| 41 | 30555 |
| 41 | 30557 |
| 41 | 30568 |
| 42 | 30483 |
| 42 | 30484 |
| 42 | 30485 |
| 42 | 30486 |
| 42 | 30487 |
| 42 | 30488 |
| 42 | 30503 |
| 42 | 30510 |
| 42 | 30511 |
| 42 | 30513 |
| 42 | 30515 |
| 42 | 30516 |
| 42 | 30530 |
| 42 | 30533 |

|    |       |
|----|-------|
| 42 | 30548 |
| 42 | 30549 |
| 42 | 30552 |
| 43 | 30469 |
| 43 | 30476 |
| 43 | 30526 |
| 43 | 30528 |
| 43 | 30568 |
| 44 | 30492 |
| 44 | 30493 |
| 44 | 30494 |
| 44 | 30495 |
| 44 | 30510 |
| 44 | 30511 |
| 44 | 30513 |
| 44 | 30515 |
| 44 | 30516 |
| 44 | 30551 |
| 45 | 30483 |
| 45 | 30484 |
| 45 | 30485 |
| 45 | 30486 |
| 45 | 30487 |
| 45 | 30488 |





## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

| (732)                                                                      | (111) | (210)          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED                              | 30522 | MK/T/2021/0320 |
| Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi                         | 30538 | MK/T/2021/0501 |
| Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi                         | 30539 | MK/T/2021/0502 |
| Acer Incorporated                                                          | 30536 | MK/T/2021/0498 |
| Allied Beverages Adriatic d.o.o.                                           | 30565 | MK/T/2021/0944 |
| Allied Beverages Adriatic d.o.o.                                           | 30566 | MK/T/2021/0945 |
| Biofarma İlaç San ve Tic. A.Ş.                                             | 30558 | MK/T/2021/0765 |
| Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.                                       | 30564 | MK/T/2021/0942 |
| CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC                                            | 30500 | MK/T/2021/0276 |
| CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC                                            | 30501 | MK/T/2021/0277 |
| CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC                                            | 30502 | MK/T/2021/0278 |
| Dell Inc.                                                                  | 30533 | MK/T/2021/0496 |
| Energy Beverages LLC                                                       | 30537 | MK/T/2021/0499 |
| FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd.                                   | 30478 | MK/T/2021/0753 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.                                  | 30527 | MK/T/2021/0233 |
| Gap (ITM) Inc.                                                             | 30553 | MK/T/2021/0905 |
| Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac                       | 30504 | MK/T/2021/0283 |
| Home Box Office, Inc.                                                      | 30557 | MK/T/2021/0923 |
| Lidl Stiftung & Co. KG                                                     | 30468 | MK/T/2020/0770 |
| Lidl Stiftung & Co. KG                                                     | 30543 | MK/T/2021/0554 |
| Lidl Stiftung & Co. KG                                                     | 30544 | MK/T/2021/0556 |
| Lidl Stiftung & Co. KG                                                     | 30531 | MK/T/2021/0557 |
| MOMENT EGİTİM ARASTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ        | 30551 | MK/T/2018/1179 |
| NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                         | 30497 | MK/T/2021/0258 |
| Novartis AG                                                                | 30547 | MK/T/2021/0526 |
| Novartis AG                                                                | 30559 | MK/T/2021/0772 |
| Philip Morris Brands Sàrl                                                  | 30546 | MK/T/2021/0525 |
| Smyk S.A.                                                                  | 30540 | MK/T/2021/0518 |
| Smyk S.A.                                                                  | 30541 | MK/T/2021/0519 |
| Smyk S.A.                                                                  | 30542 | MK/T/2021/0520 |
| TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) | 30556 | MK/T/2021/0913 |
| The Procter & Gamble Company                                               | 30518 | MK/T/2021/0302 |
| The West Indies Rum Distillery Limited                                     | 30567 | MK/T/2020/0300 |



|                                                                                           |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| UPL CORPORATION LIMITED                                                                   | 30535 | МК/Т/2021/0497 |
| Unilever IP Holdings B.V.                                                                 | 30532 | МК/Т/2021/0491 |
| VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.                                                       | 30482 | МК/Т/2021/0757 |
| Zentiva, k.s.                                                                             | 30505 | МК/Т/2021/0288 |
| Zentiva, k.s.                                                                             | 30524 | МК/Т/2021/0333 |
| Јакупи Авни; Jakupi Avni                                                                  | 30568 | МК/Т/2021/0926 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје                                                                        | 30521 | МК/Т/2021/0317 |
| Аневски Винарија ДООЕЛ Штип                                                               | 30506 | МК/Т/2021/0289 |
| Аневски Винарија ДООЕЛ Штип                                                               | 30507 | МК/Т/2021/0290 |
| Аневски Винарија ДООЕЛ Штип                                                               | 30508 | МК/Т/2021/0291 |
| Атанасов Миле                                                                             | 30470 | МК/Т/2021/0436 |
| Атанасов Миле                                                                             | 30471 | МК/Т/2021/0437 |
| Атанасов Миле                                                                             | 30472 | МК/Т/2021/0438 |
| Димитар Митевски                                                                          | 30469 | МК/Т/2021/0695 |
| Драган Живковиќ                                                                           | 30554 | МК/Т/2021/0907 |
| Драган Живковиќ                                                                           | 30555 | МК/Т/2021/0908 |
| Друштво за информатички инженеринг СОЛС ДОО Скопје                                        | 30530 | МК/Т/2021/0315 |
| Друштво за информатички услуги, телекомуникации и маркетинг ПОРТАЛ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје | 30491 | МК/Т/2021/0660 |
| Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје                | 30548 | МК/Т/2021/0537 |
| Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје                | 30549 | МК/Т/2021/0538 |
| Друштво за производство и трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО Скопје                        | 30519 | МК/Т/2021/0310 |
| Друштво за производство, трговија и маркетинг Алтиус Солушнс ДООЕЛ Тетово                 | 30529 | МК/Т/2021/0239 |
| Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје                   | 30475 | МК/Т/2021/0678 |
| Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт Скопје             | 30550 | МК/Т/2021/0549 |
| Друштво за промет и услуги ВВ ДИГИТАЛ 2018 ДОО Скопје                                     | 30552 | МК/Т/2020/1109 |
| Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ доел                                             | 30517 | МК/Т/2021/0301 |
| Друштво за сообраќај и услуги РЕСОРТ МАВРОВО ДОО с. Маврово                               | 30526 | МК/Т/2021/0263 |
| Друштво за трговија и услуги БМ ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје                             | 30473 | МК/Т/2021/0635 |
| Друштво за трговија и услуги БМ ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје                             | 30474 | МК/Т/2021/0636 |
| Друштво за трговија и услуги КАЛИНА ТТ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје                               | 30563 | МК/Т/2021/0939 |
| Друштво за услуги СВОД МАСТЕР ДОО Скопје                                                  | 30545 | МК/Т/2021/0524 |
| Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје                        | 30496 | МК/Т/2020/0701 |
| EOS Матрих ДООЕЛ Скопје                                                                   | 30483 | МК/Т/2021/0758 |
| EOS Матрих ДООЕЛ Скопје                                                                   | 30484 | МК/Т/2021/0759 |
| EOS Матрих ДООЕЛ Скопје                                                                   | 30485 | МК/Т/2021/0760 |
| EOS Матрих ДООЕЛ Скопје                                                                   | 30486 | МК/Т/2021/0761 |
| EOS Матрих ДООЕЛ Скопје                                                                   | 30487 | МК/Т/2021/0762 |
| EOS Матрих ДООЕЛ Скопје                                                                   | 30488 | МК/Т/2021/0763 |



|                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ИЗВОР Вадин ДООЕЛ                                                                                                                | 30534 | МК/Т/2021/0300 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ                                                                                                   | 30560 | МК/Т/2021/0936 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ                                                                                                   | 30561 | МК/Т/2021/0937 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ                                                                                                   | 30562 | МК/Т/2021/0938 |
| МАКФЕРТ ДОО                                                                                                                      | 30511 | МК/Т/2021/0656 |
| МАКФЕРТ ДОО                                                                                                                      | 30513 | МК/Т/2021/0657 |
| МАКФЕРТ ДОО                                                                                                                      | 30515 | МК/Т/2021/0658 |
| МАКФЕРТ ДОО                                                                                                                      | 30516 | МК/Т/2021/0659 |
| МАКФЕРТ ДОО                                                                                                                      | 30510 | МК/Т/2021/0655 |
| МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона                                                                                         | 30520 | МК/Т/2021/0316 |
| НАТУРА ТЕРАПИ ДОО Скопје                                                                                                         | 30489 | МК/Т/2021/0786 |
| НАТУРА ТЕРАПИ ДОО Скопје                                                                                                         | 30490 | МК/Т/2021/0788 |
| ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје                                                                                                         | 30509 | МК/Т/2021/0292 |
| ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје                                                                                                         | 30512 | МК/Т/2021/0293 |
| ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје                                                                                                         | 30514 | МК/Т/2021/0297 |
| Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.                                                                                            | 30477 | МК/Т/2021/0752 |
| Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д.                                                                                          | 30525 | МК/Т/2021/0353 |
| Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ Скопје                           | 30493 | МК/Т/2021/0662 |
| Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ Скопје                           | 30494 | МК/Т/2021/0663 |
| Приватна здравствена установа-поликлиника со ординации од примарната здравствена заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА Скопје | 30495 | МК/Т/2021/0664 |
| Приватна здравствена установа-поликлиника со ординации од специјалистичко-консултативната здравствена заштита НЕУРОМЕДИКА Скопје | 30492 | МК/Т/2021/0661 |
| Раде Цветковски                                                                                                                  | 30523 | МК/Т/2021/0322 |
| СТАЈЛИНГ ПРОФЕСИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје                                                                                 | 30476 | МК/Т/2021/0741 |
| Спортско здружение РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје                                                                                | 30479 | МК/Т/2021/0754 |
| Спортско здружение РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје                                                                                | 30480 | МК/Т/2021/0755 |
| Спортско здружение РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје                                                                                | 30481 | МК/Т/2021/0756 |
| The Procter & Gamble Company                                                                                                     | 30498 | МК/Т/2021/0265 |
| The Procter & Gamble Company                                                                                                     | 30499 | МК/Т/2021/0266 |
| ТОМИСЛАВ ШЕСТАКОВ                                                                                                                | 30503 | МК/Т/2021/0281 |
| Хирди Кемаледин                                                                                                                  | 30528 | МК/Т/2021/0245 |



## ПРЕНОС / BARTJE

(111) **386**

(732) **AP - НИ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **458**

(732) **AP-НИ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, МК**

---

(111) **429**

(732) **AP - НИ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **8705**

(732) **Delphi Technologies IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, BB**

---

(111) **12674**

(732) **Advanced Medical Optics, Inc. 2525 Dupont Drive, Irvine, 92612 CA, US**

---

(111) **14447**

(732) **Entain Operations Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA, GI**

---

(111) **14449**

(732) **Entain Operations Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA, GI**

---

(111) **20844**

(732) **AP - НИ ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **24658**

(732) **ViiV Healthcare Company, Corporation Service Company 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US**

---

(111) **26098**

(732) **Four Seasons Hotels (Netherlands) Ltd. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL**

---

(111) **26769**

(732) **Bacardi & Company Limited Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI**

---

(111) **27796**

(732) **Друштво за трговија, производство и услуги БИО 422 ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 5, 1000, Скопје, МК**

---



## ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ / BARTËSI I MËPARSHËM

(111) 30075

(732) Абдураман Калику; Амир Калику and Фитим Нуредини ул. Јане Сандански бр. 98-15, 1200, Тетово, МК; ул. Јане Сандански бр. 98-15, 1200, Тетово, МК and с. Порој, ул. 101 бб, 1200, Тетово, МК

---

## ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) 386

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК

---

(111) 386

(732) ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК

---

(111) 458

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК

---

(111) 458

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК

---

(111) 429

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК

---

(111) 429

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК

---

(111) 3870

(732) Pioneer Kabushiki Kaisha 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP

---

(111) 3871

(732) Pioneer Kabushiki Kaisha 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP

---

(111) 3893

(732) Syngenta Limited Jealott's Hill International, Research Centre, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG42 6EY, GB

---

(111) 4842

(732) Royal Unibrew A/S Faxe Alle 1, 4640 Faxe, DK

---

(111) 3960



(732) **Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, Illinois 60143, US**

---

(111) **4468**

(732) **Subway IP LLC 325 Sub Way, Milford, CT 06461, US**

---

(111) **2264**

(732) **REHAU Industries SE & Co. KG Otto-Hahn-Str. 2, 95111 REHAU, DE**

---

(111) **8705**

(732) **Delphi Technologies IP Limited The Grove, 21 Pine Road Belleville, St. Michael BB11113, BB**

---

(111) **10840**

(732) **Gildan Apparel USA Inc 1980 Clements Ferry Road, Charleston, South Carolina 29492, US**

---

(111) **12674**

(732) **Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92799-5162, US**

---

(111) **9567**

(732) **Алколоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **11044**

(732) **JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH**

---

(111) **11041**

(732) **JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH**

---

(111) **11607**

(732) **Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomom 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP**

---

(111) **12735**

(732) **Yokohama Off-Highway Tires America, Inc 201 Edgewater Drive, Suite 285, Wakefield, MA 01880, US**

---

(111) **13904**

(732) **Yokohama Off-Highway Tires America, Inc 201 Edgewater Drive, Suite 285, Wakefield, MA 01880, US**

---

(111) **14835**

(732) **Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, GB**

---



---

(111) **18266**

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE**

---

(111) **18266**

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE**

---

(111) **14997**

(732) **Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US**

---

(111) **15001**

(732) **Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US**

---

(111) **14998**

(732) **Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US**

---

(111) **17990**

(732) **Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , GB**

---

(111) **20930**

(732) **ENEOS Corporation 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, JP**

---

(111) **20076**

(732) **ENEOS Corporation 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, JP**

---

(111) **26776**

(732) **ARTEKS d.o.o. Svetolika lazarevića 22, 31230 Arilje, RS**

---

(111) **20562**

(732) **BUSINESS WIRE, Inc. 101 California Street, 20th Floor, San Francisco, California 94111, US**

---

(111) **20422**

(732) **Next Holdings Limited Desford Road Enderby, Leicester, Leicestershire LE19 4AT, GB**

---

(111) **20744**

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Крсте Асенов бр. 2А - ЛАМ А/ЛОК 1, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **20844**



(732) **ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **20844**

(732) **ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, МК**

---

(111) **22942**

(732) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG**

---

(111) **26928**

(732) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG**

---

(111) **24690**

(732) **TP-Link Corporation Limited Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK**

---

(111) **24693**

(732) **TP-Link Corporation Limited Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK**

---

(111) **24474**

(732) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG**

---

(111) **25000**

(732) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG**

---

(111) **25001**

(732) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG**

---

(111) **26769**

(732) **Bacardi Martini Patrón International GmbH Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH**

---

(111) **27979**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

---

## **ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / RIPËRTËRITJA LICENCËS**

(111) **21525 МК/Т/ 2013/403**



## ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

|            |                  |
|------------|------------------|
| (111) 386  | (186) 10/12/2031 |
| (111) 3870 | (186) 12/09/2032 |
| (111) 3871 | (186) 20/05/2032 |
| (111) 3893 | (186) 24/03/2032 |
| (111) 3994 | (186) 06/06/2032 |
| (111) 1452 | (186) 02/12/2031 |
| (111) 4842 | (186) 22/11/2031 |
| (111) 3960 | (186) 01/03/2032 |
| (111) 3754 | (186) 12/02/2032 |
| (111) 5017 | (186) 31/01/2032 |
| (111) 5104 | (186) 14/01/2032 |
| (111) 5067 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5064 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5082 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5057 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5054 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5052 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5051 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5125 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5127 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5133 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5134 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5135 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5148 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5089 | (186) 05/03/2032 |
| (111) 5525 | (186) 20/12/2031 |
| (111) 1532 | (186) 24/04/2032 |
| (111) 2562 | (186) 10/11/2032 |
| (111) 4211 | (186) 10/12/2031 |
| (111) 2100 | (186) 10/12/2031 |
| (111) 2843 | (186) 05/01/2032 |
| (111) 2847 | (186) 12/12/2031 |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (111) <b>3191</b>  | (186) 01/03/2032 |
| (111) <b>4419</b>  | (186) 01/03/2032 |
| (111) <b>1367</b>  | (186) 14/02/2032 |
| (111) <b>11547</b> | (186) 19/12/2031 |
| (111) <b>10876</b> | (186) 09/01/2032 |
| (111) <b>10873</b> | (186) 09/01/2032 |
| (111) <b>9567</b>  | (186) 10/01/2032 |
| (111) <b>10955</b> | (186) 06/02/2032 |
| (111) <b>10851</b> | (186) 11/02/2032 |
| (111) <b>11129</b> | (186) 26/02/2032 |
| (111) <b>11130</b> | (186) 26/02/2032 |
| (111) <b>14826</b> | (186) 28/02/2032 |
| (111) <b>11021</b> | (186) 01/03/2032 |
| (111) <b>11692</b> | (186) 06/03/2032 |
| (111) <b>11235</b> | (186) 15/03/2032 |
| (111) <b>11213</b> | (186) 20/03/2032 |
| (111) <b>11071</b> | (186) 22/03/2032 |
| (111) <b>11080</b> | (186) 27/03/2032 |
| (111) <b>17705</b> | (186) 28/03/2032 |
| (111) <b>11350</b> | (186) 28/03/2032 |
| (111) <b>13489</b> | (186) 08/04/2032 |
| (111) <b>11117</b> | (186) 06/06/2032 |
| (111) <b>11122</b> | (186) 10/06/2032 |
| (111) <b>11044</b> | (186) 05/07/2032 |
| (111) <b>11694</b> | (186) 08/07/2032 |
| (111) <b>11324</b> | (186) 04/09/2032 |
| (111) <b>11041</b> | (186) 24/09/2032 |
| (111) <b>11607</b> | (186) 10/10/2032 |
| (111) <b>11309</b> | (186) 30/10/2032 |
| (111) <b>19393</b> | (186) 15/04/2031 |
| (111) <b>19695</b> | (186) 31/05/2031 |
| (111) <b>20037</b> | (186) 04/11/2031 |
| (111) <b>20821</b> | (186) 24/11/2031 |
| (111) <b>20226</b> | (186) 29/11/2031 |
| (111) <b>20227</b> | (186) 29/11/2031 |
| (111) <b>19955</b> | (186) 29/11/2031 |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (111) <b>20805</b> | (186) 06/12/2031 |
| (111) <b>26776</b> | (186) 14/12/2031 |
| (111) <b>20007</b> | (186) 27/12/2031 |
| (111) <b>20254</b> | (186) 12/01/2032 |
| (111) <b>20306</b> | (186) 24/01/2032 |
| (111) <b>20298</b> | (186) 27/01/2032 |
| (111) <b>20299</b> | (186) 27/01/2032 |
| (111) <b>20300</b> | (186) 27/01/2032 |
| (111) <b>20375</b> | (186) 24/02/2032 |
| (111) <b>20376</b> | (186) 27/02/2032 |
| (111) <b>20377</b> | (186) 27/02/2032 |
| (111) <b>20378</b> | (186) 27/02/2032 |
| (111) <b>20379</b> | (186) 27/02/2032 |
| (111) <b>20398</b> | (186) 05/03/2032 |
| (111) <b>20399</b> | (186) 05/03/2032 |
| (111) <b>20562</b> | (186) 12/03/2032 |
| (111) <b>22533</b> | (186) 14/03/2032 |
| (111) <b>25348</b> | (186) 03/04/2032 |
| (111) <b>25349</b> | (186) 04/04/2032 |
| (111) <b>25350</b> | (186) 06/04/2032 |
| (111) <b>20624</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20625</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20626</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20627</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20628</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20629</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20630</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20631</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20632</b> | (186) 09/04/2032 |
| (111) <b>20647</b> | (186) 12/04/2032 |
| (111) <b>21167</b> | (186) 17/04/2032 |
| (111) <b>21168</b> | (186) 17/04/2032 |
| (111) <b>20651</b> | (186) 14/04/2032 |
| (111) <b>25352</b> | (186) 18/04/2032 |
| (111) <b>20422</b> | (186) 19/04/2032 |
| (111) <b>20684</b> | (186) 23/04/2032 |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (111) <b>20738</b> | (186) 26/04/2032 |
| (111) <b>20739</b> | (186) 26/04/2032 |
| (111) <b>20740</b> | (186) 26/04/2032 |
| (111) <b>20741</b> | (186) 26/04/2032 |
| (111) <b>20744</b> | (186) 26/04/2032 |
| (111) <b>20122</b> | (186) 30/05/2032 |
| (111) <b>20120</b> | (186) 30/05/2032 |
| (111) <b>22493</b> | (186) 13/06/2032 |
| (111) <b>20662</b> | (186) 27/07/2032 |
| (111) <b>20665</b> | (186) 27/07/2032 |
| (111) <b>20478</b> | (186) 27/07/2032 |
| (111) <b>20844</b> | (186) 22/08/2032 |
| (111) <b>21396</b> | (186) 27/09/2032 |
| (111) <b>21194</b> | (186) 27/11/2032 |

# ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID\* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID\* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

\* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2022/1**

(45) 31/03/2022

(22) 18/01/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Марија Павловиќ Латас and Јана Јаневска Терзиоска

(73) **Друштво за инженеринг и консалтинг СМАРТ КОНЦЕПТ ДОО Скопје Бул.ВМРО бр.1/6-22, 1000, Скопје, МК**


(74) Коцарева Ирена, адвокат Бул."Крсте Мисирков" бр.11, ДТЦ Мавровка Ламела Ц-1/10, 1000 Скопје




(51) 25-03

(54) **"КОНТЕЈНЕР"**









# ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

## ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

| (51)  | (21)         |
|-------|--------------|
| 25-03 | МК/И/ 2022/1 |



## ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos  
industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

| (73)                                                                                                | (21)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Друштво за инженеринг и консалтинг СМАРТ КОНЦЕПТ ДОО Скопје<br>Бул.ВМРО бр.1/6-22, 1000, Скопје, МК | МК/І/ 2022/1 |

# РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjt industriale.

Податоците се означени со INID\* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID\* kode për disenjt industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

---

\* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **942**

(45) 31/03/2022

(21) ID 2019/7

(22) 21/03/2019



(18) 21/03/2024

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален

(73) **Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF,, UK**

(74) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, лок. 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(51) 12-15

(54) **"Дизајн на гуми"**

(11) **936**

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/24

(22) 20/08/2021


(18) 20/08/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Шереф Кан Џеладин (ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје)

(73) **Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, МК**

(51) 20-03

(54) **"РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА"**



(11) **937** (45) 31/03/2022

(21) ID 2021/25 (22) 20/08/2021

(18) 20/08/2026


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Шереф Кан Џеладин (ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје)

(73) **Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, МК**

(51) 20-03

(54) **"РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА"**



(11) **938** (45) 31/03/2022

(21) ID 2021/26 (22) 20/08/2021

(18) 20/08/2026


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Шереф Кан Џеладин (ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје)

(73) **Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, МК**

(51) 20-03

(54) **"РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА"**

(11) **939**

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/28

(22) 05/10/2021

(18) 05/10/2026


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Марко Стојковски (Бул. АСНОМ бр. 80/2-17, Скопје)

(73) **Стојковски Марко Бул. АСНОМ бр. 80/2-17, Скопје, МК**

(51) 21-02

(54) **Дизајн на скејтборд**

(11) **940**

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/32

(22) 14/10/2021

(18) 14/10/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Горан Антевски (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000, Скопје)

(73) **Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, Скопје, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 13-03

(54) **"Ниско напонска табла"**

(11) **941**

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/34

(22) 15/10/2021


(18) 15/10/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јусуф Морина (ул. Црвени Брегови бр. 226, 1000, Скопје)

(73) **БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул. Скупи 20, бр. 41, 1000, Скопје, МК**

(51) 09-01

(54) **"Шише"**

# ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT  
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjosh

| (51)  | (11)          |
|-------|---------------|
| 12-15 | МК// 2019/942 |
| 20-03 | МК// 2021/936 |
| 20-03 | МК// 2021/937 |
| 20-03 | МК// 2021/938 |
| 21-02 | МК// 2021/939 |
| 13-03 | МК// 2021/940 |
| 09-01 | МК// 2021/941 |

## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

| (73)                                                                                                       | (11) | (21)           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF,, UK | 942  | МК/И/ 2019/942 |
| Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, МК  | 936  | МК/И/ 2021/936 |
| Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, МК  | 937  | МК/И/ 2021/937 |
| Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, МК  | 938  | МК/И/ 2021/938 |
| Стојковски Марко Бул. АСНОМ бр. 80/2-17, Скопје, МК                                                        | 939  | МК/И/ 2021/939 |
| Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, Скопје, МК                           | 940  | МК/И/ 2021/940 |
| БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул. Скупи 20, бр. 41, 1000, Скопје, МК                                         | 941  | МК/И/ 2021/941 |

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1135. На ден 31/12/2021 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост, Гласник бр. 12/2021 објавено е решение за трговска марка ТМ/2020/1135 со рег. бр. 30274, на подносителот Друштво за визуелна комуникација и графички услуги СОФИЈА ЕФЕКТИВА ДООЕЛ, ул. 29-ти Ноември бр. 4Д, Скопје, МК. Во врска со тоа во делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои 31/12/2021 година, треба да стои датумот 31/03/2022 година.

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1104. На ден 31/12/2021 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост, Гласник бр. 12/2021 објавено е решение за трговска марка ТМ/2020/1104 со рег. бр. 30277, на подносителот Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје, ул. 8-ми Септември бр.13, 1000, Скопје, МК. Во врска со тоа во делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои 31/12/2021 година, треба да стои датумот 31/03/2022 година.

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1123. На ден 31/12/2021 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост, Гласник бр. 12/2021 објавено е решение за трговска марка ТМ/2020/1123 со рег. бр. 30275, на подносителот АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Стопанска Интересна Заедница Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр.20А, 1000, Скопје, МК. Во врска со тоа во делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои 31/12/2021 година, треба да стои датумот 31/03/2022 година.